

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
Македонија - Скопје
Виена Иншуренс Груп**

**Годишен извештај
Финансиски извештаи и
Годишна сметка**

За годината која завршува на 31 декември 2020 година

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
Македонија - Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Годишен извештај

За годината која завршува на 31 декември 2020 година

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И
РЕОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА – ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

2020

Скопје, 2021

1. Обраќање на претседателот на Управниот одбор

Осигурување Македонија а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп и 2020 година ја заврши со позитивен финансиски резултат, односно добивка пред оданочување во износ од 62.5 милиони денари и по оданочување во износ од 54.6 милиони денари во услови на прогласена пандемија на светско ниво, вонредна состојба од март до јули 2020 и кризна состојба на ниво на Република Македонија како и очекуван пад на бруто-општествениот производ во земјата од -5,4 % предвиден од Меѓународниот монетарен фонд (ММФ).

Клучни показатели на финансиско работење на Друштвото

Бруто-полисираната премија во 2020 година бележи пад во однос на минатата година од 5,9 %, односно 53.3 милиони денари, од кои - во осигурувања на моторни возила во износ од 39,2 милиони денари, патничкото осигурување во износ од 10,6 милиони денари, незгода во износ од 7 милион денари и стоки во превоз во износ од 2,7 милиони денари,. Во услови на пандемија на светско ниво, односно вонредна состојба од март до јули 2020 и понатаму кризна состојба, најголемо влијание на падот на премијата нормално се почувствува кај зелените карти и патничкото осигурување. Кај имотните класи на осигурување се оствари пораст во износ од 4,9 милиони денари со што се зацврсти овој вид на осигурување како доминантен во портфелот на нашето Друштво.

Настанатите нето штети бележат намалување од 3.1% или во апсолутен износ 6.1 милиони денари.

Трошоците за спроведување на осигурувањето, како најголем поединечна класа на трошоци во нашата дејност, во вкупен износ се на исто ниво од лани односно намалени за 0,3 % или во вкупен износ за 1,1 милиони денари. Додека, движењето на трошоците за стекнување, најчесто го прати развојот на бруто полисираната премија, но во текот на 2020 година сепак се зголемени поради примена на новата методологија за пресметка на одложените трошоци за спроведување од правилникот издаден од Агенцијата за супервизија на осигурување. Тоа е основна причина за отстапување од намалувањето на трошоците за спроведување на осигурувањето заради намалувањето на бруто полисираната премија во 2020 година.

Во осигурителното портфолио на Друштвото најголемо учество има имотното осигурување со 45.4%, следува осигурувањето од автоодговорност со 28.3%, потоа осигурувањето од незгода со 9.9% и каско на моторни возила со 7.7%. Сите други видови осигурување учествуваат поединечно со помалку од 8% и секој поединечно не надминува 5%.

Комбинираниот резултат на Друштвото во 2020 година е позитивен и изнесува 98% (92% во 2019 година). Комбинираниот резултат е главниот показател за работењето од основната дејност на Друштвото и секој резултат под 100% покажува профитабилно работење во дејноста.

Друштвото во текот на 2020 година прими 313 приговори по ликвидирани штети, што е намалување од 4,3% во однос на минатата година и е навистина одлично постигнување при раководењето со штетите. По сите приговори без исклучок е постапено во законски пропишаниот рок.

Нето - инвестицијскиот приход во текот на 2020 година е зголемен за 2,1% или вкупниот ефект на инвестицијскиот приход е зголемување во износ од 1,4 милиони.

Според сеуште неофицијални податоци за движењето на основните показатели на осигурителниот пазар во Република Македонија, покажуваат намалување на вкупната бруто полисирана премија од околу 427 милиони денари или 5% кај неживотното осигурување во однос на 2019-та година.

Според планот за 2021 година, очекуваме зголемување на бруто-полисираната премија во однос на остварената во 2020 година за околу 2,6%, како и одреден пораст на добивката за повеќе од 20 милиони денари од остварената во 2020 година.

Како и секоја година, повторуваме дека основната цел во оперативната дејност на нашата компанија е непроменета, а тоа е да се задржат квалитетните осигуреници, но и да дојдеме до зголемување на нивниот број, секако во оние видови осигурување што ни овозможуваат профитабилен резултат.

Каматните стапки на депозитите, како и на државните хартии од вредност, се очекува да бидат на уште малку пониско ниво во однос на 2020 година.

Сакам да искажам голема благодарност до менаџерскиот тим и до сите други колеги за нивното залагање и придонес во оставарувањето на стратегиските цели на компанијата. Во услови на пандемија, сите ние вработените и нашите соработници, како и клиентите успеавме да го задржиме високот ниво на професионалност, редовно и правовремено извршување на сите наши обврски и кон сето тоа да ја оддржиме ликвидноста и солвентноста на Друштвото на високо ниво.

Секако, голема благодарност и кон двете друштва за застапување во осигурувањето и до сите нивни вработени, како и до нивните надворешни соработници. Без нив, како и без успешната соработка со брокерските друштва и деловните банки со кои имаме склучено договори за деловна соработка, секако дека немаше да имаме успешна деловна година.

Со оглед на фактот дека и во 2021 година пандемијата нема да исчезне така брзо, ние секако ќе продолжиме по истиот пат и нема да имаме никакви проблеми со ликвидноста и солвентноста, како и со навременото исполнување на сите наши обврски. Убедени сме во успешна 2021 година и ги повикувам сите вработени и соработници со професионален пристап да ги постигнеме зацртаните цели.

2. Општо економско опкружување

Најновиот циклус на макроекономски проекции претпоставува подолготрајни и продолжени ефекти од пандемијата на ковид-19 и врз глобалната и врз домашната економија. Согласно со тековните оцени, последиците од кризата ќе се чувствуваат и во 2021 година, додека целосно закрепнување и надоместување на економските загуби се очекува во текот на 2022 година. Макроекономското сценарио и ризиците околу него во најголема мерка се условени од развојот на здравствената криза во глобални рамки, односно од спроведувањето со пандемијата и нејзините последици врз однесувањето и очекувањата на економските субјекти. Засега, имајќи предвид дека ковид-шокот е од неекономска природа, не се очекува тој да има значителни ефекти врз долгорочниот потенцијал за економски раст.

Во согласност со ваквиот контекст, при понеповолно надворешно окружување, но и послаби остварувања во првата половина на оваа година, најновите проекции упатуваат на пад на економската активност помеѓу 4,9% и 5,4% во 2020 година и постепено закрепнување со интензитет од 3,9% и 3,6% во следните две години. Бруто-домашниот производ со третиот квартал од 2020 година е намалување од 3,3%. Ова намалување е нешто помало од проекцијата поради владината интервенција за ублажување на социо-економските ефекти од Ковид-19, која свој најголем интензитет достигна во третиот квартал. Тоа се согледува и преку растот на јавната потрошувачка во овој квартал од 13.5%, во услови кога домаќинствата продолжиле да бидат воздржани (пад на приватната потрошувачка од 4.1%), а условите на трговијата продолжиле да бидат отежнати (пад на извозот и увозот од 8.4% и 2.4%, соодветно). На производната страна, во третиот квартал се забележува релативна консолидација, која е значајна кај најпогодените сектори: преработувачката индустрија, трговијата, транспортот и хотелиерството, иако тие го продолжиле својот пад.

Закрепнувањето на економската активност во 2021-2022 година се очекува да биде поддржано и од домашната побарувачка, во услови на стабилизирање на пазарот на труд, континуитет на кредитните текови, зголемување на довербата, како и натамошна фискална поддршка на потрошувачката, а особено на инвестициите. Воедно, импулс врз растот се очекува и од извозниот сегмент, којшто релативно брзо закрепнува, поддржан од брзото реактивирање на глобалните синџири на производство, а во следниот период и од закрепнувањето на странската побарувачка.

Во 2020 стапката на инфлација е 2,2%. Овие отстапувања од проекцијата се одраз на ефектите врз понудата од синџирите на снабдување заради пандемијата, но и нејзините ефекти врз структурата на побарувачката. За 2021 година и 2022 година, тековните проекции се задржуваат непроменети и укажуваат на просечна инфлација од 1,5% и 2%, во услови на постепено закрепнување на побарувачката и умерен раст на увозните цени. Високата неизвесност во поглед на идната динамика на берзанските цени на примарните производи и понатаму останува главен ризик фактор на проекцијата.

Невработеноста во третиот квартал од 2020 благо се намали, на 16.5% од претходните 16.7%, додека вработеноста се намали од 47.1% на 46.6%. Овие движења се предизвикани од значајното пасивизирање на активната работна сила: имено околу 26,500 лица престанале активно да бараат работа во време на Ковид-19. Во третиот квартал, најголем дел од работните места биле изгубени во трговијата, административните и помошните службни дејности и преработувачката индустрија, додека транспортот и хотелиерството вратиле дел од работните места кои ги изгубија во претходниот квартал.

На крајот од 2020 година државниот долг изнесува 51%, додека јавниот долг изнесува 59,9%.

Кредитната активност на банкарскиот систем и во период на криза продолжува да биде еден од важните фактори за поддршка на економскиот раст. Кредитните текови во првите девет месеци од оваа година се повисоки од очекуваните, во услови на подинамичен раст на депозитната база од очекуваниот и понатамошно релаксирање на кредитните услови. Придонес во оваа насока имаа и мерките на Народната банка од почетокот на кризата, коишто беа во насока на релаксирање на монетарната политика и овозможување на регулаторна флексибилност. На крајот на 2020 година се очекува кредитната поддршка да бележи раст од 5,3% на годишна основа, а до крајот на периодот на проекции оваа стапка се оценува да забрза на близу 8%. Овие прогнози се темелат на очекувањата за понатамошен раст на депозитите, како основен извор на финансирање, во услови на

подинамичен раст на економијата и дополнителни девизни приливи. Воедно, се очекува подобрување на согледувањата за ризик на банките, како и поголема склоност за задолжување, при очекувана нормализација на тековите.

Реализацијата на макроекономските проекции е придружена со ризици кои се поврзани со долготрајноста и последиците на здравствената криза, интензитетот на ефектите врз економијата и резултатите од економските мерки за нејзино ублажување. Покрај тоа, присутни се и ризиците поврзани со европротекторските процеси и задржувањето на политичката стабилност во земјата, кои се клучен предуслов за постигнување на проектираниот економски раст.

Состојба на пазарот на осигурување

Осигурителниот сектор во Република Северна Македонија забележа пад на бруто-полисираната премија (БПП) од 5% на неживотното осигурување како последица Ковид-19 пандемијата. Од причина што сите патувања драматично се намалија најмногу беа погодени осигурувањата од автомобилска одговорност во странство или зелени карти, како и патничкото осигурување.

Не се смени бројот на осигурителни друштва, па така и во 2020 година на пазарот на осигурување на Република Македонија продолжија со работа 16 друштва за осигурување, од кои 11 работат во доменот на неживотните осигурувања од кои 1 со променети сопственици, а 5 друштва во доменот на животните осигурувања. Нашето друштво, Осигурување Македонија а.д. Скопје – ВИГ е единственото друштво на пазарот што поседува лиценца за работи на реосигурување.

Анализата на сопственичката структура на друштвата покажува дека најголем процент на сопственост отпаѓа на странски правни лица од финансискиот сектор.

Бројот на брокерски друштва за посредување во осигурувањето на крај на 2020 година порасна на 39 (ACO). Активни Друштва за застапување во осигурувањето се 10, а деловните банки што дејствуваат како активни застапници во осигурувањето се 7.

Најголема класа на неживотно осигурување и во 2020 година со вкупно учество од 49.7% во бруто-полисираната премија по неживотно осигурување е задолжителното осигурување од автомобилска одговорност заради падот на зелените карти, следено од имотните осигурувања со 22.3 % и каско-осигурување на моторни возила со 9,9%. За одбележување е што осигурувањата на моторните возила и во 2020 година учествуваат со околу 60% од вкупната полисирана бруто-премија на неживотното осигурување.

Најголем пораст на бруто-полисираната премија кај неживотното осигурување и во 2020 година има здравственото осигурување, и тоа 45%,

Во 2020 година имаше големи измени во регулативата што се однесува на осигурувањето, тргнувајќи од времените промени на регулативата заради пандемијата, како на пример олабавување на индексите за резервирање на ненаплатената премија, покривањето со недоспеана премија на задолжителните технички резерви и друго. Исто така се донесоа и нови Правилници за технички резерви и за минималните стандарди на системите за ИТ кои ќе придонесат за одредени измени на начинот на вкупното работење на компаниите, како и на износите на техничките резерви.. Исто така и Правилникот за методологијата за пресметка на одложените трошоци за спроведување на осигурувањето започнува да

важи од 01.01.2021, исто како и завршувањето на времените марки донесени заради отежнителните околности на работење за време на пандемија.

3. Профил на Друштвото

3.1 Правен статус, седиште и датум на основање

Полни назив:

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА, Скопје – Виена Иншуренс Груп

Скратен назив: Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп

Адреса: ул. „11 Октомври“ број 25, 1000 Скопје

Интернет-страница: www.insumak.mk

Опис на дејноста

Дејноста на Друштвото е осигурување, односно сите видови неживотни осигурувања и реосигурување. Широката палета на продукти опфаќа понуда за осигурување имот, осигурување на моторни возила, осигурување лица од незгода, осигурување од одговорност, патничко осигурување.

Друштвото е стабилна потпора на големите економски субјекти од индустријата, како и на малите и средни деловни субјекти, опфаќајќи комплетна понуда за сите потреби на пазарот за осигурување.

Нашите полиси обезбедуваат одлична и сигурна осигурителна заштита преку индивидуални и семјени полиси за физички лица, како и полиси за нивниот движен и недвижен имот.

Податоци за големината на субјектот

Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп спаѓа во големи деловни субјекти.

3.2 Листа на класи на осигрување

- 1) Осигурување од последици на несреќен случај (nezgoda)
- 2) Здравствено осигурување
- 3) Осигурување на моторни возила (каско)
- 4) Осигурување на шински возила (каско)
- 5) Осигурување на воздухоплови (каско)
- 6) Осигурување на пловни објекти (каско)
- 7) Осигурување на стока во превоз (карго)
- 8) Осигурување на имот од пожар и од природни непогоди
- 9) Други осигурувања на имот
- 10) Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила
- 11) Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови
- 12) Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти
- 13) Општо осигурување од одговорност
- 14) Осигурување на кредити
- 15) Осигурување на гаранции
- 16) Осигурување од финансиски загуби


- 17) Осигурување на правна заштита
 18) Осигурување на туристичка помош

Листа на договори за осигурување во 2020


Листа на осигурителни договори	Класа
Колективно осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)	01
Индивидуално осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)	01
Осигурување на раководители (менаџери) од последици на несреќен случај (незгода)	01
Осигурување членови на спортски организации од последици од несреќен случај (незгода)	01
Задолжително осигурување на патници во јавниот превоз од последици на несреќен случај (незгода)	01
Осигурување на возачи, патници и работници од последици од несреќен случај (незгода) за време на управување и возење на моторни и други возила	01
Доброволно осигурување на патници во јавниот превоз од последици од несреќен случај (незгода)	01
Осигурување на гости во хотели, мотели, кампови, бунгалови, капалишта, лекувалишта и слично од последици од несреќен случај (незгода)	01
Осигурување на посетители на културно-уметнички, спортски и други приредби од последици од несреќен случај (незгода)	01
Осигурување на ученици и студенти од последици од несреќен случај (незгода)	01
Доброволно колективно здравствено осигурување за случај на тешки болести	02
Доброволно колективно здравствено осигурување за случај на операции	02
Каско-осигурување на моторни возила	01, 03
Каско-осигурување на патнички моторни возила	01, 03
Осигурување од одговорност на превозниците во патниот сообраќај во домашен и во меѓународен транспорт	10
Осигурување од одговорност на превозниците во патниот сообраќај во домашен и во меѓународен транспорт со организатор на превоз	10
Осигурување на пратки во домашен транспорт	07
Осигурување на пратки по генерална полиса	07
Осигурување на стока во меѓународен транспорт	07
Осигурување на транспорт на пари и други вредносни пратки во земјата	07
Осигурување од пожар и од некои други опасности	08, 09
Осигурување на машини од кршење и од некои други опасности	09
Осигурување од провална кражба и разбојништво	08, 09
Осигурување на стакло од кршење	08, 09
Осигурување на домаќинство	08, 09, 13
Осигурување на објекти во градба	08, 09, 13
Осигурување на објекти во монтажа	08, 09, 13
Осигурување на нисконапонска електронска опрема, електронски сметачи, процесори и слични уреди	08, 09

Осигурување на имот – мастер полиса	08, 09, 16
Осигурување на имотот на електростопанските претпријатија	08, 09
Комбинирано осигурување на семејствата (семеен пакет)	01, 03, 08, 09
Комбинирано осигурување на продавници и службни дејности	07, 08, 09, 13
Комбинирано осигурување на непроизводни дејности – комерцијална полиса	07, 08, 09, 13, 16
Осигурување од автомобилска одговорност	01, 03, 10
Осигурување на сопствениците, односно корисниците на бродови и на чамци на моторен погон од одговорност за штети причинети на трети лица	12
Осигурување од општа одговорност	13
Осигурување од одговорност на нотари	13
Осигурување од одговорност на стечајни управници	13
Осигурување од одговорност од грешка на здравствени работници	13
Осигурување на гаранции за ТИР карнети	15
Осигурување на ризикот фалсификат на странски средства за плаќање	16
Осигурување од опасноста од прекин на работа поради пожар и некои други опасности	16
Патничко осигурување со дополнително осигурување од незгода и осигурување од спортска незгода	18

3.3. Организациска поставеност



**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА - Виена Иншуренс Груп**



3.4 Акционерски капитал и акционери

Назив на издавачот	Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп
--------------------	---

ЕМБС на издавачот	4067037
ЕДБ	4030974258740
Број на издадени акции	717462
Номинална вредност	20,08 ЕУР
Номинален капитал	14 409 506,81 ЕУР
Род на акции	Обични акции
Котација	Задолжителна котација / Македонска берза за хартии од вредност АД Скопје

СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА НИВО НА ЕМИСИЈА

Тип на акционери	Број на акции	Број на акционери	Процент од емисијата
Домашни	Правни лица	16 660	48
	Физички лица	22 965	378
Странски	Правни лица	676 410	4
	Физички лица	1 427	19
Вкупно	717 462	449	100,0 %

ДОМИНАНТЕН АКЦИОНЕР

Назив на акционер	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE
Седиште на акционер	Виена, Република Австрија
Адреса на седиште	Schottenring 30, 1010 Wien, Austria
ЕМБС	FN 75687 f (Регистар на трговски друштва на Австрија)
Број на акции во сопственост	676 270
Вкупна номинална вредност на акции	13 582 206,68 ЕУР
% во акционерски капитал	94,26 %

ВТОР АКЦИОНЕР ПО БРОЈ АКЦИИ ВО СОПСТВЕНОСТ

Назив на акционер	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје
Седиште на акционер	Скопје, Р Македонија
Адреса на седиште	Кеј „13 Номеври“ бр. 6
ЕМБС	5168660
ЕДБ:	4030997339640
Број на акции во сопственост	2 994
Вкупна номинална вредност на акции	60 131,5 ЕУР
% во акционерски капитал	0,42 %

ТРЕТ АКЦИОНЕР ПО БРОЈ НА АКЦИИ ВО СОПСТВЕНОСТ

Назив на акционер	ТИМ ИНЖИЊЕРИНГ ДООЕЛ Скопје
Седиште на акционер	Скопје, Р Македонија
Адреса на седиште	ул. „Миле Поп Јорданов“ бр. 72/45
ЕМБС	4638948
ЕДБ:	4030993159515
Број на акции во сопственост	2 800
Вкупна номинална вредност на акции	56 235,2 ЕУР
% во акционерски капитал	0,39 %

3.5 Дел од Виена Иншуренс Груп

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА

Ние се фокусираме на обезбедување на нашите клиенти во Австрија и ЦИЕ со сопствени производи и услуги прилагодени на нивните потреби. Нашата стратегија е насочена кон долгочарна профитабилност и стабилен раст на заработка, што нè прави сигурен партнери во брзо менување на времето.

Над 25.000 вработени работат во Виена Иншуренс Груп, во околу 50 компании во 30 земји. Ние развиваме решенија за осигурување во согласност со личните и локалните потреби, што нè направи лидер во осигурителната индустрија во Австрија и Централна и Источна Европа (ЦИЕ).

СТРУЧНОСТ И СТАБИЛНОСТ

Виена Иншуренс Груп е меѓународна осигурителна група со седиште во главниот град на Австрија. По падот на Железната завеса во 1989 година, Групата брзо се прошири од чисто австриски бизнис во меѓународна групација. Виена Иншуренс Груп е синоним за стабилност и експертиза во обезбедувањето финансиска заштита од ризици. Искуството во комбинација со фокус на нашите основни надлежности на обезбедување на осигурување, формира цврста и сигурна основа за група 22 милиони плус клиенти.

ФОКУС НА ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА

Покрај Австрија, Виена Иншуренс Груп става јасен акцент на Централна и Источна Европа како свој домашен пазар. Групацијата генерира повеќе од половина од своите примарни приходи во ЦИЕ. Операциите на Групацијата се насочени и кон овој регион. Ова првенствено ги одразува предвидувањата за економски раст во ЦИЕ, што се предвидува да биде двојно повисоко отколку во Западна Европа, како и сегашното ниво на густина на осигурување, кое сè уште е далеку под просекот на ЕУ.

ПРИСУСТВО НА ЛОКАЛНИТЕ ПАЗАРИ

ВИГ има одговорност финансиски да ги заштити своите клиенти од ризици. Групацијата следи една стратегија што опфаќа повеќе брендови, т.н. „мултибренд“ стратегија, која се потпира на утврдените локални пазари, како и на локалниот менаџмент. Конечно, успехот на Групацијата и близкоста со клиентите се сведуваат на силината на секој бренд посебно и на локалното знаење, односно „ноу-хау“ (*know how*).

ФИНАНСИСКА СИГУРНОСТ И КРЕДИТЕН РЕЈТИНГ

Оценката на ВИГ е „A+“, што подразбира стабилна позиција и ја дава реномирана и добропозната агенција за кредитен рејтинг „Стандард и Поорс“. Оваа оценка значи дека ВИГ останува на врвот на високорангирани друштва на Виенската берза и дека, според ATX-

индексот, акциите на ВИГ се водечки на листата. Акциите на Виена Иншуренс Груп котираат и на берзата во Виена и во Прага. Винер Штедише осигурување (Wiener Städtische Versicherungsverein) е постојаниот и главен акционер, кој има поставено долгорочни цели и поседува околу 70% од акциите на ВИГ. Останатите акции се во слободен оптек.

3.6 Односи со акционерите

За финансиските односи со поврзаните субјекти податоците се вклучени во белешките кон завршната сметка.

3.7 Структура на деловната мрежа

Друштвото својата дејност ја врши преку следните организациски делови: Генерална дирекција и 14 експозитури распоредени низ Република Северна Македонија.

Експозитури	Адреса
1. Скопје	„11 Октомври“ бр. 25
2. Битола	„1 Мај“ бр. 268
3. Штип	Плоштад „Тошо Арсов“ бр. 56
4. Велес	„Димитар Влахов“ бр. 27
5. Тетово	„Илирија“ бр. 36
6. Кавадарци	„Илинденска“ бр. 11
7. Охрид	„Димитар Влахов“ бр. 14
8. Гостивар	„Борис Кидрич“ бр. 115
9. Куманово	„Димитар Влахов“ бр. 52/3
10. Свети Николе	Плоштад „Илинден“ бр. 19
11. Кочани	„ВМРО“ 47 влез 246
12. Гевгелија	„Димитар Влахов“ бр. 7
13. Ресен	„Таше Милошевски“ бр. 6
14. Прилеп	„Маршал Тито“ бр. 36

Во рамките на овие организациски делови функционираат повеќе сектори и служби, кои ги извршуваат клучните и другите деловни функции на Друштвото.

4. Управување со ризици

Друштвото континуирано ги идентификува, ги проценува и ги контролира ризиците на кои е изложено во текот на својата работа и управува со тие ризици на начин што ќе обезбеди трајно одржување на степенот на изложеност, кој нема да ги загрози имотот и работењето на Друштвото, односно ќе обезбеди заштита на интересите на акционерите, осигурениците, оштетените трети лица и на други доверители на Друштвото во согласност со позитивните прописи. Управувањето со ризици на Друштвото е дефинирано во посебна програма, која се одобрува годишно од органот на управување и од органот на надзор. Програмата редовно се доставува до регулаторот. При изготвување на програмата се почитувани принципите од вториот дел на Солвтестност 2 Директивата на Европската Унија (EU Solvency

II Directive Pillar II) за управување во согласност и насоките на Виена Иншуренс Груп што важат за земји што не се членки на ЕУ.

Друштвото во однос на својата дејност е изложено на повеќе ризици. Тука спаѓаат: стандардните ризици од дејноста осигурување, ризиците за неживотно и здравствено осигурување, како и ризиците од инвестициите (пазарниот ризик), некои општи ризици како кредитниот ризик и оперативниот ризик. Освен овие, Друштвото е подложно и на стандардните ризици на кои се подложни сите трговски друштва, како што се: репутациски и стратегиски ризик.

Друштвото за осигурување работи на начин што обезбедува ризиците на кои е изложено при вршење на работи на осигурување да не ги надминат ограничувањата предвидени со Законот за супервизија на осигурувањето.

За Друштвото културата на управување со ризиците е составен дел од секојдневната работа и ја опфаќа општата свесност за ризиците на секое ниво. Тоа се постигнува со континуирано подигнување на свесноста на секој вработен за потребата и нужноста за управување со ризиците, првенствено со нивно активно вклучување во процесите на управување со ризиците, со јасно одредување на улоги и одговорности на секој вработен во рамките на системот за управување со ризици, обезбедување на непречен тек на информации од Управниот одбор до нивото на оперативниот извршител и обратно.

Друштвото има имплементирано Систем за управување со ризици, кој се состои од организациски единици за управување со ризици и процеси за управување со ризици.

Организациски единици за управување со ризици се сите сектори/служби на Друштвото и органи за донесување одлуки што се вклучени во Системот за управување со ризици на Друштвото. Секупната одговорност за функционирањето на Системот за управување со ризици во Друштвото ја носи Управниот одбор.

За понатамошно зајакнување на културата за управување со ризици во рамките на Друштвото и за интегрирање на носителите на ризици во процесите за управување со ризици со одлука на Управниот одбор е формирана Комисија за управување со ризици.

Во организациските единици за управување со ризици се вградени процеси за управување со ризиците.

Процесите за управување со ризиците се состојат од 6 важни делови или фази:

- идентификација на ризикот;
- мерење на ризикот;
- анализа на ризикот;
- мерки за управување со ризикот;
- набљудување на ризикот;
- известување за ризикот.

Во текот на 2020 година, во Друштвото се спроведени три процеси врз основа на системот за управување со ризици на групацијата, систем на интерни контроли, каталог на ризици и проценка на сопствениот ризик и солвентност.

Системот на интерни контроли е континуиран процес на управување со оперативните ризици и не само што обезбедува ефективни контроли од аспект на усогласување со позитивните прописи туку е и важна алатка за правилно деловно одлучување.

Каталогот на ризици е имплементиран како поддршка на Друштвото во идентификацијата и процената на секупните ризици и обезбедува информации за целосниот профил на ризици на Друштвото и на носителите на ризици. На тој начин го поддржува раководството во донесување оптимални одлуки во согласност со планот на работење на Друштвото.

Проценка на сопствениот ризик и солвентност се спроведува врз база на резултатите од севкупниот процес на управување со ризици. Во смисла на претходното, при неговото спроведување во предвид се земаат каталогот на ризици, системот на интерни контроли, сите континуирани процеси во Друштвото кои се поврзани со управувањето на ризици, планот за работа, стратегиската поставеност на Друштвото, како и релевантни пресметки за солвентноста, тековни и очекувани.

Процените на ризиците се базираат на квалитативен пристап по табела за фреквенција и големина или експертска процена.

При процесот на евалуација на системот за интерни контроли се идентификувани 280 ризици, каде што ефикасноста на контролните механизми е 98,3%.

Со каталогот на ризици се идентификувани и категоризирани сите ризици на Друштвото во девет категории на ризици, вклучувајќи ги и нивните подrizици, како што следува:

1. Пазарен ризик

- 1.1. Каматен ризик
- 1.2. Ризик од промена на пазарните цени на хартиите од вредност
- 1.3. Ризик од промена на цената на имотот
- 1.4. Ризик од промена на вредноста како резултат на отстапување на кредитниот ризик од очекуваниот кредитен ризик.
- 1.5. Ризик од концентрација
- 1.6. Девизен ризик

2. Ризик поврзан со неживотно осигурување

- 2.1. Ризици што се однесуваат на премии/резерви
- 2.2. Ризици што се однесуваат на прекини
- 2.3. Ризик од изложеност на катастрофи
- 2.4. Ризик од концентрација на осигурувања

3. Ризик поврзан со здравствено осигурување

- 3.1. Ризици што се однесуваат на премии/резерви
- 3.2. Ризици што се однесуваат на прекини
- 3.3. Ризик од изложеност на катастрофи

4. Ризик на нематеријални средства

5. Ризик од неисполнување на обврските од другата страна

- 5.1. Тип 1 - Ризик загуба/промена на вредност како резултат на неисполнување на обврските на спротивната страна што не се покриени со spread ризик
 - 5.1.1.Ризик од неисполнување на обврските на реосигурувачот
 - 5.1.2.Ризик од неисполнување на обврските на финансиски компании
 - 5.1.3.Ризик од неисполнување на обврските од трета страна
- 5.2. Тип 2 - Ризик што произлегува од неисполнување на обврските на спротивната страна, кој е диверзифициран, а не е опфатен со ризик од неисполнување на обврските на спротивната страна тип 1 и spread ризик

6. Ликвидносен ризик

7. Оперативен ризик

- 7.1. Ризик од прекин на работа
- 7.2. Ризик од концентрација на знаење
- 7.3. Ризик од недостиг на човечки ресурси

- 7.4. Ризик од хардвер и инфраструктура
- 7.5. Ризик од софтвер и информатичка безбедност
- 7.6. Ризик што се однесува на модели и квалитет на податоци
- 7.7. Ризик на развој на ИТ
- 7.8. Проектен ризик
- 7.9. Ризици поврзни со регулативата и усогласување со неа
- 7.10. Ризици поврзни со надвршен криминал
- 7.11. Ризик од недостиг или неуспешни процеси
- 7.12. Ризик од човечка грешка

8. Стратегиски ризик

9. Репутациски ризик

Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик од потенцијална загуба што Друштвото би ја претрпело поради промена на вредноста на билансните позиции како резултат на промената на финансиските фактори на пазарот (движење на каматни стапки, девизен курс, цени на имот, цени на акции и сл.).

Друштвото настојува да биде во состојба соодветно, навремено и во целост да одговори на обврските по договорите за осигурување. Вложувањето на средствата се врши така што се има предвид усогласеноста на роковите на вложувањата со доспевањето на обврските. При инвестирањето се важни диверзификацијата на субјектите и финансиските инструменти во кои се вложуваат средствата. Претходното е со цел соодветен поврат од вложувањата. За пласирање на средствата на осигурување, каматните стапки се усогласуваат со движењето на стапките на пазарот за пари и капитал за да обезбедуваат зачувување и зголемување на реалните вредности на пласираниите средства. Најголем дел од договорите за осигурување се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Се следи пазарот на хартии од вредност и во согласност со промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност. Се врши анализа на промената на економската вредност на портфолиото на финансиските инструменти и портфолиото на недвижности.

Во врска со договорите за осигурување кај кои обврските се изразени во странски валути се следат и флукутациите на девизниот курс. Принципот на управување на Друштвото со девизниот ризик е да се оствари и да се одржува усогласеност на побарувањата во странска валута во однос на обврските во странска валута. Исто така, овој однос се одржува и од перспектива на доспеаноста на обврските и побарувањата во странска валута. Методите за мерење на девизниот ризик вклучуваат: следење и анализа на ризикот по позиции и збирно, валутна структура на билансот на состојба, валутна структура на девизните средства, сензитивна анализа и други методи. Најголем дел од средствата и обврските се во евра. Курсот на денарот и неговата стабилност, девизните резерви на Централната банка и нејзините можности за интервенција, монетарната политика на Централната банка се фактори што имаат посредно или непосредно влијание и ги определуваат нивото и изложеноста на девизен ризик на Друштвото.

Групите на средствата што се дозволени и начинот на нивното вложување поблиску се пропишани со Законот за супервизија на осигурувањето.

Друштвото тековно врши приспособување на вложувањата што се однесуваат на средствата што ги покриваат техничките резерви, а кои се изложени на ризик од потенцијални загуби поради промена на каматните стапки, флукутации на девизниот курс и други пазарни ризици, со обврските што произлегуваат од договорите за осигурување врз кои влијаат овие промени.

Средствата на техничките резерви се пласираат во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

Во Друштвото се обезбедува книговодствена и оперативна евиденција, која овозможува увид во состојбата на пласманите од сите средства по корисници и услови за користење.

Ризик поврзан со неживотно осигурување

Ризикот поврзан со неживотно осигурување е ризик што произлегува од обврските за неживотно осигурување и реосигурување, во однос на прифатените ризици и процесите при работењето. Овој ризик е ризик дека идните исплати на штети нема да бидат покриени со приходот од премија или дека техничките резерви не се доволни бидејќи идните трошоци и штети се разликуваат од претпоставките користени при утврдување на резервите.

Правилното управување и доброто познавање на овој ризик се клучни за Друштвото, чие портфолио се состои од речиси сите видови неживотно осигурување.

Управувањето со овој ризик се остварува преку спроведување соодветни акти за прием во осигурувањето. Воспоствени се соодветни нивоа на овластувања за сите вработени што работат на прием во осигурувањето и продажба. Тековно се следи профитабилноста на секој производ одделно со детектирање на сегментите што може да влијаат врз влошување на резултатот. Преку интегрираниот систем на евиденција и обработка на податоците, се овозможува следење на резултатите за секој клиент одделно. Тоа овозможува селекција на квалитетни клиенти и формирање на портфолија за одделните видови производи, кои ќе генерираат позитивни резултати.

Друштвото континуирано врши анализа и измена или дополнување на постојните услови и тарифи за осигурување, како и подготовкa на нови производи.

Со обезбедување на повеќе реосигурителни договори, вклучително и реосигурително покритие за природни катастрофи со широк опсег, Друштвото дел од својот ризик го пренесува на реосигурувачот, со цел да се ограничи нето-потенцијалната загуба низ диверзификација на ризикот.

Заради трајно обезбедување на извршувањето на обврските по договорите за осигурување, се формираат технички резерви. Квартално до регулаторот се доставува информација за износот на техничките резерви, со мислење на овластениот актуар и тековна анализа на користените претпоставки и тестирање на адекватноста на издвоените резерви.

Ризик од неисполнување на обврските на спротивната страна

Овој ризик претставува загуба или неповолна промена во вредноста на средствата и финансиските инструменти поради неможност договорните страни или должниците да ги подмирят своите обврски во договорениот износ и рокови.

Друштвото управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на соловентноста на клиентите. Побарувањата се следат на месечна основа и се утврдува нивната наплатливост. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основа на премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување нивна наплата.

Во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основа на вложувања на средствата што ги покриваат техничките резерви и капиталот, Друштвото, со цел дисперзија на ризикот, ги пласира средствата во депозити кај голем број банки и во хартии од вредност издадени од Република Северна Македонија или од Народната Банка на Република Северна Македонија.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува сопственички хартии од вредност расположиви за продажба и должнички хартии од вредност, кои се чуваат до доставувањето, т.е. државни записи издадени од Република Северна Македонија.

Со цел да се намали ризикот од неможност реосигурувачите да ги исплатат своите обврски, Друштвото има воспоставено правила за избор на реосигурувачи/брокери преку следење на нивното рејтинг од официјални рејтинг-агенции (S&P, AM Best , Moody's), како и стратегијата на групацијата.

Друштвото соработува со локални осигурителни брокери и друштва за застапување што ги исполнуваат условите за работење во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето и се овластени за работење од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Пред потпишувањето договор за деловна соработка, Друштвото се уверува дека дистрибутивниот канал е финансиски стабилен и дека има воспоставено адекватни процеси на работа и на продажба што одговараат на начинот и на политиките на работа на Друштвото.

Ликвидносен ризик

Ризикот на неликвидност претставува ризик дека Друштвото нема да може да обезбеди доволно парични средства за подмирување на своите обврски во моментот на нивното достасување или потребните средства да ги обезбеди со многу повисоки трошоци.

Друштвото управува со ризикот од неликвидност преку управување со активата и пасивата на начин што ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или во вонредни услови на работење. Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е преку редовна контрола на ликвидноста и усвојување мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност. На 31.12.2020 година коефициентот на ликвидност на Друштвото изнесува 12,25. Во текот на 2020 година, и порај околностите во врска со пандемијата, Друштвото имаше стабилна тековна ликвидносна позиција, ги одржуваше стапките на ликвидност над минималното пропишано ниво и усогласени со интерните лимити.

Оперативен ризик

Оперативниот ризик е ризик од потенцијална загуба предизвикана од неадекватни и неуспешни внатрешни процеси и контроли, предизвикани од вработените, системот или неповолни надворешни настани. Оперативниот ризик го вклучува правниот ризик, но ги исклучува стратегискиот и репутацискиот ризик.

Во процена на оперативниот ризик, како и во неговата контрола, се вклучени сите носители на ризик бидејќи неговото појавување е можно во сите сегменти од работењето. Процената се врши со квалитативна метода и сите подразици (дефинирани во каталогот на ризици) заедно со носителот на ризик, методите на процена, добиените резултати, имплементираните контроли и нивната корисност, се документираат во матрицата на системот за интерни контроли, а агрегираниот резултат на процената за цел оперативен ризик се документира во матрицата на каталогот на ризици.

Друштвото управува со овој ризик на тој начин што воспоставува значаен број контроли за секој подразиц одделно со имплементација на сигурносни контроли, пишани политики, правилници и упатства.

Континуирано се вршат управување со работењето на вработените, нивна едукација, делегирање на работните активности и задачи, како и мерење на извршувањето на вработените со цел да се обезбедат непречено спроведување на финансиско-материјалното работење и правилна примена на законските прописи при постигнување на стратегиските цели на Друштвото.

Друштвото има воспоставено план за обезбедување континуираност во работењето (Business Continuity Plan). Планот воспоставува менаџерски тим што има право, должност

и одговорност за обезбедување континуираност на Друштвото во ситуации, состојби и инциденти што не може да се предвидат, а кои би можеле да имаат значително негативно влијание врз работењето на Друштвото. Посебна одговорност во планот претставува обезбедувањето сигурност на информатичкиот систем на Друштвото, во смисла на обезбедување на податоците и на информациите на Друштвото што се круцијални за работењето.

Со цел да се поддржат главните активности на Друштвото во смисла на навремено и точно обезбедување на податоците, креирани се високоэффективни оперативни ИТ-системи, кои се однесуваат на прием во осигурувањето, реосигурувањето и штетите. Покрај претходно споменатите, креирани се системи што се однесуваат на човечките ресурси, на финансите и на другите области од оперативното работење на Друштвото. Безбедноста на претходно споменатите системи се обезбедува преку поставена хардверска опрема, политики и процедури на безбедност, како и високообучен кадар.

Контролата на ИТ-системот се остварува преку политики и процедури, лиценци за користење на информатички оперативни системи и обезбедување сигурносни, резервни и заштитни копии. Со обезбедувањето висока контрола на пристап до информатичкиот систем се обезбедува сигурност од неовластен пристап до информациите и до податоците за деловното работење на Друштвото.

Друштвото има усвоено посебни акти за усогласување со прописите, како контрола на исполнувањето на обврските на Друштвото што произлегуваат од позитивните прописи. Контролата се спроведува преку имплементирање задолженија предвидени во – посебна исправа за остварување на функцијата усогласување со прописи. Преку соодветни и навремени консултации се обезбедува вработените да ги извршуваат своите секојдневни работни задачи во согласност со позитивните прописи.

Вработените навремено се известуваат за промените во легислативата што го детерминираат нивното секојдневно работење. Преку соработка и комуникација со институциите на системот и со инспекциските служби што се дел од нив, се обезбедува навремено исполнување на сите обврски на Друштвото и избегнување на прекршочни санкции.

Во 2020 година Друштвото спроведе и процес на идентификација на ризици што се однесуваат на усогласувањето со прописи (Compliance Risk Inventory Process). Процесот на идентификација на предметните ризици се реализира во рамките на процесите за управување со ризици реализирани во Друштвото во текот на годината. Во текот на спроведување на предметниот процес се идентификувани вкупно 65 ризици што се поврзани со усогласувањето со прописи.

Во текот на процесите следните правни области беа предмет на посебен интерес:

- спречување на перење пари и финансирање тероризам,
- антитрут,
- хартии од вредност,
- заштита на лични податоци и приватност,
- санкции и ембарго,
- финансиски криминал,
- осигурување,
- работни односи и право од социјално осигурување,
- заштита на потрошувачи,
- даноци.

Резултатот од процесот на попишување на ризиците што се однесуваат на усогласување со прописите спроведен во 2020 година истакна дека Друштвото има воспоставено адекватни механизми за контрола на овие ризици. Друштвото соодветно ги контролира сите ризици што се поврзани со усогласувањето со прописи. Профилот на предметните ризици на Друштвото е низок.

Во однос на спроведувањето на идентификација на ризиците што се поврзани со усогласувањето со закони, од страна на стручните служби на Друштвото се изгответи соодветни извештаи, кои се доставени до органот на управување и до соодветни организациски единици на мнозинскиот акционер.

Од другите ризици треба да се споменат и:

Стратегискиот ризик – кој е ризик од неповолно работење што се однесува на несоодветни деловни и инвестицијски одлуки, на неадекватна комуникација и остварување на целите или на недоволен капацитет за приспособување на промените во економското опкружување.

Контролата на овој ризик пред сè се остварува преку подготвка и примена на повеќегодишен деловен план одобрен од Надзорниот одбор на Друштвото. Друштвото е насочено кон креирање актуелна бизнис-стратегија, развој на нови производи, усовршување на каналите на продажба и аквизиции, при што се зема предвид влијанието на целокупното пазарно опкружување. Бизнис-стратегиите главно се изготвуваат со цел да се насочат активностите кон профитабилност, избегнување на финансиски загуби и оптимизација на процесите на функционирање.

Востоставената бизнис-стратегија се следи континуирано со преглед на реализираната состојба според она што е планирано, вклучувајќи ги разгледувањето на достигнатото ниво на премија, промената во премиските стапки, техничкиот резултат, трошоците, како и целокупната профитабилност на секоја класа на осигурување одделно. Тековно се набљудува и осигурителниот циклус на пазарот преку промените на премиски стапки, кои се следат со промената на премија, франшизите и условите на осигурување. Воедно се разгледува и однесувањето на другите конкуренти на пазарот со цел да не ја нарушаат планираната бизнис-стратегија во однос на новите производи и на продажната мрежа.

Основна цел на Друштвото е да го задржи својот статус на доверливо друштво за осигурување со урамнотежен однос на преземени ризици и остварен профит.

Репутацискиот ризик е ризик од неповолен развој на работењето поврзан со наштетување на репутацијата на Друштвото. Губењето на репутацијата може да ја наруши довербата на клиентите, на инвеститорите или на вработените во Друштвото и на тој начин да доведе до финансиска штета.

Друштвото во секој дел од своето работење се стреми за одржување култура на добро деловно однесување, транспарентност на пазарот, понуда на производи со прецизно дефинирани услови на осигурување и тарифи, фокусираност кон клиентите и зголемување на квалитетот на услугите и учество во општествениот живот преку низа проекти што имаат социјален импакт на заедницата.

Во текот на годината спроведен е и ад хок процес за проценка на сопствениот ризик и солвентност на Друштвото во врска со потенцијалните опасности кои може да влијаат на процесите на работење и пазарот на капитал како резултат на ширење на вирусот COVID-19. Во процесот е анализиран посебно оперативниот ризик за секој од неговите подразици. Процесот е спроведен од Комисијата за управување со ризици во соработка со носителите на ризици во организационите единици на Друштвото, по насоки и документација делегирана од Групацијата и одлука на Управниот одбор.

Со овој и со останатите процеси за управување со ризици во текот на 2020 година, анализирана е целокупната работа на Друштвото во услови на пандемија и генериирани се резултати врз основ на кои е утврдено дека процесите во Друштвото во текот на 2020 генерално се изведуваат непречено, со соодветни мерки и активности за заштита на вработените и заедницата. Друштвото успешно ги менаџира тековните и ново појавените

ризици кои ги наметнаа новите околности за работа оваа година, со задржување на нивото на стабилност во однос на солвентноста и ликвидноста на Друштвото.

Управување со капиталот

Друштвото ги утврдува сопствените средства и адекватноста на капиталот во согласност со пропишаната регулатива од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Друштвото за осигурување е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамките на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при нивното извршување.

Пресметката на маргината на солвентност е во согласност со членот 75, став 1 (како барање врз основа на Солвентност 1 директивата), а гарантниот фонд е дефиниран со член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето.

во 000 ден.	2020	2019
Маргина на солвентност	100 211	114 643
Гарантен капитал	277 623	276 685

5. Извештај за корпоративно управување

Системот за корпоративно управување во Друштвото е поставен во согласност со стандардите на позитивните прописи на Република Северна Македонија. Во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурувањето, како и одредбите од Статутот, во Друштвото е воспоставен двостепен систем на управување, при што Управниот одбор е составен од 3 (три) члена, а Надзорниот одбор е составен од 4 четири) члена.

Карактеристика на системот на корпоративно управување во Друштвото е постојана интеракцијата со регулаторот во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето. Управувањето и надзорот во Друштвото се детално регулирани со посебни акти на Друштвото, каде што со одлука на органот на надзор е извршена и детална поделба на надлежностите, одговорносите и функциите на членовите на Управниот одбор.

Транспаретноста и спречувањето на судирот на интереси се посебна вредност на системот на корпоративно управување на Друштвото. Управниот одбор е посветен на адекватно и навремено информирање на сите заинтересирани страни. Преку системот за електронски информации за котираните друштва на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје се објавуваат сите информации што се значајни за работењето на Друштвото. Информации за работењето на Друштвото дополнително се објавуваат и на официјалната интернет-страница на Друштвото.

Постапката за именување и разрешување, нивните квалификации, критериумите за независност, дефинирањето на материјалниот интерес и деловниот со Друштвото на членовите на органот на надзор и членовите на органот на управување, се определени со

позитивните прописи на Република Македонија, посебно со Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурување и подзаконските акти на Агенцијата за супервизија на осигурување.

5.1 Надзорен одбор

Надлежностите и одговорностите на органот на надзор во Друштвото се детерминирани во позитивните прописи на Република Северна Македонија, како и во актите на Друштвото. Дополнително и определени акти на Друштвото ги детализираат надлежностите и одговорностите на Надзорниот одбор.

Со датум 31.12.2020 година, членови на Надзорниот одбор на Друштвото се:

- г. Габор Лехел (Gabor Lehel) како претседател на Надзорниот одбор;
- г. Андреја Јосифовски како независен член на Надзорниот одбор;
- г. Реинхард Гојер (Reinhard Gojer) како независен член на Надзорниот одбор;
- г. Филип Бардас (Phillipp Bardas) како член на Надзорниот одбор.

Во текот на деловната 2020 година Надзорниот одбор на Друштвото одржа вкупно 6 (шест) седници. На седниците што се одржаа, Надзорниот одбор ги презеде сите активности во врска со извршувањето на функцијата на надзор, одобрување на одлуки на Управниот одбор во однос на деловната политика и финансиските планови, застапување на Друштвото кон членовите на Управниот одбор, одржување и унапредување на објективноста и на професионалното функционирање на системот за внатрешна ревизија, разгледување на определени наоди и решенија донесени од регулаторот, заштита на акционерскиот капитал.

Преку анализа на соодветни извештаи, одобрување на посебни акти и дејства доставени од страна на Управниот одбор, Надзорниот одбор во целост ја оствари својата контролна функција. При одржувањето на седниците на органот соодветно се применуваа одредбите од позитивните прописи на Република Северна Македонија и актие на Друштвото. За сите состаноци што се одржаа во текот на деловната 2020 година се изготвени соодветни записници, од каде што може да се констатираат и одлуките на одборот. Одлуките што се донесени од одборот се соодветно спроведени во Друштвото, како и пред надлежните органи.

5.2 Управен одбор

Членовите на Управниот одбор управуваат со Друштвото, обезбедуваат Друштвото да работи во согласност со правилата за управување со ризик, во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето, вршат контрола над ризиците од работењето, обезбедуваат Друштвото соодветно да ги води трговските книги и другата сметководствена документација, ги вреднуваат ставките во деловните биланси и изготвуваат периодични и годишни извештаи. Организиската поставеност, како и работењето на Управниот одбор во Друштвото, се во целост со позитивните прописи.

Во согласност со одредбите од Статутот, Управниот одбор на Друштвото е составен од 3 (три) члена, од кои едниот е именуван за претседател. Со датум 31.12.2020 година, членови на Управниот одбор на Друштвото се:

- г. Бошко Андов како претседател на Управниот одбор;
- г-ѓа Весна Ѓорчева како член на Управниот одбор;
- г. Ристо Секуловски како член на Управниот одбор.

Заради одржување и унапредување на пазарната позиција и зачувување на конкурентноста на Друштвото на пазарот, во текот на деловната 2020 година Управниот одбор редовно ги следеше сите состојби во осигурителната дејност и детално ги разгледуваше извештаите од работењето на другите осигурителни друштва презентирани од регулаторот и од Националното биро за осигурување. Управниот одбор постојано ги следи ликвидноста и солвентноста на Друштвото, резервите утврдени со Законот за супервизија на осигурувањето, приемот во осигурување и решавањето на отштетените побарувања, кои претставуваат и најбитни елементи за успешно функционирање на Друштвото. Од посебен интерес за органот на управување преставуваат и директивите на Европската Унија што се однесуваат на регулација на пазарот на осигурување.

Во рамките на своите овластувања, во деловната 2020 година Управниот одбор презеде голем број активности, пред сè преку донесување одлуки, акти и издавање исправи со кои се утврдуваат и се уредуваат деловните политики и стратегии во работењето, соодветно голем дел од одлуките на одборот се поврзани и со намалување на негативните влијанија на пандемијата предизвикана од корона вирусот. При донесувањето на одлуките Управниот одбор соодветно ги следеше и ги применуваше одредбите од позитивните прописи. Управниот одбор ги презеде сите непоходни подготвителни дејства поврзани со функционирањето на внатрешната ревизија и на органот на надзор. Навременото информирање на Надзорниот одбор обезбеди оперативна функционалност и конкретна ефективност на надзорот. Во периодот што измина Управниот одбор обезбеди безрезервна поддршка на организациските единици и на вработените при учество во различни проекти и постапки, комуникација со државните органи (органите на државната управа) и со единиците на локалната самоуправа.

Во периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година Управниот одбор на Друштвото одржа вкупно 57 седници (од седница бр.276 до седница бр.333). Сите членови на Управниот одбор дадоа адекватен и значителен придонес во функционирањето на одборот.

Сите одлуки на одборот се усвоени во транспарентна постапка и поткрепени со неопходната документација. За сите состаноци што ги одржа Управниот одбор се составени соодветни записници, кои се потпишани од сите членови на Управниот одбор, како што е предвидено според локалните закони. Активностите на Управниот одбор придонесаа во деловната 2020 година Друштвото да работи успешно и профитабилно.

5.3 Менаџмент

Менаџерски тим:

- г-ѓа Јасминка Илиева, менаџер за прием во осигурување;
- г-ѓа Татјана Димов, менаџер за спорови по штети и регреси;
- г-ѓа Маргарета Поповска-Гошева, менаџер за финансии;
- г-ѓа Весна Богдановска, менаџер за човечки ресурси;
- г-ѓа Кевсер Лаличиќ, менаџер за информатичка технологија;
- г-ѓа Татјана Ансарова-Јовановска, менаџер за интерна ревизија;
- г. Зоран Тодоровски, менаџер за вонсудски штети;
- г. Зоран Алексовски, регионален менаџер за продажба;
- г. Марјан Оручоски, регионален менаџер за продажба;
- г. Филип Мешков, менаџер за неагентска продажба.

5.4. Изјава за примена на кодекс за корпоративно управување.

Во членот 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Службен весник на РСМ бр.290/2020) е определено дека надзорниот одбор на акционерско друштво чии акции котираат на берза се должни да обезбедат органот на управување во посебен дел од годишниот извештај за работењето на друштвото да даде изјава за примена на кодексот на корпоративно управување. Дополнително, Законот предвидува дека изјавата за примена на кодексот на корпоративно управување е составен дел на Годишниот извештај за работењето на акционерското друштво чии акции котираат на берза.

Г. Бошко Андов како Претседател на Управниот одбор, г-ѓа Весна Ѓорчева како член на Управниот одбор, и г. Ристо Секуловски како член на Управниот одбор, ја даваат следната Изјава:

1. Управниот одбор на Друштвото го применува кодексот на корпоративно управување на Друштвото, кој е предложен од Управниот одбор, одобрен од Надзорниот одбор и усвоен од акционерите на Друштвото,
2. Кодексот за корпоративно управување на Друштвото е објавен на официјалната интернет страница на Друштвото (www.insumak.mk).
3. при управувањето со Друштвото не се извршени отстапувања од правилата на Кодексот на корпоративно управување, односно не се извршени отстапувања од позитивните прописи со кои се регулира корпоративното управување кај друштвата за осигурување во Република Северна Македонија.

Претседател на управен
одбор
г. Бошко Андов

Член на управни одбор
г-ѓа Весна Ѓорчева

Член на управен одбор
г.Ристо Секуловски

6. Внатрешна и надворешна ревизија

6.1 Внатрешна ревизија

Интерната ревизија на Друштвото, во согласност со годишниот план за работа, во текот на 2020 година изврши 8 ревизии, со што се опфатија сите клучни функции во работењето на Друштвото.

Резултатите од извршените ревизии вклучуваа 3 ниско ризични наоди. Утврдени беа и неколку нематеријални неусогласености кои беа корегирани за време на ревизиите или во краток рок по нивното завршување.

Ревизорските мислења за сите ревидирани функции на Друштвото беа „одлично“, што значи дека функционирањето на имплементираните интерни контроли во работата на ревидираните функции на Друштвото беше оценето како ефективно во сите материјални аспекти.

Поради ситуацијата со пандемијата на Ковид 19 вирусот и отежнатите услови за работа, дел од активностите од одредени ревизии беа изоставени, но ќе бидат покриени во следните соодветни ревизии планирани за 2021 година. Бидејќи во изминатите ревизии на тие активности немало пропусти ниту наоди, нивното изоставување не влијаеше на ревизорските мислења.

Договорените и доспеани активности со менаџментот за елиминирање на утврдените наоди беа завршени на предвидениот начин и во предвидените рокови.

6.2 Надворешна ревизија

Надворешен ревизор за 2019 година беше Друштво за ревизија ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје, со ЕМБС: 6333370, ЕДБ: 4030008022586 и седиште на бул. „8 Септември“ ДЦ Хипериум, бр.16, 1000 Скопје.

Ревизорот е избран со одлука на Акционерско Собрание бр. 02-3562/7 од 23.04.2019 година. Во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето, Агенцијата за супервизија на осигурувањето донесе решение - бр..19-2-526 од 27.05.2019 година, со кое издаде согласност Друштвото за ревизија ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да изврши ревизија на финансиските извештаи за деловната 2019 година.

7. Актуарска потврда

Конечното мислење за состојбата на друштвото за осигурување прикажана во финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето е:

- а) позитивно б) мислење со резерва в) негативно

Позитивното мислење за состојбата на друштвото за осигурување прикажана во финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето се дава врз основа на следното:

- Друштвото во разгледуваната година работело само работи за кои е регистрирано.
- Во својата работа ги применува усвоените услови и тарифи.
- Капиталот на Друштвото го надминува потребното ниво на Маргина на солвентност и Гарантниот капитал, во согласност со законските прописи и актите на деловна политика на Друштвото.
- Проценката на техничките резерви е во согласност со регулативата, усвоените акти на Друштвото и начелата на актуарската професија.
- Друштвото остварува добар степен на ажурност во решавањето на штети, како и во исплатата на веќе ликвидирани штети.
- Друштвото во 2020 година има остварено позитивен финансиски резултат.

Премиите и техничките резерви на друштвото се пресметани согласно Законот за супервизија на осигурување, Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви и актуарската професија.

Имајќи ја во предвид висината на сопствениот капитал, како и политиката во однос на формирање на техничките резерви, Друштвото може редовно и долгорочно да ги исполнува сите свои обврски по договорите за осигурување и евентуалните загуби поради ризиците кои произлегуваат од работите на осигурување кои ги извршува.

Гордана Миноска

Јасминка Илиева

8. Деловна политика и цели на Друштвото

8.1. Цели на Друштвото

Главни цели на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст Друштвото) се остварување на нето-добивка преку извршување на дејноста осигурување, како и преку пласирање или инвестирање на средства, задоволување на сите обврски кон клиентите и другите корисници на осигурувањата, како и успешно раководење, едуцирање и усвршување на вработените и на другите вклучени што го застапуваат Друштвото.

Главните насоки на дејствувањето на Друштвото за исполнување на главните цели ќе бидат:

- максимална присутност на пазарот на осигурување, парите и капиталот;
- проширување на портфолието на осигурување и зголемување на квалитетот на портфолието;
- зголемување на квалитетот на услугите во осигурувањето;
- релативно смалување на трошоците на работење;
- оптимално пласирање на вишокот на ризик во соосигурување и реосигурување заради зачувување на стабилноста на портфолието;
- ефикасно прибирање, користење, пласирање, инвестирање и вложување на финансиските средства со оптимална нивна сигурност и адекватна евиденција;
- одржување на ликвидност и солвентност;
- унапредување на вкупната организација на Друштвото, како и на технологијата на работењето.

8.2 Стратегиски насоки на развој:

- континуиран, динамичен и стабилен развој со зголемување на економската сила на Друштвото базиран на трајно позитивен финансиски резултат во работењето;
- одржување на трајна совентност и ликвидност над просекот на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија;
- постојано унапредување на ефикасноста и на рационалноста во користењето на средствата за осигурување, унапредување на организацијата на работа, без нарушување на секојдневното работење на друштвото;
- намалување и постепено елиминирање на субјективните, како и намалување на зависноста од објективните фактори што влијаат врз растот и развојот на осигурувањето во Друштвото;
- соодветно развивање на стручноста, работните навики и креативните способности на работниците во Друштвото, со што ќе се влијае врз унапредување на квалитетот на работењето.

8.3 Успешност во работењето

Врз основа на изнесените цели и правци на развој, особено ќе се води грижа за остварување на следните критериуми во успешноста на работењето:

- оптимален позитивен финансиски резултат во однос на вкупниот приход и особено во однос на премијата за осигурување;
- одржување на нивото на техничкиот резултат што овозможува позитивен финансиски резултат, односно нето-добивка стимулативна за акционерите;
- ефикасност во обработката на штети, односно бројот на решените штети во однос со бројот на пријавени;
- релативно смалување на трошоците на работење во однос на вкупниот приход;
- зголемување на премијата по вработен во Друштвото;

- зголемување на остварениот приход од инвестирање на расположивите средства за пласман и инвестирање.

8.4 Стабилна солвентност и ликвидност

Друштвото особено ќе води сметка за својата ликвидност, законски дозволеното покритие на техничките резерви и ажурно извршување на сите доспеани и идни обврски.

Во своето работење Друштвото ќе се придржува до сите економски, осигурителни и актуарски начела за успешно работење, како и на сите законски и други нормативни акти (инструменти на работа) што го регулираат осигурителното покритие.

9. Анализа на работата на Друштвото

9.1 Прием во осигурување

Секторот за прием во осигурување ги обединува Службата за преземање ризици и Службата за поддршка на продажната мрежа.

Службата за преземање ризици го организира и го спроведува своето работење преку преземање ризици на начин и со мерки што обезбедуваат стабилност и профитабилност на одделните портфолија и остварување позитивен технички резултат во работењето во целина. Пандемијата предизвикана од корона вирусот имаше значително влијание на успешноста на работењето на Друштвото во текот на 2020 година, но, и покрај тие околности, нивото на техничкиот резултат се одржа стабилно, овозможувајќи позитивен финансиски резултат. Ефектите од пандемијата се најизразени во класата осигурување од одговорност од употреба на моторни возила, во делот за зелен картон и гранично осигурување, како и во класата осигурување од туристичка помош, каде соодветно на тоа, се очекува намалување во бруто полисираната премија.

Имотното осигурување го зазема најголемиот дел од осигурителниот портфел на Друштвото. Во 2020 година продолжи трендот на задржување позитивен технички резултат со истовремена квалитетна заштита на имотот на нашите осигуреници и задржување на лидерската позиција на пазарот за овие класи на осигурување.

Во осигурувањето на моторни возила, го задржавме техничкиот резултат, што и понатаму ни овозможува да продолжиме со нашата стратегија на конзервативен и профитабилен раст. Кај другите класи на осигурување продолжи трендот на задржување на нашите клиенти со овозможување квалитетни и приспособени решенија кон потребите на осигурениците.


Со цел развој и подобрување на постојните производи, како и приспособување кон потребите на пазарот, во текот на 2020 година направивме измени и дополнувања на одделни услови и тарифи на премии за повеќе видови осигурувања. Подготвувањето на приспособени понуди според специфичностите на клиентите значаен дел од работата на Службата за преземање ризици. Дополнително, преземачите на ризик се задолжени и за следење на остварените технички резултати на ниво на одделни клиенти, ризици и на ниво на целокупните портфолија.

Службата за поддршка на продажната мрежа во текот на 2020 година ефикасно ја извршуваше својата функција со администрацирање на полисите и на другата придружна документација, овозможувајќи непречено одвивање на процесот на продажба. Во текот на 2020 година вработените од оваа служба администрацираа 68 732 предмети, најмногу поврзани со осигурувањата на моторни возила, но и со полисите на физички лица. Од друга страна изработени се и издадени голем број комплексни полиси од осигурувањата на имоти, одговорност и транспортните осигурувања. Тарифирањето, како последна контрола при

изработката на полисите, е дел од одговорностите на оваа Служба и претставува заокружување на процесот на прием во осигурувањето.

Секторот за прием во осигурување со начинот на организирање на работата, со ефикасноста и посветеноста на вработените и со адекватното одговарање на потребите на клиентите за различни видови осигурувања придонесува кон остварување позитивен технички резултат во работењето на компанијата.

Полисирана премија по видови на осигурување 2019/2020



9.2 Продажба

Продажната мрежа на Друштвото е организирана да обезбеди достапност на осигурителната понуда до клиентите преку разновидни дистрибутивни канали со цел да биде секогаш во чекор со потребите на пазарот. Службата за агентска продажба функционира во тимови на западен и источен регион преку интерни вработени агенти за осигурување и надворешна мрежа на застапници во агенциите за застапување. Тоа е искусна и обучена мрежа на продавачи, но и канал што обезбедува прилив на нови застапници и ширење на опфатот на пазарот.

Службата за неагентската продажба ја покрива потреба на пазарот на клиентите што бараат компаративни понуди преку осигурителните брокери, банки, туристички агенции и др. партнери.

Агентска продажба и продажба преку агенции за застапување

Источен регион

Околностите во кои се најдовме во годината што измина беа инзвонредно специфични и во голема мера непредвидливи и ограничувачки.

Секако дека, во време на пандемии и рестрикции, продажбата, како дејност е една од најпогодените и тоа делумно се одрази на продукцијата, посебно за осигурителни продукти кои непосредно се врзани со патувања и транспорт.

Зелените карти, патничкото осигурување, граничното осигурување претрпеа најголем удар, но продажната мрежа и ние како сектор превземавме активности со кои поступравме ублажување на последиците.

Дел од тие активности се однесуваа на зголемена активност во понудата на другите видови осигурувања, како и зголемени активности околу наплатата на премијата иако и тоа беше еден од поголемите предизвици.

Вкупната полисирана премија на источниот регион во 2020 година изнесува 222.2 милиони денари.

Премијата за втомобилската одговорност учествува со околу 32.5% од вкупната полисирана премија во регионот Исток.

Дефинираните цели и планови во текот на годината претрпеа одредени прилагодувања, но сепак воглавно се движевме во правилна насока што подразбира:

- редовна комуникација со продажната мрежа, помош и поддршка во нивните секојдневни активности,
- честа посета на клучните клиенти и креативен пристап кон нивните потреби знаејќи како кризата и нив ги погодува како и
- користењето на техника и ресурси за поекономично работење.

Наплатата на премијата беше во очекуваните рамки и се надеваме дека со завршување на кризата предизвикана од пандемијата тоа ќе се повтори и подобри и наредната година.

Западен регион

Годишниот извештај се однесува за реализираните активности и постигнати резултати во 2020 година. Целокупната состојба во земјата и економската активност, пандемијата која се одрази и на осигурителниот пазар, доведоа изминатата година да е релативно успешна година, не успеавме да ја постигнеме рамката на планирани деловни резултати .

Основна стратешка цел на Западниот регион беше :

- остварување на планот за 2020 година
- наплата на премија
- јакнење на продажната мрежа и зголемување на бројот на застапници
- отварање на нови продажни места согласно потребите на пазарот и стратегијата на компанијата
- анализа на пазарот и следење на потребите на осигурениците .

Во 2020 година полисирана е бруто премија во износ од 301.6 милиони денари

Во 2020 година имаме па во реализацијата на поставените плански задачи.

Ова е последица на поголем број на фактори коишто влијаеа на постигнатиот резултат .

Најголемата причина е секако пандемијата којашто доведе кај одредени видови на осигурување драстичен пад пред се кај зелената карта, патничкото осигурување и авто одговорноста .

Исто така негативниот тренд се должи и на други фактори кој влијаеа на постигнатиот резултат :

- рушење на цените на осигурителните продукти
- необновени осигурувања поради негативен технички резултат и неплатени стари премии

- необновени осигурувања поради лошата финансиска состојба на нашите клиенти заради пандемијата која што се појави на почеток на годината и сеуште трае
- тендери
- намалената куповна моќ на нашите клиенти како резултат на севкупната состојба во која се наога земјата, работа во услови на пандемија .
- намалената продажба на нови возила (продажбата е на најниско ниво)

Во високо конкурентните услови на пазарот за осигурување тимот кој го покрива Западниот регион презема поголем број на мерки и активности за намалување на негативното влијание на неповолните економски движења:

- јакнење на продажната мрежа, нејзино зголемување
- склучување на договори со нови клиенти
- отварање на нови продажни места - отворени канцеларии за продажба во Прилеп и Кривогаштани .

Се трудиме на своите клиенти да им го овозможиме брендот на Осигурување Македонија и да станеме партнер на нашите клиенти .

Тежнееме да бидеме проактивни и насочени на односи со нашите клиенти да им овозможиме добра заштита, превенција и асистенција низ производите и услугите по мерка на нашите клиенти .

Во 2020 година продолжија напорите околу градење на надворешна продажна мрежа и јакнење на потенцијал преку :

- отварање на нови продажни места
- континуиран процес на едукација
- менторство на надворешни застапници под директен мониторинг на интерни координатори .

Буџетот е остварен со работа на три тима и едно Друштво за застапување во осигурување .

Учество во портфелот на Друштвото за застапување е значителен (преку 85%) .

И покрај тоа што на пазарот е присутна се поголема конкуренција , треба да се истакне дека во 2020 година ги задржавме во нашиот портфел сите позначајни клиенти , потписан е нов 3 - годишен договор со голем клиент.

Се надеваме дека состојбата со пандемијата ќе се реши и со добро поставена стратегија во работењето во 2021 година успешно реализирање на поставените цели и задачи .

Неагентска продажба

Неагентската продажба во 2020 година оствари бруто полисирана премија во висина од 261милион денари што е за 9% поголема во однос на 2019 година, а претставува 30% од целокупниот портфел на компанијата.

Зголеменото учество во портфелот на компанијата се должи пред се на растот на продажбата преку застапништвото на Комерцијална Банка и дел од брокерските друштва.

Организациски службата ја покрива работата со:

- Осигурителни брокерски друштва;

- Банки (застапништво на Комерцијална Банка АД Скопје);
- Туристички агенции;

Успешната соработка со брокерските друштва продолжи и во 2020 година. Соработката со брокерските друштва се одвиваше преку промоторите за работа со брокери. Од оваа година продажбата преку брокери се одвиваше преку двајца промотори. Тие беа одговорни за давање на осигурителни понуди и изработка на полиси со најоптимално покритие за клиентите за сите осигурителни продукти од палетата на Осигурување Македонија.

Продажбата преку брокерските осигурителни друштва се интензивираше во делот на автомобилска одговорност, додека пак заради познатите проблеми поврзани со КОВИД кризата забележа пад во продажбата на зелени карти и гранично осигурување. Интензитетот на продажбата на полиси од автомобилска одговорност порасна во 3 од 4 квартали, додека раст во продажбата на зелени карти се забележа само во првиот квартал односно пред почетокот на кризата. Пораст имаше и во класата на осигурување имоти, одговорност и незгода пред се заради зголемениот интензитет на продажба преку дистрибутивниот канал на Комерцијална банка како и преку неколку брокерски друштва.

Вкупно фактуираната премија преку брокери за 2020 година достигна 211 милиони денари што е пад од 4% во однос на 2019 година. Падот во продажбата на зелени карти и гранично осигурување изнесуваше речиси 11 милиони денари. Растот во имотните полиси и полисите по одговорност беше околу 8 милиони денари. Пад забележаа и класите на колективно осигурување од незгода и транспорт од вкупно 9.1 милиони денари.

Продажбата на хипотекарни полиси домаќинство и имотни, како и кредитни каско полиси се одвиваше преку промоторот за продажба преку банки. Нашата компанија има склучено договори за продажба на овие видови на осигурување преку 2 банки и едно брокерско друштво и тоа:

- Комерцијална банка
- Прокредит банка (од 2017 година за продажба посредува ИН-Брокер) и
- Охридска банка

Во текот на 2020 година продажбата преку дистрибутивниот канал на Комерцијална Банка А.Д Скопје порасна за речиси 200% или за цели 33 милиони денари и од ланските 16 милиони денари порасна на 49 милиони денари.

Продажбата преку Прокредит банка (застапувана од брокерското друштво ИН-Брокер) забележа речиси иста динамика како и во 2019 та година и изнесуваше 2.9 милиони денари. Продажбата преку дистрибутивниот канал на Охридска банка беше незначителна.

Работењето со туристичките агенции и во 2020 година се одвиваше преку промоторот за патничко осигурување кој беше одговорен и за продажбата на патничко осигурување преку брокерските друштва и кон крајот на годината и за дел од продажбата преку брокерските друштва.

Заради познатите рестрикции во патувањата во 2020 година предизвикани од КОВИД пандемијата продажбата на патничко осигурување за 2020 година забележа пад од 78% и изнесуваше 667.000 денари.

9.3 Вонсудски штети

Тимот за штети ја има репутацијата дека е извонреден во рамките на својата дејност и е познат по својата техничка подготвеност во однос на класите на осигурување од незгода,

имотни осигурувања и осигурување на моторни возила. Тимот за штети на Друштвото има неовообично висок процент на релевантни, професионални квалификации, а се однесуваат за релевантни области во кои спаѓаат следниве квалификации:

- право,
- економија,
- осигурување,
- медицина,
- градежништво (инженерство),
- машинство.

Технички резултат

Нето техничкиот резултат во 2020 година изнесува 34,63% и е незначително влошен (зголемен за 2,94%) во однос на 2019 година кога тој изнесуваше 33,64%.

Пријавени штети

Број на пријавени штети

	Незгода	Каско	Имот	АО	Останато
	864	563	1558	1564	85

На глобално ниво нашата улога на осигурителниот пазар има тенденција на мал пад, и ваквиот тренд се рефлектираше на бројот на пријавените штети во оваа година. Споредбата со истиот параметар од минатата година ни покажува намалување на бројот на пријавени штети во оваа година за 12%, и тоа најмногу во останатите штети намалување за 81%, кај незгода за 14%, кај АО за 10%, како и кај каско намалување за 4%, а пораст има само кај имоти за 5%.



Ликвидирани штети

Број на ликвидирани штети

	Незгода	Каско	Имот	АО	Останато
	1009	599	1590	1710	123

Истиот тренд се рефлектираше и кај бројот на ликвидирани штети, така да намалувањето изнесува 4 % во однос на минатата година, што најмногу се должи на намалувањето на ликвидираните останати штети (штети по патничко осигурување).

Ликвидирани штети

■ Незгода ■ Каско ■ Имот ■ АО ■ Останато



Исплатени штети


Број на исплатени штети

Незгода	Каско	Имот	АО	Останато
1009	560	1440	1587	127

Бројот на исплатени штети во оваа година е исто така намален во однос на минатата година за 11 %.

Исплатени штети

■ Незгода ■ Каско ■ Имот ■ АО ■ Останато



Во текот на 2020 година најголема штета која ја ликвидираше и исплативме е со износ од **23.544.956** денари и е настаната од ризикот грешка во материјалот.

Во наредната 2021 година и понатаму ќе продолжиме со развивање на работната способност и капацитет на вработените во секторот штети, со истовремено подмладување на кадарот со нови вработувања на млади стручњаци од различни области, а се со цел на се поголемо приближување на нашата услуга кон потребите на клиентите. Исто така ќе продолжиме со веќе започнатиот процес на дигитализација на пријавувањето на штети се до конечно опфаќање на сите видови

на осигурување преку нашата веб страна и мобилни телефони. Исто така ќе воведеме и автоматизација на процесот на справување и откривање на осигурителна измама кај имотните штети.

9.4 Спорови по штети и регреси за 2020 година

Сектор за спорови по штети и регреси е надлежен за водење на судски спорови каде Друштвото е тужено за надомест на штета по сите видови штети, по основ на тужби од работен однос, спорови кои произлегуваат од склучени договори како и спорови кои Друштвото ги поднесува за остварување на побарување од регресни должници и други спорови каде Друштвото е тужено или се јавува како тужител. Секторот за спорови по штети и регреси својата надлежност за водење на судски спорови ја остварува преку и полномошниците за кои законскиот застапник им делегира дел од своите овластувања со полномошно. Во секторот работат 4 вработени и 12 надворешни соработници – адвокати. Тие го застапуваат Друштвото во судовите и другите правосудни институции и државните органи на цела територија на Р.Македонија.

Секторот ги надгледува и координира и судските спорови кои се водат надвор од Република Македонија, а кои непосредно ги водат кореспондентите на компанијата. Секторот за спорови по штети и регреси ги контролира и одобрува сите договори каде Друштвото се јавува како договорна страна со трети лица. Контролата се состои во смисла дали договорите се во согласност со позитивните законски прописи со Република Македонија и во согласност со деловната политика на Друштвото.

Полномошниците во судските постапки ги застапуваат интересите на Друштвото водејќи сметка за економичноста на постапката и целисходноста на истата, односно да не го изложуваат друштвото на непотребни трошоци и да постапуваат во рокови утврдени со Закон. Полномошниците во своето работење се однесуваат професионално и совесно кога застапуваат пред надлежните судови и органи, имаат професионален и коректен однос спрема колегите од спротивните страни, како и спрема судовите и државните институции во РМ. Полномошниците од Секторот за спорови по штети и регреси ја претставуваат компанијата пред надлежните институции и истите избегнуваат судир на интереси, неетички однесувања и други работи кои можат да го загрозат угледот на Друштвото.

Основни начела на однесување на полномошниците се: професионалноста, принципите на правилно и чесно работење, принципот на тимска работа, унапредување на квалитетот на работата и континуирано усовршување преку обуки.

Во текот на 2020 година против Друштвото се поднесени 122 тужби по основ надомест на штета од кои:

- 61 предмети по основ на автомобилска одговорност,
- 17 предмети по основ на неосигурени возила,
- 19 предмети по основ странско возило, зелена карта,
- 9 предмети по основ на осигурување од последици на несреќен случај – незгода,
- 6 предмети по основ на имотни осигурувања.
- 9 каско
- 1 сопственост

Во текот на 2020 година против Друштвото нема поднесено тужби по основ на склучени договори. Секторот води еден спор кој е започнат во претходните години, а кој сеуште не е завршен.

Во текот на 2020 година Секторот поднесе 72 тужби против регресни должници.

9.5 Човечки ресурси

Претходната, 2020 г. беше година во која светот се соочи со предизвик како што немало со децении претходно: пандемијата со Ковид-19 го смени начинот на кој комуницираме меѓусебно, на кој ја обавуваме својата работа; пандемијата во целост го смени начинот на кој функционираат државите и националните економии.

Во такви услови, главна цел на Друштвото и задача на Секторот за човечки ресурси беше воспоставување на мерки за заштита на здравјето на вработените, соработниците и клиентите, а воедно одржување на нормален тек на сите процеси на работа.

Заштитата на здравјето на луѓето секогаш е на прво место, но заканата од новиот вирус наметна преземање на следните активности:

- организирањето и воспоставувањето на мерки и активности за спречување на ширење на Ковид-19 во деловните објекти на Друштвото;
- утврдување на протоколи на однесување во деловните простории; и
- воспоставување на нови правила на обавување на работните задачи со зголемена примена на многу нови дигитални алатки и интерно развиени апликации.

Сите овие мерки се покажаа сосема ефикасни во својата цел.

Стапката на флуктуација на работната сила во текот на 2020г. се движеше во рамките на планираниот перцентил од 10%.

Вкупниот број на вработени во Друштвото на 31.12.2020 година се намали на 147, од кои 36 се вклучени во функцијата продажба и 117 во другите функции на Друштвото.

Структурата на вработените, од аспект на степенот на образование и распореденост по функции во Друштвото, е следната:



9.6 Информатичка технологија

Основна функција на Секторот за информатичка технологија во *Друштвото* е поддршка на бизнисот за ефикасно и успешно работење преку:

- овозможување и учество во реализација на планот и на стратегијата на друштвото,
- спроведување на корпоративните и компанииски процеси и процедури и

- обезбедување доверливост, достапност и интегритет на податоците.

Секторот за информатичка технологија е димензиониран според потребите на деловните процеси во Друштвото и има цел навремено и комплетно да се процесираат сите информации и документи релевантни за работењето на Друштвото.

Секторот за информатичка технологија поседува сертификат ISO 27001:2013, меѓународен стандард за безбедност на информациите. Ресертификација е направена во 2020 година.

ИТ секторот се состои од тим од 13 специјалисти со највисока техничка наобразба, со одлично познавање на осигурителниот бизнис, кои се во тек со најновите современи технологии.

Секторот за информатичка технологија функцијата ја остварува работејќи во повеќе правци:

- достапност на ИТ-сервисите од 100 % за 2020 година;
- развој и одржување на апликативен софтвер;
- развој и одржување на базата на податоци, системски софтвер, хардвер, mail и мрежи;
- примена на ИТ-политика за безбедност според стандардите на ВИГ групацијата;
- управување на ИТ преку следење на ИТ-проекти и ресурси и функционирањето на УОСИТ (Управен одбор на Секторот за информатичка технологија);
- усогласеност на ИТ-работењето со локалната законска регулатива;
- остварување на ИТ-планот на трошоци со 82,89 % или заштеда од 17,11 % во однос на планот за 2020 година;
- ИТ-планот за капитални набавки е остварен со 81 %.

Поважни проекти на кои ИТ работеши во текот на 2020 се:

- Изработка на прва фаза од проектот имплементација на МБА софтверско решение за ВИГ Сигма Косово,
- дополнување на WEB портал за онлине пријава на штети со дел за зелена карта,
- Здравствено осигурување за вонболничко и болничко лекување,
- Проверка на валидност на ЦМР полиса с печатење сертификат,
- САП имплементација,
- ДМС имплементација во повеќе служби,
- миграција на Оракл Апп.сервери в.12,
- на WEB страната решение за онлине наплата,
- на WEB страната решение за онлине продажба на патнички полиси,
- на WEB страната решение за онлине продажба на АО полиси,
- Реосигурување - автоматска обработка на делот од реосигурување за вишок на штета и Quota Share
- Salesforce имплементација за делот за продажба на повеќе продукти

10. Финансиски резултат

Осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА, Скопје – Виена Иншуранс Груп во текот на 2020 година дејствуваше во согласност со исполнувањето на целите од деловната политика и на стратегиските цели. Заклучно со 31.12.2020 година, Осигурување

МАКЕДОНИЈА а.д. Виена Иншуранс Груп ги усогласи своите планираните цели во делот на остварената добивка и на вкупната профитабилност според опкружувањето во кое функционираше.

Друштвото во извештајниот период во осигурување оствари позитивен финансиски резултат во износ од 62,5 милиони денари.

Категориите на приходи и расходи признати до степенот на завршеност на денот на билансот во годината на известување детално се дадени подолу.

Приходот од заработка премија во осигурувањето неживот изнесува 558,8 милиони денари, што е пониско во однос на заработената премија во осигурувањето во 2019 година за 8,1%. Вкупната полисирана премија во износ од 862,9 милиони денари во однос на 2019 година е намалена за 7%. Таа е коригирана со преносна премија од 2019 година како приходна ставка и со преносна премија за 2020 година како расходна ставка. Дополнително, бруто-приходот од премија се намалува и за делот на премија предадена во реосигурување.

Заработената премија по осигурување, приходите од вложувања, приходите од други работи во осигурување ги чинат вкупните приходи на Акционерското друштво во износ од 777,1 милиони денари. Вкупните приходи за 2020 година, споредено со 2019 година, бележат намалување од 6,1 %.

Вкупните расходи бележат намалување од 2,2 % или во износ од 16,1 милиони денари. Надоместоците за штети во износ од 193,5 милиони денари и трошоците за спроведување на осигурување во износ од 428,4 милиони денари изнесуваат околу 86 % од вкупните расходи. Трошоци од вложувања во износ од 20,9 милиони денари и другите осигурително-технички трошоци се составен дел на вкупните расходи од работењето во износ од 714,6 милиони денари.

Како резултат на вака утврдените приходи и расходи, Друштвото оствари позитивен финансиски резултат од 62,5 милиони денари.

Пресметаниот данок на добивка за 2020 година, пресметан на остварената добивка за 2020 година зголемена за непризнатите трошоци и за помалку признати приходи за 2020 година и намалена за даночните ослободувања, изнесува 7,9 милиони денари.

Претседател на Управен одбор
Бошко Андов

Член на Управен одбор
Весна Ѓорчева



Член на Управен одбор
Ристо Секуловски

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
Македонија - Скопје Виена Иншуренс Груп**

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на 31 декември 2020
со Извештај на независниот ревизор**

Содржина

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

Извештај за сеопфатена добивка (Биланс на успех)	1
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	4
Извештај за промените во капиталот	8
Извештај за паричените текови	10
Белешки кон финансиските извештаи	12

Извештај на независниот ревизор

До акционерите и надзорниот одбор на Осигурување Македонија АД Скопје – Виена Иншуранс Груп

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Осигурување Македонија АД Скопје – Виена Иншуранс Груп, кои што ги вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2020 година, како и билансот на успех, извештајот за промени во капиталот и извештајот за паричните текови за годината којашто завршува тогаш, и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени во Република Северна Македонија ("Стандардите"). Стандардите бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиски извештаи ја прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Осигурување Македонија АД Скопје – Виена Иншуренс Груп заклучно со 31 декември 2020 година, резултатите од работењето, како и паричните текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Извештај за останати правни и регулаторни барања

Годишниот извештај е подготвен од страна на Менаџментот во согласност со барањата на Законот за Трговски Друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на годишната сметка и годишниот извештај на Друштвото, кои се одобрени од страна на надзорниот одбор на Осигурување Македонија АД Скопје – Виена Иншуренс Груп.

Според барањата на законот за ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот на Осигурување Македонија АД Скопје – Виена Иншуренс Груп во согласност со член 384 од законот за трговски друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Осигурување Македонија АД Скопје – Виена Иншуренс Груп, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2020 година.



Драган Давитков
Управител



Симе Јовановски
Овластен ревизор

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје

2 април 2021
Скопје, Северна Македонија

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на успех

Опис на позицијата	Белешка	Износ во илјади денари	
		2020	2019
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	6	777.124	827.312
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)		558.858	607.868
1. Бруто полисирана премија за осигурување		857.471	910.808
2. Бруто полисирана премија за соосигурување		5.388	17.171
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија		(309.815)	(325.885)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија		26.448	(5.386)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување		(20.634)	11.160
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		67.755	66.349
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	7	-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти		34.840	36.716
2.1 Приходи од наемници		33.766	36.716
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти		1.074	-
3. Приходи од камати		26.346	24.285
4. Позитивни курсни разлики		1.619	1.568
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	8	-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка		-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања		-	-
7. Останати приходи од вложувања		4.950	3.780
III.ПРИХОДИ ПО ОСНОВ ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	7	110.774	113.491
IV . ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		26.373	30.769
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ		13.364	8.835

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на успех (продолжува)

Белешка	Износ во илјади денари	
	2020	2019
	9	10
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)		
1. Бруто исплатени штети	714.579	730.640
2. Намалување за приход од бруто реализирани регресни побарувања	193.495	199.588
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	355.667	283.583
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	(36)	(4.884)
5. Промени во бруто резервите за штети	(118.682)	(81.368)
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	13.835	(4.377)
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	(57.289)	6.634
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување	-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	-	-
2. Промени во еквилизационата резерва, нето од реосигурување	-	-
2.1. Промени во бруто еквилизационата резерва	-	-
2.2 Промени во бруто еквилизационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување	-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	48.837	33.976
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	30.113	16.154
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО		
1. Трошоци за стекнување	18.724	17.822
1.1 Провизија	428.421	429.556
1.2 Бруто плата за вработените во внатрешна продажна мрежа	236.884	231.119
1.3 Останати трошоци за стекнување	226.855	161.687
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	53.372	56.497
2. Административни трошоци	10.259	14.840
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	(53.602)	(1.905)
2.2 Трошоци за вработените	191.537	198.437
2.2.1 Плати и надоместоци	22.084	20.630
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плати	98.104	101.048
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	59.280	58.985
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување	11.736	5.928
2.2.5 Останати трошоци за вработени	18.165	23.902
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	330	443
2.4 Останати административни трошоци	8.593	11.790
2.4.1 Трошоци за услуги	5.349	5.336
2.4.2 Материјални трошоци	66.000	71.423
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	42.036	40.698
	17.517	19.743
	6.447	10.982

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на успех (продолжува)

Опис на позицијата

VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста
 2. Трошоци за камати
 3. Негативни курсни разлики
 4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)
 5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба
 - 5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба
 - 5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)
 - 5.3 Останати финансиски вложувања
 6. Останати трошоци од вложувања

VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

 1. Трошоци за превентива
 2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување

VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА

IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА

X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

XII. ДАНOK НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА

XIII. ОДЛОЖЕН ДАНOK

XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ

XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ

Белешка	Износ во илјади денари	
	2020	2019
	20.992	24.201
	20.196	22.300
	796	1.676
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	225
11	30.276	38.327
	30.276	38.327
	(12.059)	1.017
12	4.617	3.975
	62.546	96.672
	-	-
13	7.976	11.829
	-	-
	54.570	84.843
	-	-

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Белешка	Износ во илјади денари	
	2020	2019
АКТИВА		
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		
1. Гудвил	14	7.939
2. Останати нематеријални средства		7.939
Б. ВЛОЖУВАЊА		
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста		665.536
1.1 Земјиште		252.726
1.2 Градежни објекти	16	6.083
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста	15	246.643
2.1 Земјиште		412.810
2.2 Градежни објекти		967
2.3 Останати материјални средства		411.843
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ		
1. Акции, уделни и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници		10.608
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група – подружници и заеми на друштва во група - подружници		-
3. Акции, уделни и останати сопственички инструменти во придржени друштва		-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придржени друштва и заеми на придржени друштва		-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници		-
6. Останати финансиски вложувања во придржени друштва		-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети		-
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА		
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		10.608
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	17	1.135.205
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба		
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		456.903
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		389.816
2.3 Акции, уделни и останати сопственички инструменти		67.087
2.4 Акции и уделни во инвестициски фондови		-
3. Финансиски вложувања за тргувanje		
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-
3.3 Акции, уделни и останати сопственички инструменти		-
3.4 Акции и уделни во инвестициски фондови		-
4. Депозити, заеми и останати пласмани		
4.1 Дадени депозити		678.302
4.2 Заеми обезбедени со хипотека		678.302
4.3 останати заеми		-
4.4 Останати пласмани		-
5. Леривативни финансиски инструменти		

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуранс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба (продолжува)

Опис на позицијата

IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ

1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија

2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва

3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети

4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти

5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еклизијационата резерва

6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви

7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот

Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)

Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

1. Одложени даночни средства

2. Тековни даночни средства

Г. ПОБАРУВАЊА

I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

1. Побарувања од осигуреници

2. Побарувања од посредници

3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување

II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ

1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување

2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување

3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување

III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување

2. Побарувања по основ на финансиски вложувања

3. Останати побарувања

IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ

Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЌКИ ОБЈЕКТИ)

1. Опрема

2. Останати материјални средства

II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)

1. Парични средства во банка

2. Парични средства во благајна

3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва

4. Останати парични средства и парични еквиваленти

III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

Белешка	Износ во илјади денари	
	2020	2019
5.2.1	-	-
5.2.2.2	195.969	152.259
5.2.4	17.794	31.373
5.2.7	178.175	120.886
	-	-
	1.884	-
	1.884	-
	285.556	280.755
18	253.569	239.974
	236.660	228.284
	16.909	11.690
	5.063	14.989
	718	14.989
	4.345	-
	26.924	25.796
19	17.614	16.466
20	8.090	7.955
21	1.220	1.375
	-	-
	107.675	112.235
	27.204	27.664
16	24.596	25.056
16	2.608	2.608
22	79.791	83.951
	79.750	83.916
	41	35
	680	620

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуранс Груп**

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба (продолжува)

Белешка	Износ во илјади денари	
	2020	2019
	105,068	72,950
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемници	75,475	43,857
2. Одложени трошоци на стекнување	29,593	29,093
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци		
3. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ		
S. ВКУПНА АКТИВА (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)	2.515.440	2.453.331
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА ПАСИВА	46.423	53.268
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ		
1. Запишан капитал од обични акции	888.308	888.308
2. Запишан капитал од приоритетни акции	888.308	888.308
3. Запишан а неуплатен капитал	-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	1.599.432	1.556.023
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА		
1. Материјални средства	199.404	210.566
2. Финансиски вложувања	159.861	177.623
3. Останати ревалоризациони резерви	39.495	32.860
	48	83
IV. РЕЗЕРВИ	281.842	253.561
1. Законски резерви	273.155	244.874
2. Статутарни резерви	-	-
3. Резерви за сопствени акции	-	-
4. Откупени сопствени акции	-	-
5. Останати резерви	8.687	8.687
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	175.308	118.745
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	54.570	84.843
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ		
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ		
I. Бруто резерви за преносни премии	23	668.532
II. Бруто математичка резерва	5.2.2.1	308.646
III. Бруто резерви за штети	5.2.2.2	-
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	5.2.7	356.857
V. Бруто евтилизациона резерва	5.2.4	3.029
VI. Бруто останати технички резерви		
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК		
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ		
1. Резерви за вработени	4.550	4.230
2. Останати резерви	4.550	4.230
Г. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	22.151	13.089
1. Одложени даночни обврски	22.151	3.651
2. Тековни даночни обврски		9.438
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуранс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба (продолжува)

Белешка	Износ	
	во илјади денари	
	2020	2019
	94.034	89.417
	-	-
	-	-
	-	-
	50.180	38.870
	49.680	36.587
	500	2.283
24	43.854	50.547
5.2.2.2	18.596	24.859
5.2.7	6.995	7.022
5.2.4	18.263	18.666
25	126.738	109.426
	-	-
	2.515.440	2.453.331
30	46.423	53.268

Финансиските извештаи се одобрени од Управниот одбор на 25 Февруари 2021 година, усвоени од Надзорен Одбор на 11 Март 2021 и потпишани во нивно име од:


Г-дин Бошко Андов
Генерален Менаџер


Г-ѓа Маргарета Поповска - Гошева
Менаџер за финансии/Овластен сметководител
(уверение бр. 0100428)

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скогје

Биена Иншуранс Груп

Финансиски извештај за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се изкажани во шилјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештајот за промени во капиталот

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви				Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или загуба (со знак -) за тековната година	Добивка (со знак +)/загуба (со знак -) за тековната година	
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви				
Состојба на 1 јануари 2019											
претходната деловна година		888.308		216.044			35.101	251.145	316.451	31.870	86.489
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – пренравено		888.308		216.044			35.101	251.145	316.451	31.870	86.489
Добивка или загуба за претходната деловна година		-		-			-	-	-	-	1.574.263
Добивка или загуба за тековната деловна година		-		-			-	-	-	-	1.574.263
Несопственички промени во капиталот		-		-			-	-	-	-	34.843
Неревалоризирани добивки/загуби од материјали/средства		-		-			-	-	-	-	(58.600)
Неревалоризирани добивки/загуби од финансиски вложувања расплопложими за продажба		-		-			-	-	-	-	10.299
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расплопложими за продажба		-		-			-	-	-	-	10.299
Останати несопственички промени во капиталот		-		-			-	-	-	-	(48)
Сопственички промени во капиталот				- 28.830			- (26.415)	2.415	-	39.591	(86.489)
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-		-			-	-	-	-	(44.483)
Останати уплати од страна на сопствениците		-		-			-	-	-	-	(44.483)
Исплати на дивиденда		-		-			-	-	-	-	(42.006)
Останата распределба на сопствениците		-		-			-	-	-	-	(42.006)
Состојба на 31 декември претходна деловна година 2019	888.308	-	244.874	-	8.686	253.560	-	210.567	118.745	84.843	1.556.023

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Биена Иншуранс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештајот за промени во капиталот (продолжува)

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Резерви			Останати резерви	Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Ревалоризацион а резерв	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +) загуба (со знак -) за тековната година	
					Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви							
Состојба на 1 јануари 2020 тековната деловна година		888.308	-	244.874	-	-	8.686	253.560	-	-	210.567	118.745	84.843	1.556.023
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – претправено		888.308	-	244.874	-	-	8.686	253.560	-	-	210.567	118.745	84.843	1.556.023
Добивка или загуба за тековната деловна година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.570	54.570
Добивка или загуба за тековната деловна година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.570	54.570
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.163)
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.163)
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања распределени за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17.762)
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања распределени за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.634
Останати несопственички промени во капиталот	15/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(35)
Сопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(35)
Затопнување/замалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година 2020		888.308	-	273.155	-	-	8.686	281.342	-	-	199.404	175.308	54.570	1.599.432

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуранс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештајот за паричните текови

ПОЗИЦИЈА

A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси

2. Премија за реосигурување и ретроцесија

3. Приливи од учество во надомест на штети

4. Примени камати од работи на осигурување

5. Останати приливи од деловни активности

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси

2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија

3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија

4. Надоместоци и други лични расходи

5. Останати трошоци за спроведување на осигурување

6. Платени камати

7. Данок на добивка и останати јавни давачки

8. Останати одливи од редовни активности

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Приливи по основ на нематеријални средства

2. Приливи по основ на материјални средства

3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото

4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети

5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување

6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани

7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка

8. Приливи од камати

Белешка	Износ во илјади денари	
	2020	2019
	1.109.603	1.179.203
1.	834.907	898.503
2.	-	-
3.	115.081	83.523
4.	-	-
5.	159.615	197.177
	1.177.493	1.122.371
1.	348.928	274.174
2.	-	-
3.	282.287	288.791
4.	147.508	151.807
5.	196.582	177.506
6.	-	-
7.	33.432	32.522
8.	168.756	197.571
	-	56.832
	67.890	-
	378.014	371.284
1.	-	-
2.	6.500	2.599
3.	46.860	49.016
4.	-	-
5.	-	-
6.	293.358	284.115
7.	4.950	3.780
8.	26.346	31.774

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуранс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Извештајот за паричните текови (продолжува)

ПОЗИЦИЈА

Белешка

Износ

во илјади денари

2020

2019

314.258

399.682

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Одливи по основ на нематеријални средства
2. Одливи по основ на материјални средства
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придрожени друштва и заеднички контролирани ентитети
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка
8. Одливи од камати

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ

1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгороочни кредити и заеми
3. Приливи по основ на останати долгороочни и краткорочни обврски

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ

1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгороочни кредити и заеми и останати обврски
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ

Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ

д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ

Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ

Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ

Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА

ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД

З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ


И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА

ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД

Белешка	Износ	
	во илјади денари	
2020	2019	
314.258	399.682	
7.083	15.980	
7.456	32.691	
-	-	
-	-	
299.719	351.011	
-	-	
-	-	
63.757	-	
-	28.398	
-	-	
-	-	
27	43.897	
-	-	
27	43.897	
-	-	
27	43.897	
1.487.617	1.550.487	
1.491.778	1.565.949	
-	-	
4.161	15.463	
83.952	99.414	
-	-	
22	79.791	83.951

Финансиските извештаи се одобрени од Управниот одбор на 25 Февруари 2021 година, усвоени од Надзорен Одбор на 11 Март 2021 и потпишани во нивно име од:


Г-дин Бушко Андов
Генерален Менаџер


Г-ѓа Маргарета Поповска - Гошева
Менаџер за финансии/Овластен сметководител
(уверение бр. 0100428)

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

1. Општи информации

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија – Скопје Виена Иншуренс Груп (во понатамошниот текст „Друштвото“ или „Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп“) претставува акционерско друштво кое своите активности ги обавува во Република Македонија. Активностите на Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп вклучуваат:

- осигурување од последици на несреќен случај (незгода);
- здравствено осигурување;
- осигурување на моторни возила (каско);
- осигурување на шински возила;
- осигурување на воздухоплови;
- осигурување на пловни објекти;
- осигурување на стока во превоз;
- осигурување на имот од пожар и природни непогоди;
- други осигурувања на имот;
- осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
- осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови;
- осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти;
- осигурување од одговорност;
- осигурување на кредити;
- осигурување на гаранции;
- осигурување од финансиска загуба;
- осигурување од правна заштита
- и осигурување на туристичка помош.

Друштвото ја врши својата дејност преку Генерална дирекција и 14 експозитури во земјата. Друштвото своите активности со состојба на ден 31 декември 2020 година ги извршува со 111 вработени во администрација и 36 вработени во продажба (2019: 118 вработени во администрација и 39 вработени во продажба).

Адресата на седиштето е следната:

бул.“11 Октомври” бр. 25
1000 - Скопје
Република Македонија

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуренс Груп

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ 28/2004 и измени 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016, 64/18, 120/18, 239/18). Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на РМ 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 8/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11, 112/11, 7/12, 30/12, 45/12, 60/12, 64/12, 23/13, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18, 198/18, 101/19). Сметководствените Стандарди прифатени во Република Македонија објавени во Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ 159/2009, 164/2010 и 107/2011 важечки од 01 Јануари 2012), Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси и Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување. (Службен весник на РМ 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013, 61/2016 и 170/2019).

Правилникот за водење сметководство се состои од Меѓународни Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ) - МСФИ од 1 до 8, Меѓународни сметководствени стандарди (МСС) - МСС од 1 до МСС 41, Комитет за толкување на Меѓународното Финансиско Известување (IFRIC) - IFRIC 1 do IFRIC 17 и Постојан комитет за толкувања (SIC) - SIC од 7 до SIC 32, МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 14, МСФИ 15, МСФИ 16, IFRIC 18, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 21 и IFRIC 23, не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применети од Друштвото. МСФИ (вклучително МСФИ 1) иницијално беа објавени во Службен весник на РМ во 1997, и од тогаш следат неколку измени. Последната измена беше во Декември 2010. Друштвото ги применува сите стандарди, измени и толкувања објавени во Службен весник на РМ.

На 22 април 2020 година Агенцијата за супервизија донесе Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси каде што Друштвата за осигурување се должни да извршат класификација на побарувањата во следните категории во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Подетално по категории е наведено во точка 3.14.2. Овој правилник се применува при изготвување на Извештајот со состојба на 30 јуни 2020 година.

На 16 август 2019 година Агенцијата за супервизија донесе измени во Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и деталната содржина на годишниот извештај во кој се наведува дека треба да се спроведат измени во начинот на признавање, последователно мерење и обелоденување на трошоците за стекнување и одложени трошоци за стекнување најкасно со состојба на 01.01.2021. Друштвото наведените измени ги спроведува во финансиските извештаи за деловната 2020 година. Подетално сметководствената политика за одложени трошоци за стекнување е образложена во точка 3.3.

Финансиските извештаи за крајот на годината 31 декември 2020 година беа одобрени за објавување од страна на Управниот одбор на Друштвото на 25 февруари 2021 година и се донесени од Надзорниот одбор на Друштвото на 11 март 2021 година.

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)

(б) Деловно окружување на Друштвото

Република Северна Македонија покажува одредени карактеристики на пазар во развој. На 11 Март 2020, Светската Здравствена Организација објави COVID-19 глобална пандемија. Како одговор на пандемијата Македонската Влада презеде бројни мерки во обид да се спречи ширењето и влијанието на COVID-19, како ограничување на патувањата, карантин, лимитирање на деловната активност, вклучително и престанок на работењето. Овие мерки постепено се намалуваат во 2020 и 2021. Овие мерки меѓу другото значително ја ограничија економската активност во Македонија и имаат негативно влијание кое може да продолжи, врз работењето на компаниите, учесниците на пазарот, клиентите на Банките и воопшто економското окружување во земјата но и на глобално ниво на неопределен временски период.

Се смета дека економската активност во Република Северна Македонија во 2020, мерена преку движење во бруто домашниот производ (БДП), бележи намалување од 7% споредено со 2019. Годишна стапка на инфлација е 1,2%.

Управниот Одбор согласно препораките на Владата на Република Северна Македонија во текот на месец Март усвои мерки и препораки за заштита од COVID-19 вирус. Друштвото го прилагоди своето работење во услови на здравствена криза преку ротација и работа од дома со цел непречено одвивање на процесот на работа.

Идните ефекти од тековната економска состојба е тешко да се предвидат и тековните очекувања на менаџментот може значително да се разликуваат од остварените резултати.

Како одговор на COVID-19 пандемијата Владата на Република Македонија донесе неколку сетови мерки. Најважните се како што следат подолу:

- Препорака на вработените да им се овозможи работа од дома во зависност од работното место, како и обезбедување на протоколи во јавност
- Субвенционирање на платите на вработените во секторите погодени од COVID-19 пандемијата
- Замрзување на цените на основните прехрамбени производи
- Замрзување на присилна наплата на долг заклучно со Јуни 2020
- Забрана за поведување на стечајна постапка во тек на кризата и 6 месеци потоа
- Одложена обврска за даноци заклучно Март 2021 за компании кои имаат намалување на приходи повеќе од 40%
- Изземање од данок на добивка и персонален данок на трошоци за вработени поврзани со стручно усворшување
- Различни форми на грантови, ваучери за таргетирани групи погодени од кризата

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)

(б) Деловно окружување на Друштвото

Агенцијата за Супервизија на Осигурување (ACO) исто така донесе сет на мерки прикажани подолу:

- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси со кој се дозволи компаниите да ја пролонгираат доспеаноста на побарувањата за дополнителни 60 дена од првичниот период на достасување. Овој Правилник е на сила до 31 Декември 2020. Во 2021 компаниите ќе продолжат да пресметуваат резервација согласно истиот правилник пред измените
- Правилник за видовите и описот на ставки што ќе се земат предвид при пресметка на капиталот на друштво за осигурување и/или реосигурување
- Правилникот за минимална содржина на евидентијата и начинот на пријава, резервација и ликвидација на штети од страна на друштвата за осигурување
- Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување
- Правилник за минимални барања за прием, обработка, резервација и исплата на барање за надомест на штета и/или осигурен износ во функција на подобра заштита на правата на осигурениците
- Правилник за минималните стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување и брокерите

Освен Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси Друштвото не искористи никакви мерки или субвенционирања во текот на деловното работење во 2020.

Во текот на 2020 Бруто полисираната премија (БПП) на ниво на осигурителен пазар се намали за 5% што е во согласност со падот на БПП на Друштвото. Како што е наведено во белешката 6 најголемиот пад во БПП е во класата автоодговорност. Со 31.12.2020 Друштвото има задоволително покриеност на технички резерви од 257% или вишок од 472.563 илјади МКД (види белешка 5.2.7). Со 31.12.2020 Друштвото го задржа потребното ниво на маргината на соловентност со вишок кој го надминува Гарантниот Фонд од 1.256.513 МКД илјади и вишок од потребната маргина на соловентност од 1.433.926 МКД илјади.

Раководството очекува подобрување на ситуацијата во 2021 кое во голема мера ќе зависи од правојот на здравствената ситуација, траењето и обемот на мерките воведени од Владата како и процесот на вакцинација. Следствено на ова во 2021 Раководството очекува зголемување на продажбата во сите класи иако ова највеќе зависи од времетраењето на ограничувањата во патувањата.

Погоре објаснетите резултати покажуваат дека Друштвото има ниво на маргина на соловентност кое ќе овозможи навремено подмирување на достасаните обврски. Бидејќи тековната состојба се уште се развива, Менаџментот на Друштвото ќе продолжи со проактивен пристап во однос на ликвидноста, спроведување на континуирана анализа на деловното работење и спречување на евентуални несакани ефекти.

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)

(в) Основа за мерење

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на историска вредност, освен средствата класифицирани како расположиви за продажба кои се обелоденети по објективна вредност.

(г) Функционална и известувачка валута

Ставките коишто се вклучени во финансиските извештаи се прикажани во валутата на примарното економско окружување во кое делува Друштвото (функционална валута). Финансиските извештаи се прикажани во МКД којашто е функционална и известувачка валута на Друштвото исказани во илјади денари.

(д) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин.

Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

(ф) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се прикажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски исказани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето.

Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, корегирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот. Немонетарните средства и обврски исказани во странска валута и кои се мерат по објективна вредност се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски исказани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата. Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуренс Груп

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

2. Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)

(f) Трансакции во странска валута (продолжува)

	2020	2019
	МКД	МКД
УСД	50,23	54,95
ЕУР	61,69	61,49
ГБП	68,31	72,16

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

3. Значајни сметководствени политики

Значајните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 година се применети конзистентно за сите периоди прикажани во финансиските извештаи и се следните:

3.1 Договори за осигурување и реосигурување

(i) Осигурување

Договорот за осигурување е договор според кој едната странка (осигурителот) прифаќа значителен ризик од осигурување од друга странка (имателот на полисата) со согласување да му обезбеди надомест на имателот на полисата доколку одреден неизвесен настан (осигурителен настан) има негативно влијание на имателот на полисата.

Во финансиските извештаи се обелоденуваат информации кои ги идентификуваат и објаснуваат износите во финансиските извештаи кои произлегуваат од договорите за осигурување.

На датумот на известување ќе се процени дали признаените обврски по осигурување се соодветни.

На датумот на стекнување превземените обврски по осигурување и стекнатите средства на осигурување друштвото ќе ги мери според објективна вредност.

Во финансиските извештаи се обелоденуваат информации кои ќе овозможат:

- Да се процени природата и степенот на ризиците кои произлегуваат од договорите за осигурување, целите, политиките и процесите на управување со ризиците кои произлегуваат од договорите за осигурување и методите кои се користат за управување со тие ризици како кредитен ризик, ликвидносен и пазарен ризик.

Осигурителот ги обелоденува информациите преку анализа на чувствителност која покажува како би било влијанието на добивката или загубата и главнината кога би дошло до промена на релевантната променлива на ризикот.

(ii) Реосигурување

Договорот за реосигурување е вид на договор за осигурување издаден од еден Осигурувач (Реосигурувач) за да ги надомести загубите на друг Осигурувач (цедент) настанати врз основа на еден или повеќе договори издадени од цедентот.

Реосигурител е странката која има обврска според договорот за реосигурување да му надомести на цедентот ако се случи осигурен настан.

Цедираната премија се препознава како трошок во билансот на успех во согласност со склучените договори за реосигурување. Повратоците по реосигурување се евидентираат како приход во билансот на успех. Доколку средството за реосигурување е намалено поради обезвреднување цедентот ќе ја намали неговата сметководствена вредност и ќе ја признае загубата поради обезвреднување во добивка или загуба. Вредноста на средството е намалена поради обезвреднување кога има објективен доказ дека цедентот може да не ги прими сите износи кои му следат според договорот за реосигурување.

Бидејќи Друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурувањето истото е изложено на пазарен ризик поврзан со флукутација на девизните курсеви. Друштвото не употребува финансиски инструменти за да ги намали овие ризици.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.1 Договори за осигурување и реосигурување (продолжува)

3.1.1 Признавање и мерење

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии. Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработка од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обезвреднување врз основа на моделот на преземени ризици. Делот од приходот од запишаните премии кој доспева во наредната година е разграничен во следните пресметковни периоди како преносна премија.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување. Дел од премијата пренесена на реосигурителот се признава како трошок за периодот и ја намалува вредноста приходот по основа на полисирана премија.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработка во следната година пресметан за секој поодделен договор за осигурување користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно корегиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Штетите ги вклучуваат трошоците за надомест на осигурениците кои настанале во пресметковниот период трошоци за извид и процена на штети направени од надворешни проценители заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година, но не ги вклучуваат трошоците за увид и процена на настанатите штети направени од страна на проценителите вработени во Друштвото.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработка на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Наплатените штети кои се надоместени од трети лица и штети за кои се очекува дека ќе бидат надоместени и наплатени од трети лица се одземаат од исплатените штети.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите како и соодветната маржа за внимателност.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.1 Договори за осигурување и реосигурување (продолжува)

3.1.1 Признавање и мерење (продолжува)

Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни.

Доколку се идентификува дека резервите не се доволни во тој случај поврзаните одложени трошоци за запишани премии и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во билансот на успех за тековната година.

На секој датум на билансот на состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиот ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на билансот на состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на билансот на состојба.

Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на и побаруваат од страна на осигурениците агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување а не во резервите по договорите за осигурување.

3.2 Приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат средствата или се намалат обврските.

Приходот се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото. Кога ќе се јави неизвесност во врска со наплатливоста на износот кој веќе е вклучен во приходот, ненаплатливиот износ или износот чиешто надоместување не е повеќе веројатно се признава како расход а не како корекција на износот на приходот којшто бил првично призnaен.

3.2.1 Резултат од основната дејност

Резултатот од основната дејност е утврден на база на период од една календарска година.

Запишаните премии се исказуваат како приход во годината во која настапуваат.

Делот од приходот од запишаните премии кој доспева во наредната година е разграничен во следните пресметковни периоди како преносна премија.

Ако во моментот на настапувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна приходите се одложуваат. За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.2.2 Приходи од вложувања

Приходите по основ на камата за сите каматоносни финансиски инструменти, освен за оние што се класифицирани за тргување или оние кои се вреднуваат по фер вредност преку билансот на успех се признати како „приход од камати“ во билансот на успех, користејќи ја методата на ефективна камата.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.2 Приходи (продолжува)

3.2.2 Приходи од вложувања (продолжува)

Методата на ефективна камата е метода на мерење на финансиските средства според амортизирана набавна вредност и алокација на приходите од камата во периодот на очекуваното достасување на финансиските инструменти.

3.2.3 Приходи од надоместоци и провизии

Надоместоците и провизиите ги опфаќаат провизиите примени по основ на пасивно реосигурување како и по основ на проценети и исплатени услужни штети.

3.3 Одложени трошоци за стекнување

Согласно измените во Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и деталната содржина на годишниот извештај (објавени во службен весник 170/2019) треба да се спроведат измени во начинот на признавање, последователно мерење и обелденување на трошоците за стекнување и одложени трошоци за стекнување најкасно со состојба на 01.01.2021. Новата методологија содржи појснувања во однос на трошоците кои може да се користат при пресметка на одложените трошоци за стекнување (ДАК).

Согласно измените Друштвото ги евидентира трошоците за стекнување - провизија на основ на полисирана премија и врши нивно одлагање конзистентно на тој основ.

Во согласност со новиот метод Друштвото потребно е да го признае износот на пресметана провизијата на договорна основа во согласност со договорениот износ на Бруто полисираната премија. За да се поврзат трошоците за стекнување со приходот од премија, истите се распределуваат по договорите за осигурување, односно по класи на осигурување, кои се конзистетни со начинот на признавање на приходите од полисирана премија. Пред имплементација на променетата регулатива провизијата се исплаќаше по основ на наплатената премија. Друштвото го имплементираше новиот метод на пресметка во билансот на успех за 2020 година како и во билансот на состојба со 31.12.2020. Друштвото на 31.12.2020 дополнително евидентираше ДАК во износ од МКД 31.618 илјади и обврска за провизија во износ од 44.621 МКД илјади. Обврската за провизија е врз договорниот износ од договорите со посредниците на Друштвото (БПП).

Трошоците направени при стекнување на договори за осигурување се одложуваат до степен до кој тие можат да се повратат од идните профитни маргини. Трошоците за стекнување вклучуваат директни трошоци, како што се провизии на брокери и други директни трошоци.

Одложените трошоци за стекнување се амортизираат во текот на периодот во кој се очекува трошоците да се надоместат од идните профитни маргини на приходите од поврзаните договори. Стапката на амортизација е во согласност со моделот на појава на такви маргини.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.4 Користи за вработените (продолжува)

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплатата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат. Покрај придонесите за пензиско осигурување се плаќаат и: придонес за здравство, професионален дополнителен придонес, придонес за вработување во случај на невработеност и придонес за стаж на осигурување со зголемено траење.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Краткорочните користи за вработените вклучуваат: плати, задолжителни придонеси за социјално осигурување, краткорочни платени отсуства (платен годишен одмор, платено боледување) и немонетарни користи (здравствена заштита).

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни месечни нето плати по работник исплатени во РМ во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензija и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор.

Согласно стандардите (МСС 19) отпремнините за пензионирање претставуваат дефинирани користи по исполнување на условите. Сметководствената вредност на обврските на Друштвото кои произлегуваат од овие користи за вработените се пресметуваат на крајот на периодот на известување. Состојбата на овие обврски на крајот на периодот на известување го претставува износот на дисконтирани плаќања што ќе се направат во иднина.

3.5 Даноци

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековен данок

Тековниот данок на добивка се пресметува во согласност со законот за данокот на добивка кој е на сила на денот на известување. Менаџментот периодично ја разгледува пријавата за данок на добивка од аспект на позициите кои се предмет на оданочување. Во согласност со законот за данок на добивка, даночната основа се состои од финансискиот резултат за извештајниот период зголемен/намален за даночно признати/непризнати расходи применувајќи ја важечката даночна стапка од 10%. Во согласност со овој закон, данокот на добивка за годината беше пресметан и евидентиран во Биланс на успех.

Законот за данок на добивка е изменет и стапи на сила на 1 јануари 2019, важечки за фискалната 2019 година. Главно промените се однесуваат на ширење на категоријата "непризнаени расходи", промени во даночниот третман на амортизацијата и промените во одредбите за трансферните цени. Трошоците за амортизација се третираат како одбитна ставка, само ако трошокот се пресметува во рамки на законските пропишани стапки на амортизација. Овие стапки и правила се дефинирани во Упатството за амортизација што беше донесен на крајот на 2019 година со примена од 1 јануари 2019 година. Пресметаниот трошок за амортизација над дозволениот износ за одбитка се третира како непризнаен расход во Годишната даночна пријава за данок на добивка.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.5 Даноци (продолжува)

Одложен данок на добивка

Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки (и закони) кои се усвоени или суштински усвоени до датумот на билансот на состојба и се очекува да се променуваат кога ќе се реализира поврзаното одложено даночко средство или се подмири одложената обврска за данок на добивка. Одложените средства за данок на добивка се признаваат само до тој степен до кој е веројатно дека ќе има оданочлив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложените средства и обврски за данок на добивка се пребиваат кога постои законско право за тоа и кога одложените даночни средства и обврски се онесуваат на даноци на добивка, наметнати од истиот даночен орган на истиот даночен обврзник, или, различни даночни субјекти каде има намера да се подмируваат салда на нето основа.

3.6 Нематеријални средства

a) Класификација

Нематеријалните средства ги опфаќаат лиценците за софтвер.

б) Почетно признавање

Нематеријалното средство се признава само ако е веројатно дека идните економски користи кои му се припишуваат на средството ќе бидат прилив кон Друштвото и ако трошоците на средството можат веродостојно да се измерат.

Ако некое нематеријално средство не ги исполнува критериумите за признавање настанатиот издаток треба да се признае како расход кога ќе настане.

Издатоците за истражување и развој не може да се третираат како средство.

Софтвер - трошоците настанати со стекнување лиценца за софтвер како и останатите долготочни права се амортизираат со праволиниска метода во текот на очекуваниот, односно договорениот век на употреба но не подолго од 5 години.

Трошоците кои значително ја подобруваат и прошируваат користа на софтерот во однос на извршната варијанта се признаваат како дополнително вложување и го зголемуваат почетниот трошок на софтерот. Помалите подобрувања се сметаат за трошоци на одржување кои се сметаат за расходи во тековниот период.

Основа за вреднување на нематеријалните средства е: 1) начинот на нивното стекнување; 2) очекуваниот период за добивање на економска корист и 3) можноста да се продадат. Нематеријалното средство почетно се мери според набавната вредност. Во набавната вредност се вклучуваат сите трошоци за набавка и сите останати трошоци неопходни нематеријалното средство да се стави во функција.

в) Мерење по почетно признавање

По почетното признавање нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за соодветната акумулирана амортизација и соодветната загуба од обезвреднување доколку има.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.6 Нематеријални средства (продолжува)

а) Корисен век на употреба

Нематеријалните средства се амортизираат според очекуваната употреба односно во периодите во кои се очекуваат економските користи но не подолго од 5 години.

Нематеријалните средства се отпишуваат од деловните книги во момент на оттуѓување или кога трајно се повлекуваат од употреба а од нивното отпишување не се очекува никаква идна економска корист.

Добивките или загубите кои настануваат со повлекување на средството од употреба се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од располагање со тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход за периодот во кој се настанати.

3.7 Материјални средства

а) Класификација

Земјиштето и градежните објекти во сопственост на Друштвото се признаваат според вредноста на стекнување. Друштвото не врши вреднување на земјиштето по почетно признавање и за земјиштето не се пресметува амортизација.

Материјалните средства се состојат од недвижен имот, постројки и опрема, мебел, транспортните средства, инвестиции во тек и останати материјални средства.

Материјалните средства се средства коишто:

- Се чуваат за обезбедување на производи и услуги или за административни цели;
- Се очекува да бидат користени во текот на повеќе од еден период.

б) Почетно признавање и корисен век на употреба

Материјалните средства се признаваат по набавна вредност под услов истата да може сигурно да се измери и доколку е веројатно дека идните економски користи кои се поврзани со средството ќе претставуваат прилив за Друштвото. Трошокот на набавка односно набавната вредност на материјалното средство кој се распоредува за време на корисниот век на употреба е износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства за да се стекне едно материјално средство во моментот на неговото стекнување или изградба. Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа куповната цена, вклучувајќи ги увозните давачки и неповратните даноци како и трошоците кои директно можат да се припишат на доведување на средството во работна состојба на употреба. Сите трговски попусти и работи се одбиваат за да се дојде до куповната цена.

Трошоците за секојдневно сервисирање на материјалните средства не се признаваат во сметководствената вредност на средството, туку овие трошоци се признаваат во добивката или загубата како што настануваат.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.7 Материјални средства (продолжува)

в) Вреднување по почетното признавање на недвижности

Согласно со новиот Правилник донесен од Агенцијата за супервизија на осигурувањето и добиените појаснувања во врска со вреднувањето на материјалните средства почнувајќи од 2019 година Друштвото ја призна ревалоризираната вредност на градежните објекти како нивна нова набавна вредност (т.е ревалоризираната вредност стана нова бруто сметководствена вредност). Последователно, материјалните средства се мерат според нивната бруто сметководствена вредност намалена за акумулирана амортизација и акумулирана загуба за обезвреднување.

Друштвото на крајот на секој период треба да изврши расудувања дали постојат индикации на обезвреднување. Доколку постојат индикации за обезвреднување треба да изврши проценка на надоместивиот износ односно проценка на средствата.

Доколку процентата вредност добиена од независен проценител, специјалист е пониска од сметководствената вредност Друштвото признава загуба поради обезвреднување во пресметковниот период кога го добило извештајот за извршена проценка.

Доколку најниската проценета вредност е повисока од сметководствената вредност друштвото ја призна сметководствената вредност а информацијата за проценетата вредност ја објавува во белешките од финансиските извештаи. Загубата од вредност поради обезвреднување се признава во извештајот за сеопфатна добивка додека Друштвото има позитивна ревалоризациона резерва која произлегува од претходниот модел на ревалоризација. Секоја последователна загуба поради обезвреднување се признава во билансот на успех.

За останатите материјални средства (мебелот, опремата, компјутерите и патничките возила) при последователното вреднување се користи трошочен модел. Имено средството се евидентира по набавна вредност минус акумулираната депрецијација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Депрецијацијата на останатите материјалните вложувања се пресметува по пропорционална метода со примена на утврдените стапки со помош на кои набавната вредност на мебелот, опремата, компјутерите и патничките возила треба да се отпишат во текот на нивниот проценет корисен век на траење.

Инвестициите во тек се евидентираат по трошокот за изградба вклучувајќи ги и трошоците кон трети лица. На инвестициите во тек за време на изградбата не се пресметува амортизација (депрецијација). На крајот од процесот сите акумулирани трошоци се пренесуваат на соодветните материјални средства и опрема и подлежат на соодветна стапка на амортизација.

Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамки на амортизационите групи, според годишни стапки на амортизација, се додека вредноста на средствата не е целосно амортизирана. Применетите годишни стапки на амортизација се следните:

Градежни објекти	2.5% - 40 години
Мебел и опрема	5-20% - 5-20 години
Компјутери	25% - 4 години
Патнички возила	25% - 4 години

Кога ќе се амортизира вредноста која е основа за пресметување на амортизацијата, истата престанува да се пресметува. Тоа важи и доколку средствата се користат за понатамошно вршење на дејноста.

Пресметувањето на амортизацијата престанува кога ставката на недвижност, постројка или опрема ќе се отпише, како и кога ќе се рекласифицира како средство наменето за продажба.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.7 Материјални средства (продолжува)

г) Вложувања во туѓи недвижности, постројки и опрема

Вложувањата кои се вршат во туѓи недвижности, постројки и опрема - кои се земени под закуп се признаваат како посебни ставки на нетековни средства, во случај кога таквите вложувања се извршени во сопствено име и за сопствена цел а се во согласност со договорот за закуп кој е направен со сопственикот на закупеното средство. Амортизацијата на вложувањата се вршат по систематска основа според проценетиот корисен век на употреба кој може да биде еднаков или пократок од периодот на траење на договорот за закуп.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.8 Вложувања во недвижности

Вложувања во недвижности се недвижности (земјиште или зграда или дел од зграда или и двете заедно) кои се чуваат од страна на Друштвото со цел заработка на наемници или за зголемување на капиталот или и за двете заедно. Во оваа категорија не влегуваат недвижности кои се користат од страна на Друштвото за вршење на редовниот тек на работењето.

Вложувањата во недвижности првично се мерат по набавна вредност и последователно се водат по набавна цена намалена за амортизација. Поради промената во регулативата, почнувајќи од август 2019 година, на датумот на набавка, вложувањето во недвижности се признава во помалиот износ од набавната и проценетата објективна вредност, доколку е веројатно дека идните економски користи од средствот ќе претставуваат прилив за Друштвото и можат веродостојно да се измерат. Набавната вредност на купени вложувања во недвижности ја содржат нивната набавна цена и сите издатоци кои директно можат да и се припишат на таа недвижност. Издатоци кои директно може да и се припишат на недвижноста ги вклучуваат на пример професионалните такси за правни услуги, даноци за пренос на недвижности и други трансакциски трошоци. Последователно на почетното признавање на средството, вложувањата во недвижности се признаваат по бруто сегашна вредност намалена за акумулирана амортизација и акумулирани загуби поради обезвреднување.

Амортизацијата на вложувањата во недвижности се пресметува со користење на праволиниски метод и со одредените стапки на амортизација.

Векот на употреба на градежни објекти се проценува на 40 години со годишна стапка на амортизација 2.5%.

Вложувањата во недвижности создаваат парични приливи независно од другите средства коишто ги поседува Друштвото.

Вложувањата во недвижности престануваат да се признаваат при оттуѓување или кога вложувањето перманентно ќе се повлече од употреба и нема да се очекуваат идни економски користи од неговото оттуѓување. Критериум за разликување на вложувањата во недвижности кои се користат за вршење на дејноста и недвижности кои не се користат за вршење на дејноста ќе се зема поделбата на нето корисна површина на недвижностите според просторот на користење и расположивиот простор за издавање. Ревидирање на процентите ќе се врши еднаш годишно.

При стекнување на вложувања во недвижности, Друштвото е обврзано да ангажира независен проценител со цел да се утврди проценетата објективна вредност на вложувањето во недвижност.

Друштвото на крајот на секој период треба да изврши процени дали постојат индикации за обезвреднување. Доколку постојат индикации за обезвреднување, треба да изврши проценка на надоместивиот износ.

Друштвото признава загуба поради обезвреднување во случај кога проценетата објективна вредност добиена од независниот проценител е пониска од соодветната сметководствена вредност. До износот до кој Друштвото има позитивна ревалоризациона резерва, што произлегува од претходниот модел на ревалоризација на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднувањето се признава во останатата сеопфатна добивка. Секое последователно обезвреднување се признава во билансот на успех.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања

Друштвото ги класификува своите финансиски вложувања во средства кои се чуваат до достасување, средства расположливи за продажба и депозити, заеми и останати пласмани.

a) Средства кои се чуваат до достасување

Друштвото ги класификува во средства кои се чуваат до доспевање:

- средства кои имаат фиксни или утврдени плаќања;
- средства кои имаат фиксен датум на доспевање;
- средства за кои Друштвото има позитивна намера и можност да ги чува до доспевање;
- средства кои при почетното признавање Друштвото не ги назначува како средства според објективна вредност преку добивка или загуба;
- средства кои Друштвото не ги назначува како средства расположливи за продажба;
- средства кои не ја исполнуваат дефиницијата за заеми и побарувања.

Средствата кои се чуваат до достасување се состојат од државни записи издадени од Министерство за финансии.

Друштвото ги признава средствата кои се чуваат до достасување во билансот на состојба на датумот на стекнување. Почетното вреднување на финансиските средства кои се чуваат до достасување се врши според нивната набавна вредност којашто е објективната вредност на дадениот надоместок за истите во која се вклучени и трошоците на трансакцијата кои се директно поврзани со набавката на средството.

Последователно, вложувањата кои се чуваат до достасување се мерат според амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата.

Добивката или загубата од последователното мерење се признава во нето добивката или загубата само кога средствата се обезвреднети или се депризнаени.

б) Средства расположливи за продажба

Друштвото ги класификува како средства расположливи за продажба:

- не-деривативни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба;
- средства кои не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба;
- било кое финансиско средство класификувано во оваа категорија при почетното признавање.

Како средства расположливи за продажба кои Друштвото иницијално ги признава во билансот на состојба на датумот на тргуваче по нивната набавна вредност којашто е еднаква на објективната вредност зголемена за трансакциските трошоци кои се директно поврзани со набавката на средството се класификувани сопственички инструменти (вложувања во акции и удели).

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

б) Средства расположливи за продажба (продолжува)

По почетното признавање најдоцна при секое составување на Извештајот за финансиската состојба Друштвото ги вреднува финансиските средства по нивната објективна вредност без намалување за трансакциските трошоци кои можат да настанат при продажба или оттуѓување.

Добивките и загубите коишто се јавуваат од промената во објективната вредност на средствата расположливи за продажба, се признаваат во капиталот во „Ревалоризациони резерви“.

Во моментот на депризнање на финансиските средства расположливи за продажба акумулираната добивка или загуба претходно признаена во капиталот како и разликата помеѓу сметководствената вредност и надоместот добиен за средството се признава во билансот на успех.

За утврдување на објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активен пазар се користи тековната куповна цена освен кај сопственичките инструменти кои немаат определена пазарна цена и чијашто објективна вредност не може со сигурност да се измери се мерат според набавната вредност намалени за загуби поради обезвреднувања.

Друштвото ги вреднува вложувањата во хартии од вредност кои не котираат на организирани пазари и чија доспеаност не е значајна по пат на поединечна проценка на финансиската состојба на издавачот на хартиите од вредност.

Финансиската состојба на издавачот на хартиите од вредност се определува врз основа на следните критериуми чија важност се намалува последователно:

- Солвентност на издавачот на хартиите од вредност;
- Ликвидност на издавачот на хартиите од вредност;
- Парични текови во претходниот период и очекувани идни парични текови
- Профитабилност на издавачот на хартиите од вредност;
- Општи пазарни услови и идни перспективи на издавачот на хартиите од вредност како и негова позиција на пазарот;
- Соодветност и навременост во исполнување на обврските и
- Квалитет и експертиза на раководството.

Друштвото треба да отпише финансиско средство кога и само кога:

- а) истекуваат договорните права на паричните текови од финансиското средство;
- б) го пренесува финансиското средство.

Должничките хартии од вредност класифицирани како расположливи за продажба издадени од Република Македонија кој немаат котирана пазарна цена на активен пазар Друштвото ги вреднува со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Должничките хартии од вредност класифицирани како расположливи за продажба чија објективна вредност не може објективно да се утврди се евидентираат по нивната набавна вредност.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

в) Депозити, заеми и останати пласмани

Депозити, заеми и останати пласмани се прикажани во билансот на состојба во износ на неотпишана главница и камата намалени за направената исправка по основ на сомнителни и спорни побарувања. Исправката на побарувањата се проценува од страна на менаџментот кога постои очигледен доказ дека друштвото нема да биде во состојба да ги наплати сите износи согласно претходно утврдените услови.

г) Загуби поради обезвреднување

(i) Средства кои се вреднуваат според амортизирана вредност

На секој датум на билансот на состојба Друштвото проценува дали постојат објективни докази за обезвреднетост на финансиските средства или група на финансиски средства кои не се мерат според објективна вредност. Финансиските средства се обезвреднети кога објективни докази покажуваат дека обезвреднувањето настанало по почетното признавање на средството и истото има влијание на идните парични текови кои можат веродостојно да се проценат.

Објективен доказ дека финансиските средства се обезвреднети може да вклучува доцнење или неисполнување на обврските на должникот, реструктуирање на побарувањето од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот или издавачот на хартиите од вредност банкротирале, исчезнување на активен пазар за хартиите од вредност или други воочливи информации за група на средства како што се: негативни промени во платежната способност на должникот или издавачот на хартиите од вредност во групата, или економски услови кои соодветствуваат со неисполнување на обврските во групата.

Загубата поради обезвреднување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични приливи дисконтирани со иницијалната ефективна каматна стапка на средствата. Загубите поради обезвреднување се признаваат во билансот на успех и се рефлектираат во сметките за исправка на вредноста на заемите, исправка на вредноста на побарувањата по основ на осигурување и останати побарувања.

Доколку во наредниот период износот на загубата поради обезвреднување се намали, загубата се анулира низ билансот на успехот.

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

г) *Загуби поради обезвреднување (продолжува)*

(ii) *Средства класифицирани како расположливи за продажба*

На секој датум на билансот на состојба Друштвото прави проценка дали постои објективен доказ за исправка на вредноста на финансиското средство или група на финансиски средства.

Во тој случај каде средевтата расположливи за продажба кои се водат според објективната вредност преку капиталот кумулативната загуба која е измерена како разлика помеѓу почетната набавна вредност и тековната објективна вредност намалена за било која загуба поради обезвреднување на тие финансиски средства претходно признаени во капиталот (во ревалоризациона вредност) претставува исправка на вредност се отстранува од капиталот и се признава во билансот на успех. За должнички инструменти класификувани како расположливи за продажба, доколку во последователниот период, објективната вредност се зголемува, и зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се случил откако загубата поради обезвреднување била признаена во билансот на успех, загубата поради обезвреднување се ослободува преку билансот на успех.

Каде сопственичките вложувања класифицирани како расположливи за продажба, значајно или пролонгирано намалување на објективната вредност на хартијата од вредност под нејзината набавна вредност се зема во предвид при утврдување дали средствата се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување признаена во билансот на успех за сопственичките вложувања последователно не може да се ослободи/анулира преку билансот на успех.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.9 Финансиски вложувања (продолжува)

д) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Секој дел од пренесените финансиски средства кои што Друштвото ќе го задржи се признава како посебно средство или обврска. Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

3.10 Краткорочни побарувања

Побарувањата, побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се исказуваат по номинална вредност зголемена за каматите согласно склучениот договор односно одлуката за исплата.

Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура.

3.11 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и парични еквиваленти се високо ликвидни средства. Паричните еквиваленти се дефинираат како краткорочни, високо ликвидни вложувања кои можат брзо да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на беззначаен ризик во промената на нивната вредност.

Паричните средства и парични еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност која вообично е еднаква со нивната номинална вредност.

Паричните средства и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од:

- Пари на жиро сметки (тековни сметки) во денари и девизи кај деловните банки;
- Пари во благајна (денарска и девизна).

Паричните текови се прилив и одлив на пари и парични еквиваленти.

Друштвото известува за паричните текови за оперативни активности по директна метода.

3.12 Активни временски разграничувања

Однапред платените трошоци за идни периоди се исказуваат како активни временски разграничувања а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат исказани на соодветна сметководствена исправа.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.13 Капитал и резерви

a) Капитал

Капиталот на друштво за осигурување се состои од основен и дополнителен капитал.

Запишаниот (основен) капитал се исказува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето, односно промената на уписот на вредноста на капиталот. Стакнатите сопствени акции не го намалуваат бројот на издадени акции, туку влијаат на намалување на бројот на акциите во оптек.

Капиталот на Друштвото го сочинуваат:

- основната главина која е еднаква на номиналната вредност на сите акции (запишан и уплатен капитал);
- зголемување на капиталот по основ на остварена разлика помеѓу номиналната вредност на акциите и износите по кои се продадени (премии на акции);
- зголемување на капиталот по основ на распоредена ревалоризациона резерва (прокнижен распоред од ревалоризациона резерва од поранешни години) и
- задржана добивка /акумулирани загуби од претходни години.

Имателите на обични акции имаат право на глас на седница на Собранието на акционери (една акција дава право на еден глас) и право на исплата на дел од добивката (дивиденда).

б) Резерви

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува резерви на сигурност. Резерви на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период. Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издиши најмалку 1/3 од остварената добивка исказана по финансиските извештаи ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години. Друштвото за осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во висина на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка не е должно да издвојува од добивката во резервите на сигурност.

На друштвата за осигурување не се применува членот 485 од Законот за трговски друштва што се однесува на општата задолжителна резерва.

Во ревалоризационата резерва се евидентираат добивките и загубите од промените во објективната вредност за средствата расположливи за продажба и нетековни средства која резултира во зголемување или намалување на главнината (освен за загубите поради обезвреднување и добивките и загубите од курсните разлики кои се признаваат во билансот на успех).

(i) Пренос на ревалоризационата резерва во задржана добивка на 31 декември 2019 година

Ревалоризационата резерва кои произлегува од ревалуација на недвижности се пренесува во акумулираната добивка во годината кога средството е отписано. Преносот на ревалоризационата резерва во акумулирана добивка може да биде направено и додека средството е во употреба. Во тој случај, изност на реализирана ревалоризациона резерва која е пренесена во акумулираната добивка претставува разлика меѓу износот на амортизација пресметан на ревалоризираниот износ на средството и амортизацијата која би била пресметана доколку средството било мерено по метод на набавна вредност.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.13 Капитал и резерви (продолжува)

б) Резерви (продолжува)

(ii) Пренос на ревалоризационата резерва во задржана добивка на 31 декември 2020 година

Поради новата регулатива која стапи на сила во август 2019 (види белешка 26) ревалоризационата резерва не се пренесува во акумулираната добивка, Друштвото го применува методот на набавна вредност на недвижности, постројки и опрема како што е објаснето во Белешките 3.7 и 3.8. Секоја загуба поради оштетување на вредноста на недвижностите, постројките и опремата е повторно вклучена во ревалоризациона резерва.

в) Добивка или загуба

Добивката или загубата во тековната година се утврдува согласно законските прописи. Остварената нето добивка од тековната година се пренесува и распоредува наредната година согласно одлуката на Собранието на акционерите на Друштвото.

(i) Признавање на задржана (акумулирана) добивка / загуба

Во деловните книги посебно се исказува задржаната (нераспоредена) добивка а посебно исказаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по одлука на Органите на управување а во согласност со одредбите на Законот за трговските друштва.

Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на друштвото не се обврзани со статутот да ја покриваат загубата со внес на дополнителни влогови.

Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на одлука на Собранието и според одредбите на Законот за трговските друштва.

(ii) Признавање на добивката или загубата во тековната година

Добивката или загубата во тековната година во билансот се исказува по оданочувањето како добивка (нето добивка) за распределба, односно загуба од работењето во тековната година.

При определување на нето добивката или загубата треба да бидат вклучени сите ставки на приходи и расходи признаени во периодот. Исклучок може да бидат исправка на грешки и ефектот од промена на сметководствени политики.

Добивката односно загубата од работењето се презентираат од редовни активности и вонредни ставки.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.14 Резервирања

3.14.1 Технички резерви

Заради трајно обезбедување на извршувањето на обврските по договорите за осигурување, друштвото за осигурување формира технички резерви кои се состојат од:

- 1) резерви за преносни премии;
- 2) резерви за бонуси и попусти;
- 3) резерви за штети
- 4) други технички резерви.

(i) Резерви за преносни премии

Резерви за преносни премии се издвојуваат во висина на оној дел од премијата што се пренесува во идниот пресметковен период во сразмер меѓу истечениот осигурителен период и стекот на договорот за осигурување. Преносната премија е пресметана врз база на про рата темпорис (*pro rata temporis*) за календарската година сметано 360 дена. Дополнително, Друштвото издвојува резерва за неистечени ризици доколку се процени дека очекуваниот износ на штети и трошоци кои не се настанати во извештајниот период го надминуваат износот на преносна премија.

(ii) Резерви за бонуси и попусти

Резервите за бонуси и попусти се издвојуваат во висина еднаква на сумите кои осигурениците имаат право да ги примат врз основа на:

- 1) Право на учество во добивката како и други права кои произлегуваат од договорите за осигурување (бонуси);
- 2) Право на делумно намалување на премиите (попусти);
- 3) Право на враќање на еден дел од премијата која се однесува на неискористениот период на осигурување кој се должи на прерано прекинување на осигурувањето (откажување).

(iii) Резерви за штети

Резерви за штети се издвојуваат во висина на проценетите обврски кои друштвото за осигурување е должно да ги подмири врз основа на договорите за осигурување каде што осигурениот настан се појавил до крајот на пресметковниот период, вклучувајќи ги сите трошоци кои произлегуваат од ненавременото извршување на обврските на друштвата за осигурување по комплетирани отштетени барања.

Резервите за штети покрај проценетите обврски за пријавени, а сеуште неливидирани штети, ги вклучуваат и проценетите обврски за настанати, а непријавени штети.

Резервата за трошоци за обработка на штети опфаќа резервација за директни и индиректни трошоци за обработка на штети.

(iv) Други технички резерви

Друштвото треба да издвојува други технички резерви за неистечени ризици.

Пресметката на други технички резерви ќе се врши согласно одредбите од Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.14 Резервирања (продолжува)

3.14.2 Признавање на посебната резерва (Исправка на вредност)

Поради реално оценување на вредноста на побарувањата по премија за осигурување и камата по премија и побарувања по основ на регрес и проценка на ризикот од ненаплатливост на истите Друштвото формира посебна резерва. Посебната резерва се формира врз основа на доспеани ненаплатени побарувања по премија и камата и репограмирани побарувања. Под рок на доспеаност се подразбира последниот ден на кој клиентот бил должен да плати одреден износ на пари, согласно со склучениот договор за осигурување (полиса) со друштвото. Во моментот на достасување на побарувањето достасаниот дел влегува во пресметката за посебна резерва.

Репограмираните побарувања во договор со должникот се класифицираат спрема првобитниот датум на доспевање.

Репограмираните побарувања во договор со нов должник се класифицираат спрема датум на доспевање на новиот договор. Побарувањата од клиенти во стечај или ликвидација задолжително се резервираат 100%. Со цел ублажување на ефектите од COVID 19 пандемијата на 22 април 2020 година Агенцијата за супервизија донесе измена во Правилникот за признавање на посебна резерва, според кој Друштвото може да применат подолг период на доспеаност при пресметка на исправка на вредноста, како што е презентирано во табелата подолу.

Во текот на 2020 година, врз основа на измените донесени од Агенцијата за супервизија на осигурувањето, Надзорниот одбор на Осигурување донесе Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, според кој Друштвата за осигурување се должни да извршат класификација на побарувањата во следните категории во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето:

- Категорија А - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност 0-90 дена
- Категорија Б - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 91 до 120 дена
- Категорија В - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност од 121-180 дена
- Категорија Г - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност 181-330 дена
- Категорија Д - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност 331-425 дена
- Категорија Ѓ - Побарувања по премија и камата со рок на доспеаност повеќе од 425 дена

Со 31.12.2020 посебната резерва на побарувањата класифицирани од премија за осигурување, камата по премија и побарувања по основ на регрес, се формира на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 90 дена	0%
Б	од 91 до 120 дена	10%-30% (20%)
В	од 121 до 180 дена	31%-50% (40%)
Г	од 181 до 330 дена	51%-70% (60%)
Д	од 331 до 425 дена	71%-90% (80%)
Ѓ	подолго од 425 дена	100%

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

3.14 Резервирања

3.14.2 Признавање на посебната резерва (Исправка на вредност) (продолжува)

Со 31.12.2019 посебната резерва на побарувањата класифицирани од премија за осигурување, камата по премија и побарувања по основ на регрес, се формира на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%-30% (10%)
В	од 61 до 120 дена	31%-50% (35%)
Г	од 121 до 270 дена	51%-70% (55%)
Д	од 271 до 365 дена	71%-90% (75%)
Ѓ	подолго од 365 дена	100%

Утврдената посебна резерва која произлегува од достасаните ненаплатени побарувања по премија и камата се признава преку билансот на успех, а се прикажува во билансот на состојба на посебна сметка.

Сите останати достасани ненаплатени побарувања се резервираат согласно Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. Утврдениот износ на резервирања се признаваат преку билансот на успех.

Отпис на побарувањата

Друштвото за осигурување согласно корпоративните политики врши троен отпис на побарувањата постари од 36 месеци за кој претходно е извршена 100% исправка на вредноста и за кој се превземени сите правни мерки за наплата на истите.

Отписаните побарувања ќе останат во вонбилансната евидентија на Друштвото, со тоа што и сите започнати активности во врска со наплата на побарувањата кои се отпишуваат продолжуваат да течат.

3.15 Пасивни временски разграничувања

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020
(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Сметководствени проценки

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(I) Технички резерви од договори за неживотно осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврдат техничките резерви по договори за осигурување кои се доволни за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување доколку тие можат да се предвидат.

Земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на непријавени штети и пријавени а неисплатени штети постои можност да исплатениот износ по штета се разликува од иницијално утврдената обврска за истата.

На датумот на билансот на состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум без оглед дали се пријавени или не вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Проценката на настанатите но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети за кои што Друштвото располага со повеќе информации.

ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Резервите за штети вклучуваат:

- проценети обврски за настанати и пријавени но сеуште не решени штети;
- проценети обврски за настанати но непријавени штети;
- проценети обврски за трошоци за обработка на штети.

4. Сметководствени проценки (продолжува)

(i) Технички резерви од договори за неживотно осигурување (продолжува)

(a) Резерва за настанати и пријавени, но се уште не решени штети ('RBNS'- Reported but not settled)

Износот на резервацијата за настанати и пријавени но се уште нерешени штети се утврдува според висината на очекуваната исплата за секоја штета посебно на денот на исплатата, а врз основа на прибраната документација во штетата.

Резервата на штети се врши перманентно со попис за сите штети кои по било кој основ на осигурување се остварени од дејностите на Друштвото.

При утврдувањето на износите за резервациите на штетите се користат следниве пресметки за висина на штети од:

- Проценителите на штети по видови на осигурување и
- Кога се работи за нематеријална штета ликвидаторот на штета ја утврдува резервацијата на штетата врз основа на расположливата медицинска документација а доколку истата не е доволна се бара мислење од лекар или друго стручно лице чии овластувања произлегуваат од природата на работата а се во корелација со осигурителната и судската пракса.

При утврдување на износите за резервации на останатите материјални штети кои произлегуваат од нематеријални штети (ренти, изгубена заработка, надоместоци за социјално осигурување и слично) се користат мислењата на лекари, правници, актуари и други лица кои се стручни во доменот кој е потребен да се утврди висината на резервираната штета.

Износот на пријавените, настанати, но се уште нерешени штети кои ќе се исплатуваат во облик на рента се резервираат и капитализираат во следните износи:

- сегашна вредност и
- процена на исплатата за идните ренти

За пресметување на износите на резервациите на штети за рента задолжително се користат таблициите за утврдување на обврските за резервирање на ренти, а можат да се користат за пресметување на резервација на рентите.

Пресметувањето на резервириот износ за секоја рента се врши на тој начин што се утврдува годишниот износ на рента, кој се множи со соодветниот фактор од Таблицата со фактори за утврдување на резервацијата и обврската за соодветниот пол и припадна старост за време додека важат условите за исплата на рента.

Штетите кои биле пријавени и резервирали на крајот на тековната година а во наредната година не се ликвидирани или потполно ликвидирани остануваат во резервација за неисплатениот дел на начин утврден во претходниот став.

Начинот на утврдување на износот на резервациите за штети се врши по следните основи:

1. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на деловната година;
2. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на пресметковниот период пократок од една година.

4. Сметководствени проценки (продолжува)

(i) Технички резерви од договори за неживотно осигурување (продолжува)

(б) Резервација за настанати, но непријавени штети ('IBNR'- *Inurred but not reported*)

Резервација за настанати, но непријавени штети се пресметува врз основа на статистички податоци за број и износ на настанати и пријавени односно ликвидирани штети, технологијата на обработка и исплата на штети, како и на останатите расположливи податоци.

Во зависност од карактеристиките на класата на осигурување и осигурителното портфолио, резервите за настанати, но непријавени штети ќе се пресметуваат со користење на еден или комбинација на следните актуарските методи:

- Триангулација на штети (Основен Chain Ladder);
- Триангулација на штети прилагодена за инфлација (Chain Ladder прилагоден за инфлација);
- Метод на просечен износ на штета - резервите по овој метод се пресметуваат како производ од проектирали просечен износ на штета и проектирали очекуван број на штети;
- Метод на очекуван коефициент на штета - очекуваниот коефициент на штета се утврдува од страна на Агенцијата;
- Bornhuetter - Ferguson-ова метода; и
- Други актуарски методи

Друштвото при пресметката на резервите за настанати но непријавени штети, првенствено го применува методот на триангулација на штети (основен или прилагоден на инфлација), освен во случаи кога нема доволно потребни историски податоци.

Под потребни историски податоци се сметаат податоци за број и износ на настанати и пријавени, односно исплатени штети на годишна основа, најмалку за претходните пет години.

По исклучок, за ризици што не се со долга опашка под потребни историски податоци се сметаат податоци за број и износ на настанати и пријавени односно исплатени штети на годишна основа, најмалку за претходните три години.

(в) Резервација за трошоци за обработка на штети

Резервацијата за трошоци за обработка на штети опфаќа резервација за директни и индиректни трошоци за обработка на штети.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се интегрален дел од резервите за настанати и пријавени штети, односно за настанати, но непријавени штети.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети се формираат заради покритие на трошоци за обработка на штети во случај на престанок на работењето на друштвото.

Минимален коефициент за нејзино пресметување е 1.5% од збирот на резервите за настанати и пријавени штети, резервите за настанати, но не пријавени штети и резервите за директни трошоци.

г) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

4. Сметководствени проценки (продолжува)

(i) Технички резерви од договори за неживотно осигурување (продолжува)

Анализа на сензитивност

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2020 година и 31 декември 2019 година се презентирани во табелата подолу.

31 Декември 2020	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капитал	54.570	1.599.432	100.211	1596%	
Принос од вложувања (+1000 п.п.)	61.346	1.606.208	100.211	1603%	7%
Принос од вложувања (-1000 п.п.)	47.795	1.592.657	100.211	1589%	-7%
10% зголемување на останати расходи-неживот	54.107	1.598.968	100.211	1596%	0%
10% намалување на останати расходи-неживот	55.034	1.599.896	100.211	1597%	0%
10% зголемување на настанати штети неживот	35.221	1.580.083	100.211	1577%	-19%
10% намалување на настанати штети неживот	73.920	1.618.781	100.211	1615%	19%

Друштвото исто така го разгледа неповолното сценарио на 31 декември 2020 година и го претстави неговото влијание во табелата подолу:

31 Декември 2020	Добивка / (загуба) за периодот	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициентот на покриеност
10% намалување на нето премијата за осигурување	(1.316)	1.543.546	100.211	1540%	(56%)
15% зголемување на настанати штети	1.220	1.546.082	100.211	1543%	(53%)

4. Сметководствени проценки (продолжува)

(i) Технички резерви од договори за неживотно осигурување (продолжува)

Анализа на сензитивност

31 Декември 2019	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	84.844	1.556.024	114.643	1357%	=
Принос од вложувања (+1000 п.п.)	91.478	1.562.659	114.643	1363%	6%
Принос од вложувања (-1000 п.п.)	78.209	1.549.389	114.643	1351%	-6%
10% зголемување на останати расходи-неживот	84.446	1.555.627	114.643	1357%	0%
10% намалување на останати расходи-неживот	85.241	1.556.422	114.643	1358%	0%
10% зголемување на настанати штети неживот	64.885	1.536.065	114.643	1340%	-17%
10% намалување на настанати штети неживот	104.802	1.575.983	114.643	1375%	17%

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици

Активностите на Друштвото подлежат на повеќе видови ризици. Друштвото склучува договори кои носат ризик од осигурување или финансиски ризик или двата ризика. Пристапот на Друштвото во поглед на управувањето со ризикот е фокусиран на непредвидливоста на финансискиот пазар и тежне да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот е во согласност со политиките одобрени од Управниот одбор.

5.1 Управување со ризик од осигурување

Ризикот кој произлегува од еден договор за осигурување претставува можност за настанување на осигурениот настан, како и неизвесноста на износот на надомест на штета. По самата природа на договорите за осигурување, овој ризик е случаен и според тоа тешко предвидлив.

За портфолио на договори за осигурување, каде се применува теорија на веројатност, се со цел да се одреди соодветно ниво на резерва, основниот ризик со кој се соочува Друштвото е да реалната штета и надоместот за истата ја надмине сметководствената вредност на обврската по осигурување. Ова може да настане бидејќи фреквентноста и озбилноста на штетата и надоместот за истата се поголеми од проценката за истите. Осигурителните настани се различни и реалниот број и износ на штети и надомест за истите варираат од година во година, од нивото воспоставено со употреба на статистички техники. Искуството покажува дека колку е поголемо портфолиот на слични договори за осигурување, толку е помала релативната варијабилност за очекуваниот исход. Во продолжение, колку е по диверзифицирано портфолиото толку е помалку веројатно да биде негативно погодено од промените во опаѓањето на истото. Друштвото има развиено стратегија за запишување на премии по диверзифицирани видови на осигурителни ризици, со цел да се намали варијабилноста на очекуваниот настан. Фактори кои влијаат на зголемување на ризикот од осигурување вклучуваат недостаток на диверзификација на ризикот во поглед на видови на осигурителни ризични настани, како и географска и секторска концентрација.

Цел на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Со оваа контрола се обезбедува ефикасно менаџирање на приемот во осигурување и обезбедување на адекватно ниво на премија. Преку формализирани процедури со кои се запознаени сите вработени се обезбедува преземање во осигурување на клиенти со кои ќе се обезбеди одржување на профитабилноста на бизнисот. Во исто време потребно е во работењето да се обезбеди квалитетна услуга за продажбата.

Контролата на овој ризик се овозможува преку постоење на соодветни процедури и упатства за прием во осигурување. Исто така, постојат соодветни нивоа на овластувања за сите вработени во Секторот за прием во осигурување и агентите. Тековно се следи профитабилноста на секој производ одделно со детектирање на сегментите кои можат да влијаат на влошување на резултатот. Преку интегрираниот систем на евидентија и обработка на податоци се овозможува следење на резултатите за секој клиент одделно.

Тоа овозможува селекција на квалитетни клиенти и формирање на портфолија по одделните видови производи кои ќе дадат задоволителни резултати согласно политиките на Друштвото. Во рамките на тековните активности се врши анализа и промена на постоечките услови и тарифи за осигурување.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.1 Управување со ризик од осигурување (продолжува)

Стратегија за реосигурување

Со цел да ја контролира својата изложеност кон загуби од настанати штети, како и да ги заштити изворите на капитал, Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи, со претходно посебно одобрување.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се исказуваат по утврдување на загуба за обезвреднување како резултат на настанато признаено средство.

Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување.

Друштвото склучува договори за реосигурување со матичното претпријатие и со неповрзани реосигурители за да ја контролира изложеноста од загуби како резултат на настанување на еден штетен настан.

5.1.1 Концентрација на ризик од осигурување

Ризикот од концентрација на осигурување може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали кои се поврзани, кои доколку настанат штетни настани може да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Според тоа друштвото води посебна грижа во управување на ризикот од концентрација со тоа што прави диверзификација на портфолиото во поглед на концентрација на типови и видови на осигурителни штетни настани, географска и секторска концентрација.

Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

(а) Географска и секторска концентрација

Најголемиот дел на ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија, меѓутоа постои диверзифицираност во поглед на градовите низ Македонија и типовите на осигурителни настани. Друштвото внимателно ги следи ризиците кои произлегуваат од географската концентрираност и навремено реагира со соодветна стратегија на склучување или не склучување на договори за осигурување онаму каде што е помал ризикот, односно поголем, респективно.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(б) Концентрација од многу сериозни ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случајето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото води посебна стратегија за осигурување и реосигурување од овие ризици, според која за склучување на договор за осигурување и реосигурување, меѓу другите процедури потребно е посебно одобрување од раководството. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување како и трошоците и користите од истата.

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа: ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

5.2.1 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на Друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вреднос, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот.

Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Осигурување Македонија АД Скопје – Виена Иншуренс Груп управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот. Осигурување Македонија АД Скопје - Виена Иншуренс Груп со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020
(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.1 Кредитен ризик (продолжува)

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

5.2.1 Кредитен ризик

	2020	2019
Финансиски средства		
-Должнички хартии од вредност чувани до достасување		
-Должнички хартии од вредност расположиви за продажба	389.816	335.913
-Орочени депозити	678.302	727.901
Средства од реосигурување	195.969	152.259
Побарување по основ на осигурување	258.632	254.963
Останати побарувања	26.924	25.796
Парични средства и паричен еквиваленти	79.791	83.951
Вкупно	1.629.434	1.580.782

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2020 и 2019 година без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. Со 31.12.2020 Друштвото нема колатерал (2019: нула). За билансните позиции изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата 15.24% (2019: 15.52% од максималната кредитна изложеност се однесуваат на побарувања по основ на осигурување од неживотно осигурување 39.98% (2019: 44.31%) се однесуваат на орочени депозити.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува сопственички хартии од вредност расположливи за продажба и должнички хартии од вредност расположливи за продажба - државни оврзници издадени од Република Македонија.

Орчените депозити на Друштвото се инвестиирани во износ од 376.279 илјади МКД во големи банки а 302.023 илјади МКД во средни банки. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРМ. Средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од A+ според Standard and Poor's Кредитен рејтинг агенцијата.

Виена Инчуренс Груп
звежештай за годината што завршува на 31 декември 2020

Звештаи за годината што завршува на 31 декември

и 80 илјади денари, доколку почињаку не е назначено

Документ је усвојен на заседању Савета за правдостојност и правдоступност

Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управление со финансами признак (продолжение)

Излажментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на побарувања по основа на премин и регреси презентирани подолу:

тиматична изложеност на кредитен ризик кој што произлази по основа на побарувања од премии поврат на штети и депозити во банка. Структурата на

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку поиздадено, доколку поиздадено не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.1 Кредитен ризик (продолжува)

Одр. 31.12.2018	Надлежни подзор	Достапни до 30 дена			Достапни од 31 до 60 дена			Достапни од 61 до 120 дена			Достапни од 121 до 270 дена			Достапни од 271 до 365 дена			Достапни над 365 дена						
		Вкупни подзор	Извесни исправни вредности	Сензитивни исправни вредности	Вкупни подзор	Извесни исправни вредности	Сензитивни исправни вредности	Вкупни подзор	Извесни исправни вредности	Сензитивни исправни вредности	Вкупни подзор	Извесни исправни вредности	Сензитивни исправни вредности	Вкупни подзор	Извесни исправни вредности	Сензитивни исправни вредности	Вкупни подзор	Извесни исправни вредности	Сензитивни исправни вредности				
По основа на премија	148.343	21.351	-	21.351	30.055	10.579	30.055	35.628	28.149	17.692	13.269	4.423	68.005	69.005	-	220.058	128.327	91.631	16.410	229.974			
Негаџа	28.338	4.209	4.209	1.424	182	1.641	2.223	778	1.445	3.491	1.920	1.571	1.338	1.004	325	6	108	1.022	24.108	18.907	9.201	774	37.540
Задолженост како поточни изплати	198	168	168	163	16	147	325	114	211	158	104	65	33	25	6	108	1.022	1.005	386	639	-	834	834
Касето изплати изплатени објекти	3.967	1.183	1.183	580	98	852	2.108	738	1.371	4.505	2.478	2.027	1.712	1.284	428	5.119	5.119	15.619	9.717	5.902	1.473	9.669	
Касето изплатени изплатени објекти	140	140	101	10	91	159	70	129	313	172	141	80	80	20	20	2.653	2.653	3.486	2.965	522	39	638	
Имот. од помаги и помаги помаги	14.883	1.272	1.272	1.659	167	1.502	2.491	672	1.619	5.132	3.373	2.780	1.658	1.244	415	4.957	4.957	18.180	16.612	7.567	3.230	22.251	
Имот. оставлено АО (Вкупно)	36.057	2.118	2.118	3.368	340	3.056	4.134	1.447	2.687	14.048	7.727	6.322	2.677	2.007	839	10.886	10.886	37.271	22.446	14.454	3.207	50.811	
Одговорност одговорност одговорност	50.369	11.401	11.401	10.454	1.045	9.499	18.243	6.386	11.658	31.898	17.522	14.386	9.919	7.439	2.460	25.572	25.572	107.447	67.954	49.484	7.372	98.872	
Гаранцији запади правни запади пословни	8.197	813	813	393	39	354	233	81	151	5	2	3	14	8	6	51	154	5	2	3	-	3	
Вкупна	148.343	21.351	-	21.351	30.055	10.579	30.055	35.628	28.149	17.692	13.269	4.423	68.005	69.005	-	220.058	128.327	91.631	16.410	229.974			

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.1 Кредитен ризик (продолжува)

Побарување по основ на поврат на штети - реосигурувачи

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во 2020 Друштвото има побарување по основ на штети од VIG Holding / VIG, VIG Re zajištovna a.s. и WSTV WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.

5.2.2 Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик од промена на пазарните цени, како што се промена на каматните стапки, цена на капиталот, промена на девизните курсеви кој ќе влијае врз приходите на Друштвото или врз вредноста на финансиските инструменти. Целта на управувањето со пазарниот ризик е да се контролира кредитната изложеност во прифатливи рамки, за оптимизирање на повратот од ризик.

5.2.2.1 Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на финансиски вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни обврзници и депозити).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматоносни.

Заеднички обврски

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуранс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020
(сите изноди се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.1 Каматен ризик (продолжува)

Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски – Неживотно осигурување

Средства	31 декември 2020	Вкупно	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	не каматносни
								години
Средства								
Финансиски вложувања								
-кои се чуваат до достасување								
-расположиви за продажба		456.903						
Ороочени депозити		678.302	95.023	39.279	245.000	32.352	357.461	67.087
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви		195.969						
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување		258.632						
Останати побарувања		26.924						
Парични средства и парични еквиваленти		79.791						
Обврски								
Бруто технички резерви								
Обврски по основ на реосигурување								
Обврски спрема осигуреници								
Останати обврски								
Неусогласеност на средствата и обврските		933.955	174.814	39.279	245.003	331.352	357.461	(213.956)

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020
 (сите износи се искажани во шпјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.1 Каматен ризик (продолжува)

Средства	31 Декември 2019	Вкупно	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Не каматносни
Финансиски вложувања								
-кои се чуват до достасување								
-расположиви за продажба	397.751	-				12	1.537	334.364
Ороочени депозити	727.901	50.000	37.000		84.000	556.901		61.838
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	152.259	-						152.259
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	254.963	-						254.963
Останати побарувања	25.794	-						25.794
Парични средства и парични еквиваленти	83.951	83.951	-					
Обврски	(681.146)	-						(681.146)
Бруто технички резерви	(38.870)	-						(38.870)
Обврски по основ на реосигурување								
Обврски спрема осигуреници								
Останати обврски	(50.547)	-						(50.547)
Неусогласеност на средствата и обврските	872.056	133.951	37.000		84.012	558.438	334.364	(275.709)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)****5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)****5.2.2.1 Каматен ризик (продолжува)****Сензитивна анализа на промени на каматните стапки**

На 31 декември 2020 Друштвото има каматносни депозити во износ од МКД 678.302 илјади (2019: МКД 727.901 илјади) и државни обврзници МКД 389.816 илјади (2019: МКД 335.913 илјади). Останатите позиции од билансот на состојба се некаматносни.

Анализата на сензитивноста на каматните стапки е дефинирана врз основа на изложеноста на каматниот ризик на датумот на известување. На датумот на известување доколку каматните стапки на депозитите се поголеми/помали за 0.5% а останатите променливи останат непроменети добивката на Друштвото заклучно со 31 декември 2020 ќе се зголеми/намали за МКД 1.305 илјади (2019: добивката ќе се зголеми/намали за МКД 1.333 илјади).

5.2.2.2 Девизен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви Друштвото го дисперзира ризикот со средства и обврски во евра и американски долари. Најголем дел од средствата и обврските се во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција за 2020 од страна на НБРМ е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен. Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските по валути.

31 Декември 2020	МКД	ЕУР	Останато	Вкупно
Финансиски вложувања кое се:				
-чуваат до доспевање	-	-	-	-
-расположливи за продажба	206.264	250.639	-	456.903
Орочени депозити	678.302	-	-	678.302
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	195.969	-	-	195.969
Побарување по основ на осигурување	258.632	-	-	258.632
Останати побарувања	21.833	4.675	416	26.924
Парични средства и парични еквиваленти	73.645	5.879	267	79.791
Вкупно средства	1.434.645	261.193	683	1.696.521
Бруто технички резерви	668.532	-	-	668.532
Обврски по основ на реосигурување	-	45.709	4.471	50.180
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	-
Останати обврски	41.822	2.032	-	43.854
Вкупно обврски	710.354	47.741	4.471	762.566
Нето вредност	724.290	224.648	(3.788)	933.954

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020
(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.2 Пазарен ризик (продолжува)

5.2.2.2 Девизен ризик (продолжува)

31 Декември 2019	МКД	ЕУР	Останато	Вкупно
Финансиски вложувања кое се:				
-чуваат до доспевање	197.070	200.681		397.751
-расположливи за продажба	727.901	-		727.901
Орочени депозити				
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	152.259	-		152.259
Побарување по основ на осигурување	254.963	-		254.963
Останати побарувања	21.285	4.405	106	25.796
Парични средства и парични еквиваленти	77.467	4.453	2.031	83.951
Вкупно средства	1.430.945	209.539	2.137	1.642.621
Бруто технички резерви	681.146	-		681.146
Обврски по основ на реосигурување	1.766	32.295	4.809	38.870
Обврски спрема осигуреници	-	-		
Останати обврски	43.920	6.627		50.547
Вкупно обврски	726.832	38.922	4.809	770.563
Нето вредност	704.113	170.617	(2,672)	872,058

Функционална валута за Друштвото е македонскиот денар. Друштвото има побарувања и обврски во странски валути претежно во ЕУР и USD. Друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурување и со матичната компанија. Поради тоа Друштвото е изложено на ризик поврзан со флукутациите на девизните курсеви.

Сензитивната анализа на промената на девизните курсеви е спроведена при промени на курсевите на одделни валути врз основа на статистичките податоци кои покажуваат стабилност на курсот на еврото наспроти денарот.

На 31 декември 2020 доколку дојде до 0.5% зголемување/намалување на курсот на ЕУР и USD во однос на МКД добивката пред оданочување за дванаесет месечен период ќе се намали/зголеми за МКД 1.048 илјади (2019: МКД 840 илјади).

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.3 Ризик на цената на капиталот

Ризик на цената на капиталот е можност дека цената на капиталот ќе флукутира под влијание на фер вредноста на капиталните вложувања и другите инструменти чија вредност произлегува од одредено капитално вложување или индекс на капитална цена. Примарната изложеност на капиталната цена произлегува од капиталните вложувања кои не се за тргувanje. Друштвото има капитални вложувања кои не се за тргувanje и кои подлежат на ризик на цената на капиталот.

Друштвото го управува ризикот на цената на капиталот преку одржување на диверзифицирано портфолио на капитални вложувања.

5.2.4 Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои најкашко ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основа на која капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ. Друштвото редовно ја следи ликвидноста до една година. Бруто-техничките резерви се прикажани врз основа на очекуваните рочности. Ликвидноста може да се подобри и со инвестициите кои се со договорна рочност над една година, но за целите на ликвидноста може да се користат и за пократок период засновани врз целите на управувањето на ликвидноста.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуранс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади дениари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.4 Ризик на ликвидност (продолжува)

Анализа според ликвидноста - Неживотно осигурување

31 декември 2020	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	1-5 години	Над 5 години	Вкупно	
Средства							
Финансиски вложувања							
-кои се чуваат до достасување							
-расположиви за продажба			3	32.352	424.548	456.903	
Орочени депозити	95.023	39.279	245.000	299.000	-	678.302	
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	8.128	19.483	81.934	84.386	2.038	195.969	
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	203.283	21.279	31.091	2.979	-	258.632	
Останати побарувања	1.166	17.482	2.856	128	5.292	26.924	
Парични средства и парични еквиваленти	79.791	-	-	-	-	79.791	
	387.391	97.523	360.884	418.845	431.878	1.696.521	
Обврски							
Бруто технички резерви	28.695	57.220	413.625	160.851	8.141	668.532	
Обврски по основ на реосигурување	-	45.709	4.472	-	-	50.181	
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	-	-	-	
Останати обврски	27.844	-	9.015	6.995	-	43.854	
	56.539	102.929	427.112	167.846	8.141	762.567	
Нето ликвидност	330.852	(5.406)	(66.227)	250.999	423.737	933.954	

5 Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)**5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)****5.2.4 Ризик на ликвидност (продолжува)****Анализа според ликвидноста - Неживотно осигурување**

31 декември 2019	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Средства						
Финансиски вложувања -кои се чуваат до достасување			12	1.537	396.202	397.751
-расположиви за продажба						
Орочени депозити	50.000	37.000	84.000	556.901	-	727.901
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	3.907	8.560	69.956	61.988	7.848	152.259
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	171.818	37.884	45.261	-	-	254.963
Останати побарувања	1.468	18.266	2.176	215	3.671	25.796
Парични средства и парични еквиваленти	83.951	-	-	-	-	83.951
	311.144	101.710	201.405	620.641	407.721	1.642.621
Обврски						
Бруто технички резерви	24.954	49.472	439.811	142.766	24.143	681.146
Обврски по основ на реосигурување		33.446	4.809	615	-	38.870
Обврски спрема осигуреници						-
Останати обврски	26.844	-	4.845	18.858	-	50.547
	51.798	82.918	449.465	162.239	24.143	770.563
Нето ликвидност	259.346	18.792	(248.060)	458.402	383.578	872.058

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.5 Објективна вредност

Објективната вредност претставува износ за кој едно средство може да се замени или обврска да се подмири по пазарни услови. Во услови кога не постојат достапни пазарни цени кои би послужиле за вреднување на средствата и обврските на Друштвото, објективната вредност се базира на проценката од страна на менаџментот на Друштвото.

Објективната вредност на долготочните финансиски вложувања се темели на пазарната вредност со исклучок на дел од хартите од вредност кои не котираат на пазарот на хартии од вредност, во кој случај таа се утврдува врз основа на техники на вреднување кои вклучуваат анализа на расположливи финансиски извештаи. Должничките хартии од вредност класифицирани како расположливи за продажба издадени од Република Македонија кој немаат котирана пазарна цена на активен пазар Друштвото ги вреднува со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Побарувањата по основ на премии и аванси во книговодството се изразени во сегашна вредност коригирани за исправка на вредноста. Проценетата реална вредност на побарувањата по основ на премии, дадени кредити и аванси ја претставува наплатливата вредност која што е утврдена со анализа и оценка на сервисирањето на долговите како и тековната финансиска состојба и статус на должниците.

Објективната вредност по основ на премии, дадени кредити и аванси, како и вложувањата во акции и други хартии од вредност е приближна со нивната книговодствена вредност намалена за направената исправка на вредност.

(сите извоно се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)
Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.5 Обективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.6 Управување со капиталот

Друштвото за осигурување е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување.. како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи.

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на соловентност.

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулатива;
- Да се заштити способноста на Друштвото да обезбеди дивиденда за акционерите;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Друштвото е во согласност со законската регулатива ако, капиталот е адекватен на маргината на соловентност. Маргината на соловентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од Раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива и истата се известува на тримесечна основа.

Сопствените средства на Друштвото се составени од основниот капитал кој вклучува: обични акции., резерви на сигурност, ревалоризациони резерви и задржана добивка или акумулирана загуба.

При пресметка на основниот капитал како одбитни ставки се земаат сопствени акции, долгорочни нематеријални средства, пренесени непокриени загуби од тековната година и други потенцијални обврски кои друштвото има обврска да ги прикаже во вонбилиансна евидентија.

Согласно законската регулатива, акционерскиот капитал на друштвото, треба најмалку да биде во висина на гарантниот фонд.

Согласно пресметките за маргина на соловентност заклучно со 31 декември 2020 минимален капитал кој треба да го поседува Осигурување Македонија е следниот:

Маргина на соловентност	2020	2019
Маргина на соловентност	100,211	114,643
Износ на гарантен капитал	277,623	276,705

Маргината на соловентност на друштвото за осигурување се пресметува со примена на методот - стапка на премија или методот - стапка на штети.. во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат.

- Според методот на стапка на премија се зема вкупниот износ на бруто полисирани премии за осигурување и реосигурување во последната деловна година, се намалува за износот на сторнираните односно отпишаните износи на премија во таа деловна година, истиот се множи со дадени коефициенти
- Според методот на стапка на штети вкупниот износ на бруто исплатени штети за осигурување и реосигурување во последните три деловни години, зголемен за бруто резервите за штети по основ на осигурување и реосигурување на крајот на последната деловна година од периодот и намален за бруто резервите за штети по основ на осигурување и реосигурување на почетокот на тој период, се дели со три и се множи со дадени коефициенти.

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.6 Управување со капиталот (продолжува)

5.2.6 А Потребно ниво на маргина на соловентност

Неживотно осигурување освен здравствено осигурување во '000 МКД		
	2020	2019
Бруто полисирана премија	1 862.859	927.979
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2 111.049	110.674
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3 39.347	50.100
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4 -	-
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5 -	-
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ($[6]=[2]+[3]$ или $[6]=[4]+[5]$)	6 150.396	160.774
Бруто исплатени штети	7 355.667	283.583
Нето исплатени штети	8 236.985	202.214
Коефициент ($[9]=[8]/[7]$ или 0.50, доколку е помал)	9 0.67	0.71
Маргина на соловентност - метод стапка на премија ($[10]=[6]*[9]$)	10 100.211	114.643
Референтен период (во години)	11 3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12 981.092	927.808
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13 356.857	310.131
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14 353.117	345.978
Бруто настанати штети ($[15]=[12]+[13]-[14]/[11]$)	15 328.277	297.320
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16 85.352	77.303
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17 -	-
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18 -	-
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19 -	-
Вкупен износ од Бруто настанати штети ($[20]=[16]+[17]$ или $[20]=[18]+[19]$)	20 85.352	77.303
Маргина на соловентност - метод стапка на штети ($[21]=[20]*[9]$)	21 56.871	55.123
Потребно ниво на маргина на соловентност ($[22]=\max([10],[21])$)	22 100.211	114.643

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото, односно лимити до кои може да се вложуваат средствата кои служат за покривање на техничките резерви.

Друштвото управува со својата финансиска позиција така што балансира со квалитетот, ликвидноста и повратот на вложувањата земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Во табелата се презентирани техничките резерви на Друштвото и вкупните расположливи финансиски средства кои служат за покритие на техничките резерви и капиталот:

	2020	2019
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	79.791	83.951
Хартии од вредност издадени до Р.М или НБРМ	-	-
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ	456.903	397.751
Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ	678.302	727.901
Обврски (Технички резерви)	1.214.996	1.209.603
Бруто резерви по договори за осигурување	668.532	681.146
Дел за реосигурителот	(195.969)	(152.259)
Вкупно нето технички резерви	472.563	528.887

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските (продолжува)

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи:

		2020	2019
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	1.498.296	1.393.240
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	888.308	888.308
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	441.703	431.268
Пренесена нераспределена добивка	I4	175.308	118.745
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	7.939	8.045
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-	-
Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположиви за продажба	I9	(499)	34.867
Нереализирана загуба од вреднување на финансиски средства расположиви за продажба	I10	(417)	2.169
Нето негативни ревалоризациски резерви и остатки разлики од вреднување кои што произлегуваат од вложувања во придружени друштва или заеднички вложувања коишто се вреднуваат со користење на матодот на главнина	I11	-	-
Останати одбивни ставки поради непочитување на ограничувањата при вложување на средствата од капиталот, предвидени во членот 73-а од ЗСО	I12	-	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	35.840	55.917
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-	-
Нереализирана добивка од ревалоризација на сопственички инструменти кои што се расположиви за продажба и мерени по објективна вредност		33.194	53.568
Нереализирана добивка ревалоризација на должнички инструменти расположиви за продажба, мерени по објективна вредност		2.646	2.349
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	1.534.136	1.449.157
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-	-
КАПИТАЛ I + II - IV	V	1.534.136	1.449.157
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	100.211	114.643
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	-	-
Капитал	VI3	1.534.136	1.449.157
Гарантен фонд*	VI4	277.623	276.687
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	1.256.513	1.172.470
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	1.433.926	1.334.514
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	-	-

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020
(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

5. Управување со ризици од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

5.2 Управување со финансиски ризик (продолжува)

5.2.7 Усогласеност на средствата и обврските

Вложување на средствата кои ги покриваат техничките резерви

Согласно Правилникот за видовите и карактеристиките на средствата кои служат за покритие на техничките и математичката резерва како и деталното пласирање и ограничување на тие вложувања Друштвото средствата со кои располага на 31.12.2020 година ги има пласирани како што следи:

Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви 2020	Дозволен %	Остварен износ	Остварен %
Видови дозволени вложувања			
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	3%	13.741	2.9%
Депозити во банки ко имаат дозвола издадена од НБРМ	60%	66.000	14.0%
Хартии од вредност издадени од НБРМ	80%	-	0.0%
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ	80%	368.070	77.9%
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	10%	24.753	5.2%
Вкупно дозволени вложувања на средства		472.564	
Вкупно нето технички резерви		472.564	
Резерви за преносни премии		290.853	
Резерви за бонуси и попусти		3.029	
Резерви за штети		178.682	
Други технички резерви		-	
Еквилизациона резерва		-	
Разлика (Вкупно дозволени вложувања на средства - Вкупно нето технички резерви)		-	

Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви 2019	Дозволен %	Остварен износ	Остварен %
Видови дозволени вложувања			
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	3%	10.041	1,9%
Депозити во банки ко имаат дозвола издадена од НБРМ	60%	155.000	29,3%
Хартии од вредност издадени од НБРМ	80%	-	0,0%
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ	80%	335.913	63,5%
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	25%	-	5,3%
Вкупно дозволени вложувања на средства		528.887	
Вкупно нето технички резерви		528.887	
Резерви за преносни премии		303.722	
Резерви за бонуси и попусти		35.920	
Резерви за штети		189.245	
Други технички резерви		-	
Еквилизациона резерва		-	
Разлика (Вкупно дозволени вложувања на средства - Вкупно нето технички резерви)		-	

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020
(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Заработка премија (нето приходи од премија)

31 декември 2020 година

класа на осигурување	бруто полисирана премија	премија предадена во реосигурување	промени во бруто резервата за преносна премија	промени во бруто резервата за преносна премија дел за реосигурување	заработка премија
незгода	84,865	(676)	988	-	85,177
здравство	2,251	-	15	-	2,266
моторни возила	66,047	(180)	(803)	-	65,064
пловни објекти	6	-	-	-	6
карго	22,012	(3,164)	(905)	51	17,994
имоти од пожар	125,571	(60,962)	7,157	(6,753)	65,013
имоти останато одговорност од употреба на моторни возила	268,827	(103,642)	3,772	(6,746)	162,211
одговорност од употреба на пловни објекти	242,388	(111,691)	15,410	(7,055)	139,052
Општа одговорност	156	-	23	-	179
Кредити	38,155	(18,139)	(1,326)	38	18,728
Гаранции	680	(718)	-	-	(38)
финансиски загуби	3	-	1	-	4
туристичка помош	7,777	(10,643)	37	(169)	(2,998)
Вкупно	4,121	-	2,079	-	6,200
	862,859	(309,815)	26,448	(20,634)	558,858

Во вкупниот износ на бруто полисирана премија во 2020 година во износ од МКД 862,859 илјади е вклучена бруто полисирана премија за социјално осигурување и реосигурување во износ од 5.388 МКД илјади.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

6. Заработка премија (нето приходи од премија) (продолжува)

31 декември 2019 година

класа на осигурување	брuto полисирана премија	премија предадена во реосигурување	промени во бруто резервата за преносна премија	промени во бруто резервата за преносна премија дел за реосигурување		заработка премија
				преносна премија	дел за реосигурување	
незгода	91.911	(765)	(959)	-	-	90.187
здравство	2.284	-	(139)	-	-	2.145
моторни возила	66.560	(180)	2.933	-	-	69.313
пловни објекти	6	-	22	-	-	28
карго	24.669	(3.181)	13	-	-	21.501
имоти од пожар	128.760	(62.851)	(864)	2.556	-	67.601
имоти останато	272.347	(103.358)	(802)	4.857	-	173.044
одговорност од употреба на моторни возила	281.631	(130.119)	(5.787)	2.656	-	148.381
одговорност од употреба на пловни објекти	196	-	(5)	-	-	191
Општа одговорност	36.771	(17.468)	(1.300)	808	-	18.811
Кредити	402	(361)	-	-	-	41
Гаранции	9	-	1	-	-	10
финансиски загуби	7.742	(7.602)	1.324	283	-	1.747
туристичка помош	14.691	-	177	-	-	14.868
Вкупно	927.979	(325.885)	(5.386)	11.160	-	607.868

Во вкупниот износ на бруто полисирана премија во 2019 година во износ од МКД 927,979 илјади е вклучена бруто полисирана премија за соосигурување и реосигурување во износ од МКД 17,170 илјади

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

7. Останати осигурително технички приходи намалени за реосигурување

	2020	2019
Наплатени отпишани побарувања	13.831	16.072
Приходи од гарантен фонд за регреси	1.743	2.214
Приходи од гарантен фонд за непознато и неосигурено возило	569	846
Надомест за исплатени штети	1.717	2.097
Преносна премија во бонуси	6.521	5.895
Регреси од минати години	1.780	3.466
Отпис на обврски	212	180
Вкупно	26.373	30.769

Износот од МКД 13,831 илјади наплатени отпишани побарувања на 31 декември 2020 година се однесува на наплата од стечајни должници (2019 МКД 16,072 илјади).

8. Останати приходи

	2020	2019
Останати приходи		
Приходи од закупнина	4.106	4.108
Приходи од ИТ услуги	6.803	2.240
Приходи од продажба на матрејални средства	933	1.617
Останато	1.522	870
Вкупно	13.364	8.835

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

9. Настанати штети (нето трошоци за штети)

	2020		2019	
	Бруто исплатени штети	Промени во брuto резервите за штети	Бруто исплатени штети	Промени во брuto резервите за штети
Незгода	53.975	27	49.555	(1.598)
Здравствено осигурување	1.300	-	356	-
Моторни возила	42.057	(375)	34.976	(2.050)
Воздухопловни	-	-	-	-
Пловни објекти	-	-	-	-
Карго	747	208	2.459	(183)
Имоти од пожар	34.806	88.453	8.675	9.107
Имоти останато	81.816	(54.309)	67.593	(9.159)
Одговорност од употреба на моторни возила	131.203	(18.319)	113.903	(1.840)
Одговорност од употреба на воздухопловни	-	-	-	-
Одговорност од употреба на пловни објекти	-	-	-	-
Општа одговорност	4.519	(392)	2.472	1.080
Кредити	-	-	-	-
Гаранции	-	(720)	-	3
Финансиски загуби	809	(180)	52	180
Туристичка помош	4.435	(559)	3.542	83
Штети од активно реосигурување				
Вкупно	355.667	13.835	283.583	(4.377)
Намалување за приход од репреси	(36)	-	(4.884)	-
Бруто исплатени штети дел за реосигурување и промени во бруто резервите за штети - дел за реосигурување	(175.971)	-	(74.734)	-
Нето трошоци за штети	193.495		199.588	

9. Настанати штети (нето трошоци за штети) - продолжува

Податоци за коефициент на штети - коефициент на трошоци и комбиниран коефициент

Класа на осигурување	2020 Коефициент			2019 Коефициент		
	Штети	Трошоци	Комбиниран	Штети	Трошоци	Комбиниран
Незгода	63%	52%	115%	53%	49%	102%
Здравство	0%	14%	14%	0%	37%	37%
Каско	62%	48%	111%	42%	48%	90%
Пловни објекти	0%	50%	50%	0%	29%	29%
Карго	5%	50%	56%	10%	63%	73%
Имоти пожар	40%	87%	127%	15%	72%	87%
Имоти останато	3%	70%	73%	26%	61%	87%
Авто одговорност	42%	61%	103%	39%	59%	98%
Одговорност пловни објекти	0%	52%	52%	0%	53%	53%
Општа одговорност	22%	93%	115%	19%	81%	100%
Кредити	(179%)	(218%)	(397%)	0%	0%	0%
Гаранции	(18000%)	(50%)	(18050%)	30%	60%	90%
Финансиска загуба	(2%)	109%	107%	3%	(43%)	(40%)
Туристичка помош	63%	59%	122%	24%	66%	91%
Вкупно	34%	64%	99%	33%	59%	92%

*Штетите и комбинираниот коефициент кој е однесуваа на гаранции се должи на ослободување на резерви за штети во износ од МКД 720 илјади.

10. Нето трошоци за спроведување на осигурување

	2020	2019
Провизија за брокери	65.619	53.386
Провизија агенции за застапување	161.237	108.301
трошоци за наем на деловен простор	2.776	3.097
Плати агенти	53.372	56.497
Маркетинг	7.970	8.093
Репрезентација	3.825	5.850
Промени во одложени трошоци за стекнување*	(53.602)	(1.905)
Плати администрацији	89.511	89.258
Останати примања на вработени	8.593	11.790
Трошоци за услуги на физички лица	5.349	5.335
Потрошена топлотна и ел.енергија	12.291	13.617
Поштенски трошоци	2.129	2.398
Мобилна телефонија и интернет	3.446	3.394
Комунални трошоци	7.475	6.429
Тековно и инвестиционо одржување	8.947	8.943
Обезбедување	4.800	4.804
Административни судски трошоци	1.845	2.802
Премија за осигурување	1.999	2.058
Консултантски услуги	6.716	4.008
Амортизација	22.084	20.630
Останати административни трошоци	12.039	20.771
Вкупно	428.421	429.556

*Движењето кај провизиите за брокери и агенции за застапување и во одложени трошоци за стекнување се поради спроведување на измените во Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и деталната содржина на годишниот извештај

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуранс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020
(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

11. Останати осигурително технички трошоци намалени за реосигурување

	2020	2019
Трошоци за исплата на штети за непознати и неосигурани возила	8.526	7.745
Противложарен придонес	6.491	6.890
Придонес за здравство	2.325	2.708
Трошоци за супервизорски орган	7.091	6.737
Финансирање на Национално биро	2.711	2.853
Останато	3.132	11.394
Вкупно	30.276	38.327

12. Останати расходи вклучувајќи и вредносни усогласувања

	2020	2019
Вредносно усогласување на регресни побарувања	(743)	811
Вредносно усогласување на останати побарувања	467	(1.259)
Останати расходи	4.912	4.423
Вкупно	4.636	3.975

13. Данок на добивка

	2020	2019
Тековен данок/ признаен во биланс на успех	7,976	11,829
Вкупно	7,976	11,829

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

13. Данок на добивка (продолжува)

Усогласување со применетата даночна стапка

	%	2020	%	2019
Добивка пред оданочување		62,546		96,672
Загуба пред оданочување		-		-
Данок пресметан по даночна стапка	10,0%	6,255	10,0%	9,667
Расходи непризнаени за даночни цели	3,5%	2,216	2,6%	2,540
Намалување на даночната основица	0,8%	(495)	0,4%	(378)
Данок на добивка односно загуба	12,8%	7,976	12,2%	11,829

14. Вложувања во нематеријални средства

	Нематеријални средства
Набавна вредност	
На 1 јануари 2019	21.182
Зголемување	7.463
Намалување	-
На 31 декември 2019	28.645
На 1 јануари 2020	28.644
Зголемување	2.007
Намалување	-
На 31 декември 2020	30.651
Амортизација	
На 1 јануари 2019	19.651
Амортизација за годината	949
Загуба поради оштетување	-
Ослободување на загубата поради оштетување	-
Намалување	-
На 31 декември 2019	20.600
На 1 јануари 2020	20.600
Амортизација за годината	2.112
Загуба поради оштетување	-
Ослободување на загубата поради оштетување	-
Намалување	-
На 31 декември 2020	22.712
Сметководствена вредност	
На 31 декември 2019	8.044
На 31 декември 2020	7.939

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуранс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

15. Вложувања во недвижности – Градежни објекти

	2020	2019
Набавна вредност	786.941	867.087
Акумулирана амортизација	(359.131)	(377.575)
Нето книговодствена вредност на 1 Јануари	427.810	489.512
Почетна нето книговодствена вредност	427.810	489.512
Зголемување	7.656	24.115
Инвестиции во тек	-	220
Отуѓувања и отписи	(4.878)	-
Обезвреднување	-	(63.737)
Ефект од расходувања и оттуѓувања - акумулирана амортизација	1.451	-
Амортизација за годината	(20.196)	(22.300)
Крајна нето книговодствена вредност на 31 декември	411.843	427.810
Набавна вредност	789.534	786.941
Акумулирана амортизација	(377.691)	(359.131)
Нето сметководствена вредност на 31 декември	411.843	427.810

Со состојба на ден 31 декември 2020 година, Друштвото ангажираше независен проценител, специјалист за да ја одреди проценетата вредност на Вложувањата во недвижности. За оние средства кај кои проценетата вредност е помала од сметководствената вредност Друштвото евидентираше загуба поради обезвреднување преку извештајот за сеопфатна добивка во согласност со сметководствената политика објаснета во белешка 3.8. Проценетата вредност на градежни објекти кој не служат за вршење на дејноста изнесува 575.894 илјади МКД (2019: 573.414 илјади МКД).

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуранс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

16. Материјални вложувања

	Градежни објекти	Инвестиц ии во тек градежи	Компју тери	Мебел и опрема	Моторни возила	Инвест иции во тек опрема	Останато	Вкупно
Набавна вредност на 1 Јануари 2019	506.798	140	29.844	68.022	13.504	7.341	2.892	628.540
Акумулирана амортизација	(251.548)		(25.946)	(59.324)	(8.385)		(284)	(345.487)
Нето книговодствена вредност 31 декември 2019	255.250	140	3.898	8.698	5.119	7.341	2.608	283.053
1 Јануари 2020	255.250	140	3.898	8.698	5.119	7.341	2.608	283.053
Зголемување	3.932	42	3.575	1.473	1.465	335		10.822
Пренос од инвестиции во тек				6.755		(6.755)		
Корекција набавна вредност	185			(475)			(284)	(574)
Расходувања и отуѓувања			(98)	(116)	(2.127)			(2.341)
Сегашна вредност на расходувано средство				(59)				(59)
Корекција акумулирана амортизација	(185)			475			284	574
Амортизација за годината	(12.721)	-	(2.174)	(2.520)	(2.555)			(19.970)
Нето книговодствена вредност на 31 декември 2020	246.461	182	5,299	14,347	4,029	920	2,608	273.846
Набавна вредност	510,915	182	33,321	75,600	12,842	920	2,608	636,388
Акумулирана амортизација	(264.454)	-	(28.022)	(61.253)	(8.813)	-	-	(362.542)
Нето книговодствена вредност на 31 декември 2020	246,461	182	5,299	14,347	4,029	920	2,608	273.846

Со состојба на ден 31 декември 2020 година, Друштвото ангажираше независен проценител, специјалист за да ја одреди проценетата вредност на градежните објекти кои служат за вршење на дејноста. За оние средства кај кои проценетата вредност е помала од сметководствената вредност Друштвото евидентираше загуба поради обезвреднување преку извештајот за сеопфатна добивка во согласност со сметководствената политика објаснета во белешка 3.7. Проценетата вредност на градежните објекти кој служат за вршење на дејноста изнесува 358.690 илјади МКД (2019: 365.956 илјади МКД)

*Ставките компјутери, мебел и опрема, моторни возила и инвестиции во тек – опрема се претставени збирно во Билансот на состојба во ставката Опрема.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

17. Останати финансиски вложувања

	2020	2019
Депозити	678,302	727,901
Финансиски вложувања расположливи за продажба	456,903	397,751
Вкупно	1,135,205	1,125,652

На 31 декември 2020 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на доспевање од 12 до 60 месеци (2019: од 12 до 60 месеци) и каматни стапки од 1,0% до 3,0% (2019: од 1.7% до 2.7%).

Должнички хартии од вредност расположливи за продажба

	2020	2019
Акции	67,087	61,838
Државни обврзници	389,816	335,913
Вкупно	456,903	397,751
Котирани	67,087	61,838
Некотирани	389,816	335,913
Вкупно	456,903	397,751

На 31 декември 2020 година Друштвото има финансиски вложувања расположливи-за-продажба во државни обврзници со рок на доспевање од 2 до 30 години (2019: од 5 до 30 години) и каматни стапки од 2% до 4,6% (2019: 2% до 4,6%).

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуренс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

18. Побарувања од непосредни работи на осигурување

	2020	2019
Побарувања од осигуреници	321.417	351.841
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	31.931	28.069
Вкупно	353.347	379.910
Исправка на вредност	(99.778)	(139.936)
Нето побарувања	253.569	239.974

Движење на исправката на вредност

	2020	2019
Состојба на 1 јануари	139.936	156.229
Дополнителна исправка на вредност	38.985	24.401
Ослободување на исправка на вредност	(50.914)	(24.384)
Отпис	28.228)	(16.310)
Состојба на 31 декември	99.779	139.936

19. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување

	2020	2019
Побарувања по основ на регрес	27.461	28.426
Побарувања по основ на услужно исплатени штети	4.546	1.537
Побарувања од Национално биро	12.771	12.078
Побарувања по основ на провизија од реосигурување	682	3.007
Побарувања по основ штети	21	-
Побарувања за дадени аванси	5.414	5.415
Вкупно побарувања	50.895	50.463
Исправка на вредност	(33.281)	(33.997)
Нето вредност на побарувања	17.614	16.466

Движење на исправката на вредност

	2020	2019
Состојба на 1 јануари	33.997	36.362
Дополнителна исправка на вредност	-	1.277
Ослободување на исправка на вредност регреси	(743)	(450)
Ослободување на исправка на вредност ZK UG	(245)	(850)
Останато	271	(795)
Отпис	-	(1.548)
Состојба на 31 декември	33.281	33.996

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуренс Груп

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

20. Побарувања по основ финансиски вложувања

	2020	2019
Побарувања од камата	210	250
Побарување на закуп	2.745	4.335
Побарувања од тргување со хартии од вредност	5.417	3.671
Вкупно	8.372	8.256
Исправка на вредност	(282)	(301)
Нето вредност на побарувања	8.090	7.955

21. Останати побарувања

	Останати побарувања 2020	Останати побарувања 2019
Побарувања од вработени	18	101
Побарувања од купувачи - останато	581	526
Останати побарувања	2.690	2.377
Вкупно	3.289	3.004
Исправка на вредност	(2.070)	(1.629)
Нето вредност на побарувања	1.219	1.375

Движење на исправката на вредност

	2020	2019
Состојба на 1 Јануари	2.704	2.704
Дополнителна исправка на вредност	(634)	(1.075)
Отпис	-	-
Состојба на 31 Декември	2.070	1.629

22. Парични средства и останати парични еквиваленти

	2020	2019
Парични средства во благајна	41	35
Парични средства во банка		
- во денари	72.718	77.432
- во девизи	7.032	6.484
Вкупно	79.791	83.951

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуранс Груп

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

23. Технички резерви

	2020	2019
Бруто резерва за преносна премија	308.646	335.095
Резервации за настанати пријавени штети	215.639	169.725
Резервации за не настанати непријавени штети	135.944	134.465
Резерви за бонуси и попусти	3.029	35.920
Останати технички резерви	5.274	5.941
Бруто технички резерви	668.532	681.146

24. Останати обврски

	2020	2019
Примени аванси по основ осигурување	4.100	6.233
Провизии на агенти	9.570	8.429
Обврски за придонеси и членарини	1.841	3.505
Обврски кон Национално биро	10	64
Добавувачи за материјални вложувања	337	268
Добавувачи за обртни средства	3.162	5.082
Обврски спрема вработени	10.226	9.507
Придонеси и даноци по основ плата	4.548	4.024
Обврски кон ВИГ	3.075	6.627
Обврски за дивиденда	6.367	6.394
Останати обврски	618	414
Вкупно	43.854	50.547

25. Пасивни временски разграничувања

	2020	2019
Пресметани обврски за реосигурување	72.314	80.243
Пресметани провизии	4.291	11.592
Обврски за противпожарен придонес	2.807	3.100
Обврски кон НБ	-	10.957
Останато	2.704	3.534
ДАК	44.622	-
Вкупно	126.738	109.426

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје

Виена Иншуренс Груп

Белешки кон финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(сите износи се искажани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

26. Капитал и резерви

Акционерски капитал

Во број на акции	2020	2019
На 1 јануари - целосно платени	717,462	717,462
Издадени во текот на годината	-	-
На 31 декември - целосно платени	717,462	717,462

На 31 декември 2020 година акционерскиот капитал се состои од 717,462 обични акции со номинална вредност од ЕУР 20.084 по акција (2019: 717,462 обични акции со номинална вредност од ЕУР 20.084 по акција). Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната односно ликвидационата маса.

Основната главнина на друштвото се утврди на вкупен износ од 14,409,506.8 евра (717,462 акции по 20.084 евра) според среден курс на Народна банка на РМ на ден 30.04.2013 година (1 Евро од 61.6475 денари). Пријавата за упис на основна главнина во Централниот регистар беше одобрена на 26.08.2013.

Акционерската структура на 31.12.2020 на Друштвото е:

	% од акциите со право на глас
Виена Иншуренс Груп (Vienna Insurance Grup VIG)	94.26%
Останати правни и физички лица	5.74%

Дивиденди

Согласно со вонредната состојба како резултат на COVID пандемијата во текот на 2020 година беше дадена препорака од Агенција за Супевизија на Осигурување да не се исплаќа дивиденда надвор од државата. Во 2021 беше дадена иста препорака, за повеќе детали видете ја белешка 30.

27. Вонбилансна евиденција - пасива

Согласно усвоеното Упатство за евидентирање на работењето помеѓу Националното биро и осигурителните друштва во 2012 година Друштвото вонбилансно евидентира резервација за пријавени штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила. Во 2020 година Друштвото продолжи со политиката на вонбилансна евиденција на резервација за пријавени штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила. На 31.12.2020 износот на резервирани штети изнесува МКД 46.423 илјади и MKD 22.324 илјади гаранции (2019: износот на резервирани штети изнесува МКД 30.943 илјади и МКД 22.324 гаранции).

28. Трансакции со поврзани лица**Матично и основно матично друштво**

Друштвото е во доминантна сопственост на Виена Иншуруенс Груп (Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe) кое е и основно матично претпријатие.

Трансакции со Матичното друштво

Трансакциите со Матичното друштво се дадени како што следи:

Побарувања	2020	2019
Побарувања по основ на учество во надомест на штети од реосигурување	4.345	-
Побарувања по основ на провизија од реосигурување	416	2.822
Обврски		
Обврски по основ на премија за реосигурување	4.691	16.445
Обврски по основ на премија за реосигурување – депозитна премија	67.474	72.959
Останати обврски	500	2.283
ВИГ услуги	-	6.627
Резерви		
Резерва за пренесена премија – дел за реосигурување	228	11.948
Резерва за штети – дел за реосигурување	70.299	78.661
Трошоци и приходи		
Бруто полисирана премија предадена на реосигурителите	110.702	133.962
Промена во резерва за пренесена премија – дел за реосигурување	18.775	2.689
Приходи од провизии и надомести по основ на реосигурување	52.923	61.696
Бруто исплатени штети - дел за реосигурителите	65.737	53.422
Промена во резерва за штети – дел за реосигурување	(8.363)	396
Трошоци за камати по депозитна премија	1.975	2.040

28. Трансакции со поврзани лица (продолжение)**Трансакции со останати поврзани страни**

Трансакциите со 31.12.2020 со останатите поврзани друштва во Групацијата се дадени како што следи:

	2020	2019
Побарувања		
Побарувања по основ на учество во надомест на штети од реосигурување	-	-
Побарувања по основ на провизија од реосигурување	169	32
Обврски		
Обврски по основ на премија за реосигурување	40.517	14.719
Обврски по основ на премија за реосигурување – депозитна премија	-	-
Останати обврски	-	2.916
ВИГ услуги	-	-
Резерви		
Резерва за пренесена премија – дел за реосигурување	10.882	12.767
Резерва за штети – дел за реосигурување	107.876	42.224
Трошоци и приходи		
Бруто полисирана премија предадена на реосигурителите	186.313	178.148
Промена во резерва за пренесена премија – дел за реосигурување	1.885	7.607
Приходи од провизии и надомести по основ на реосигурување	59.291	53.306
Бруто исплатени штети - дел за реосигурителите	52.945	27.946
Промена во резерва за штети – дел за реосигурување	65.652	(7.030)

Поврзани страни на кој матична компанија е Виена Иншуренс Груп (Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe)

Винер животно осигурување (Winner Life)

	2020	2019
Приходи	1.686	2.396

Сигма Интералбания ВИГ (Sigma Interalbanian VIG)

Побарувања	581	516
Приходи	6.803	2.240

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија-Скопје
Виена Иншуренс Груп
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020
(сите износи се исказани во илјади денари, доколку поинаку не е назначено)

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести по сите основи на членовите на Надзорниот одбор и Раководниот тим на Друштвото вклучени во Административни трошоци се како што следува:

	2020	2019
Вкупни надомести	40.740	39.527
	40.740	39.527

29. Превземени и потенцијални обврски

До датумот на изготвување на финансиските извештаи Друштвото нема превземено обврски.

Судски спорови

Во рамките на тековните активности постои можност да се добијат тужби против Друштвото. Врз основа на сопствени проценки како и интерни и екстерни консултанти раководството на Друштвото смета дека тужбите нема да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена резервација во овие финансиски извештаи. Судските спорови настануваат најчесто во случај кога тужителот не е задоволен од проценката на штетата дадена од Друштвото. Менаџментот врши проценка на штетите користејќи внатрешна и надворешна експертиза вклучително и правно мислење. Менаџментот верува дека проценките се соодветни но сепак потврдува дека крајната разрешница може да има повисок/понизок износ од направената проценка. Со 31.12.2020 резервацијата за судски спорови беше евидентирана во делот за Резерви за настанати пријавени штети во износ од МКД 28.008 илјади. Periodот за решавање на овие спорови е неизвесен. Судските спорови се однесуваат воглавно на штети во делот на авто одговорност и незгода.

30. Последователни настани

На 27 јануари 2021 година, Агенцијата за супервизија на осигурување издаде писмо до сите осигурителни компании во кое се наведува дека COVID 19 треба да се третира како дел од класа незгода. Друштвото нема матрејални штети до 31.12.2020 во однос на оваа промена.

На 24 февруари 2021 врз основа на анализа на секторот за осигурување и донесените мерки. АСО достави известување до сите осигурителни компании со препорака за одложување на исплата на дивиденда за фискална 2020 година.

Не се случиле други материјални настани после датумот на изјавата за финансиската состојба, кои бараат обелоденување во финансиските извештаи.

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
Македонија - Скопје
Виена Иншуренс Груп**

Годишна сметка

За годината која завршува на 31 декември 2020 година

ЕМБС: 04067037

Целосно име: Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуранс Груп

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	8.044.975,00			7.938.904,00
2	-- Гудвил	0,00			0,00
3	-- Останати нематеријални средства	8.044.975,00			7.938.904,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	290.206.205,00			280.895.931,00
5	-- Недвижности (006+007)	262.542.749,00			253.692.540,00
6	-- Земјиште	7.152.610,00			7.049.764,00
7	-- Градежни објекти	255.390.139,00			246.642.776,00
8	-- Постројки и опрема	19.936.719,00			20.566.932,00
9	-- Транспортни средства	5.119.156,00			4.028.878,00
10	-- Аванси за набавка на материјални средства	0,00			0,00
11	-- Материјални средства во подготовкa	0,00			0,00
12	-- Останати материјални средства	2.607.581,00			2.607.581,00
13	-- ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	1.564.539.794,00			1.557.656.336,00
14	-- I. ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА	427.809.840,00			411.843.122,00
15	-- II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	11.077.574,00			10.607.869,00
16	-- Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во подружници	0,00			0,00
17	-- Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
18	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
19	-- Побарувања по дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
20	-- Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	11.077.574,00			10.607.869,00
21	-- III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	1.125.652.380,00			1.135.205.345,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	397.750.990,00			456.903.373,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	0,00			0,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	0,00			0,00
25		0,00			0,00

	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		
26	-- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	397.750.990,00	456.903.373,00
27	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	0,00	0,00
28	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	335.912.740,00	389.816.118,00
29	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	61.838.250,00	67.087.255,00
30	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	0,00	0,00
31	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	0,00	0,00
32	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	0,00	0,00
33	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	0,00	0,00
34	-- Деривативни финансиски инструменти	0,00	0,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	727.901.390,00	678.301.972,00
36	-- Депозити	727.901.390,00	678.301.972,00
37	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека	0,00	0,00
38	-- Останати дадени заеми	0,00	0,00
39	-- Останати пласмани	0,00	0,00
40	-- IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	0,00	0,00
41	-- Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	0,00	0,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	152.258.996,00	195.968.757,00
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	31.373.136,00	17.793.930,00
44	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	0,00	0,00
45	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	0,00	0,00
46	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	120.885.860,00	178.174.827,00
47	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	0,00	0,00
48	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва (законски пропишана резерва за несигурно утврдена штета)	0,00	0,00
49	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останати осигурително технички резерви	0,00	0,00
50	-- Г.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0,00	0,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	280.758.200,00	287.438.027,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	239.973.970,00	253.568.345,00
53	-- Побарувања од осигуреници	228.284.360,00	236.659.502,00

54	-- Побарувања од застапници и од посредници	0,00	0,00
55	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	11.689.610,00	16.908.843,00
56	-- II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	14.988.884,00	5.062.630,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	25.795.346,00	28.807.052,00
58	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	16.465.619,00	17.613.936,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	7.955.054,00	8.089.850,00
60	-- Тековни даночни средства	0,00	1.884.231,00
61	-- Останати побарувања	1.374.673,00	1.219.035,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	83.951.801,00	79.791.777,00
63	-- 3. ЗАЛИХИ	619.885,00	679.681,00
64	-- S.СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНATИ РАБОТЕЊА	0,00	0,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	72.951.985,00	105.067.485,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	2.453.331.841,00	2.515.436.898,00
67	-- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	53.267.638,00	46.423.490,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	1.556.024.470,00	1.599.431.678,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	888.308.064,00	888.308.064,00
70	-- II.ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	0,00	0,00
71	-- III.СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	0,00	0,00
72	-- IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	0,00	0,00
73	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	210.566.589,00	199.403.566,00
74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	253.561.144,00	281.842.309,00
75	-- Законски резерви	244.874.164,00	273.155.329,00
76	-- Резерви за сопствени акции	0,00	0,00
77	-- Статутарни резерви	0,00	0,00
78	-- Останати резерви	8.686.980,00	8.686.980,00
79	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	118.745.179,00	175.307.508,00
80	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	0,00	0,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	84.843.494,00	54.570.231,00
82	-- X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	0,00	0,00
83	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦите НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	0,00	0,00
84	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	0,00	0,00
85	-- Б.СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	0,00	0,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	681.145.810,00	668.532.389,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	335.094.806,00	308.646.483,00
88	-- Бруто математичка резерва	0,00	0,00
89	-- Бруто резерви за штети	310.131.192,00	356.856.961,00
90	-- Бруто резерви за бонуси и попусти	35.919.812,00	3.028.945,00
91	-- Бруто еквилизациона резерва	0,00	0,00
92	-- Бруто останати осигурително технички резерви	0,00	0,00
93		0,00	0,00

	-- Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК		
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	4.230.004,00	4.550.114,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	4.230.004,00	4.550.114,00
96	-- Останати резервирања за ризици и неизвесности	0,00	0,00
97	-- Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	13.088.893,00	22.150.604,00
98	-- Е.ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	0,00	0,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	89.416.737,00	94.034.046,00
100	-- И. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)	0,00	0,00
101	-- Обврски спрема осигуреници	0,00	0,00
102	-- Обврски спрема застапници и посредници	0,00	0,00
103	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	0,00	0,00
104	-- П. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	38.870.058,00	50.180.229,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	50.546.679,00	43.853.817,00
106	-- Обврски по основ на финансиски вложувања	7.021.975,00	6.995.371,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	24.859.071,00	18.595.779,00
108	-- Обврски кон вработените	0,00	0,00
109	-- Тековни даночни обврски	0,00	0,00
110	-- Останати обврски	18.665.633,00	18.262.667,00
111	-- 3. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНATИ РАБОТЕЊА	0,00	0,00
112	-- S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109.425.927,00	126.738.067,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	2.453.331.841,00	2.515.436.898,00
114	-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	53.267.638,00	46.423.490,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	827.310.962,00			777.124.313,00
202	-- I.ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	607.868.288,00			558.858.129,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	910.808.151,00			857.470.633,00
204	-- Бруто полисирана премија за соосигурување	17.170.704,00			5.388.488,00
205	-- Бруто полисирана премија за реосигурување /ретроцесија	0,00			0,00

206	- - Бруто полисирана премија пренесена во соосигурување	0,00	0,00
207	- - Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	325.884.636,00	309.815.323,00
208	- - Промена во резервата за преносна премија	5.386.021,00	-26.448.322,00
209	- - Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за соосигурување	0,00	0,00
210	- - Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	11.160.090,00	-20.633.991,00
211	- - II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	66.348.219,00	67.755.471,00
212	- - Приходи од вложувања во друштва во група (213+214+215+216+217+218)	0,00	0,00
213	- - Приходи од камати од друштва во група	0,00	0,00
214	- - Приходи од курсни разлики од друштва во група	0,00	0,00
215	- - Приходи од дивиденди од друштва во група	0,00	0,00
216	- - Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група	0,00	0,00
217	- - Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во друштва во група	0,00	0,00
218	- - Останати приходи од вложувања во друштва во група	0,00	0,00
219	- - Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	29.632.564,00	33.989.764,00
220	- - Приходи од камати	24.284.939,00	26.346.469,00
221	- - Приходи по основ на курсни разлики	1.567.625,00	1.619.324,00
222	- - Приходи од дивиденди	3.780.000,00	4.950.000,00
223	- - Нереализирани добивки од вложувања	0,00	0,00
224	- - Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)	0,00	1.073.971,00
225	- - Финансиски вложувања расположливи за продажба	0,00	0,00
226	- - Финансиски вложувања за тргувanje (по објективна вредност)	0,00	0,00
227	- - Останати финансиски средства и вложувања	0,00	1.073.971,00
228	- - Останати приходи од вложувања (229+233)	36.715.655,00	33.765.707,00
229	- - Приходи од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (230+231+232)	36.715.655,00	33.765.707,00
230	- - Зголемување на вредноста на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0,00	0,00
231	- - Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0,00	0,00
232		36.715.655,00	33.765.707,00

	- - Приходи од наемнини од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	
233	- - Останати приходи од вложувања	0,00
234	- - III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	144.259.252,00
235	- - IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	8.835.203,00
236	- - Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	730.638.608,00
237	- - I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	199.586.774,00
238	- - Бруто исплатени штети	283.582.620,00
239	- - Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	4.884.467,00
240	- - Бруто исплатени штети-дел за соосигурување	0,00
241	- - Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	81.368.149,00
242	- - Промени во бруто резервите за штети	-4.377.250,00
243	- - Промени во бруто резервите за штети-дел за соосигурување	0,00
244	- - Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување	-6.634.020,00
245	- - II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	0,00
246	- - Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	0,00
247	- - Промени во бруто математичка резерва	0,00
248	- - Промени во бруто математичка резерва-дел за соосигурување и реосигурување	0,00
249	- - Промени во еквилизациона резерва, нето од реосигурување (250-251)	0,00
250	- - Промени во еквилизациона резерва, нето од реосигурување	0,00
251	- - Промени во бруто еквилизациона резерва-дел за соосигурување и реосигурување	0,00
252	- - Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254)	0,00
253	- - Промени во останати бруто технички резерви	0,00
254	- - Промени во останати бруто технички резерви- дел за соосигурување и реосигурување	0,00
255	- - III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИЈСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕННИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)	0,00
256	- - Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде	0,00

	инвестицијскиот ризик е на товар на осигуреникот		
257	- - Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицијскиот ризик е на товар на осигуреникот- дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
258	- - IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	33.975.363,00	48.837.044,00
259	- - Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	16.153.726,00	30.113.101,00
260	- - Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	17.821.637,00	18.723.943,00
261	- - V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	429.355.633,00	428.421.812,00
262	- - Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	230.745.661,00	236.885.470,00
263	- - Провизии	161.686.975,00	226.855.368,00
264	- - Останати трошоци	14.466.762,00	10.259.494,00
265	- - Промена во одложените трошоци за стекнување	-1.905.053,00	-53.601.666,00
266	- - Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	56.496.977,00	53.372.274,00
267	- - Административни трошоци (268+269+275+276)	198.609.972,00	191.536.342,00
268	- - Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	20.430.143,00	22.083.581,00
269	- - Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	101.048.736,00	98.104.112,00
270	- - Плати и надоместоци	58.985.110,00	59.280.424,00
271	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плати	5.928.445,00	11.735.956,00
272	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	23.902.304,00	18.164.534,00
273	- - Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	442.630,00	330.261,00
274	- - Останати трошоци за вработените	11.790.247,00	8.592.937,00
275	- - Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	5.335.089,00	5.348.982,00
276	- - Останати административни трошоци (277+278+279)	71.796.004,00	65.999.667,00
277	- - Трошоци за услуги	41.168.123,00	42.035.658,00
278	- - Материјални трошоци	19.645.891,00	17.517.104,00
279	- - Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	10.981.990,00	6.446.905,00
280	- - VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	24.401.212,00	20.991.667,00
281	- - Расходи од вложувања во друштва во група (282+283+284+285+286)	0,00	0,00
282	- - Расходи за камати од друштва во група	0,00	0,00
283	- - Расходи за курсни разлики од друштва во група	0,00	0,00

284	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група	0,00	0,00
285	-- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања друштва во група	0,00	0,00
286	-- Останати финансиски расходи од друштва во група	0,00	0,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	24.401.212,00	20.991.667,00
288	-- Расходи за камати	0,00	0,00
289	-- Расходи за курсни разлики	1.675.533,00	795.557,00
290	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања	0,00	0,00
291	-- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293)	0,00	0,00
292	-- Финансиски вложувања расположиви за продажба	0,00	0,00
293	-- Финансиски вложувања за тргуваче (по објективна вредност)	0,00	0,00
294	-- Реализирани загуби од продажба на останати вложувања	0,00	0,00
295	-- Останати расходи од вложувања (296+297)	22.725.679,00	20.196.110,00
296	-- Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	22.500.288,00	20.196.110,00
297	-- Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања	225.391,00	0,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	38.326.964,00	30.276.216,00
299	-- Трошоци за превентива	0,00	0,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	38.326.964,00	30.276.216,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	4.992.662,00	-7.442.650,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	1.017.340,00	-12.059.139,00
303	-- Останати финансиски и други расходи	3.975.322,00	4.616.489,00
304	-- Удел во добивката на придружените друштва	0,00	0,00
305	-- Удел во загубата на придружените друштва	0,00	0,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	96.672.354,00	62.545.959,00
307	-- Загуба за деловната година (236+305) – (201+304)	0,00	0,00
308	-- Нето добивка од прекинати работења	0,00	0,00
309	-- Нето загуба од прекинати работења	0,00	0,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	96.672.354,00	62.545.959,00
311	-- Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)	0,00	0,00

312	- - Данок на добивка	11.828.860,00	7.975.728,00
313	- - Одложени даночни приходи	0,00	0,00
314	- - Одложени даночни расходи	0,00	0,00
315	- - ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	84.843.494,00	54.570.231,00
316	- - ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)	0,00	0,00
317	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	157,00	150,00
318	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
319	- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	84.843.494,00	54.570.231,00
320	- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	79.973.477,00	51.437.899,00
321	- - Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	4.870.017,00	3.132.331,00
322	- - Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
323	- - Загуба која се однесува на неконтролираното учество	0,00	0,00
324	- - ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	0,00	0,00
325	- - Вкупна основна заработка по акција	0,00	0,00
326	- - Вкупна разводната заработка по акција	0,00	0,00
327	- - Основна заработка по акција од прекинато работење	0,00	0,00
328	- - Разводната заработка по акција од прекинато работење	0,00	0,00
329	- - Добивка за годината	84.843.494,00	54.570.231,00
330	- - Загуба за годината	0,00	0,00
331	- - Останата сеопфатна добивка (333+335+337+339+341+343) - (334+336+338+340+342+344)	0,00	43.930.984,00
332	- - Останата сеопфатна загуба (334+336+338+340+342+344) - (333+335+337+339+341+343)	28.244.071,00	0,00
333	- - Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	0,00	0,00
334	- - Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	0,00	0,00
335	- - Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	36.511.212,00	43.882.847,00
336	- - Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
337	- - Ефективен дел од добивки од хединг инструменти за хеирање на парични текови	0,00	0,00
338	- - Ефективен дел од загуби од хединг инструменти за хеирање на парични текови	0,00	0,00

339	- - Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства(+)	0,00	0,00
340	- - Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства(-)	64.838.594,00	0,00
341	- - Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	83.311,00	48.137,00
342	- - Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	0,00	0,00
343	- - Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00	0,00
344	- - Удел во останата сеопфатна загуба на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00	0,00
345	- - Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	0,00	4.388.285,00
346	- - Нето останата сеопфатна добивка (331-345)	0,00	39.542.699,00
347	- - Нето останата сеопфатна загуба (345-331) или (332+345)	28.244.071,00	0,00
348	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	56.599.423,00	94.112.930,00
349	- - Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	53.350.616,00	88.710.848,00
350	- - Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	3.248.807,00	5.402.082,00
351	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)	0,00	0,00
352	- - Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
353	- - Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	0,00	0,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
601	- - Набавна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00		0,00	
602	- - Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	0,00		0,00	
603	- - Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект	0,00		0,00	
604	- - Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	0,00		0,00	
605	- - Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект	0,00		0,00	
606	- - Обезвреднување на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00		0,00	

607	- Акумулирана амортизација на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00	0,00
608	- Сегашна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект) (< или = АОП 003 од БС)	0,00	0,00
609	- Набавна вредност на софтвер со лиценца	27.213.545,00	30.696.860,00
610	- Вредносно усогласување (обезвреднување) на софтвер со лиценца	0,00	0,00
611	- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	20.644.570,00	22.757.956,00
612	- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)	6.568.975,00	7.938.904,00
613	- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	0,00	0,00
614	- Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	0,00	0,00
615	- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	0,00	0,00
616	- Сегашна вредност на компјутерскиот софтер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)	0,00	0,00
617	- Набавна вредност на набавени бази на податоци	0,00	0,00
618	- Вредносно усогласување (обезвреднување) на набавени бази на податоци	0,00	0,00
619	- Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	0,00	0,00
620	- Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 003 од БС)	0,00	0,00
621	- Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00	0,00
622	- Вредносно усогласување (обезвреднување) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00	0,00
623	- Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00	0,00
624	- Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)	0,00	0,00
625	- Набавна вредност на градежни објекти	506.797.383,00	511.316.324,00
626	- Вредносно усогласување (обезвреднување) на градежни објекти	0,00	0,00
627	- Акумулирана амортизација на градежни објекти	251.547.644,00	264.453.948,00
628		255.390.139,00	246.642.776,00

	- - Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)		
629	- - Набавна вредност на постројки и опрема	67.087.345,00	75.199.866,00
630	- - Акумулирана амортизација на постројки и опрема	58.424.143,00	60.886.954,00
631	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на постројки и опрема	0,00	0,00
632	- - Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008 од БС)	8.663.202,00	14.312.912,00
633	- - Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	0,00	0,00
634	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на информациска и телекомуникациска опрема	0,00	0,00
635	- - Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	0,00	0,00
636	- - Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< = АОП 008 од БС)	0,00	0,00
637	- - Набавна вредност на компјутерска опрема	29.844.294,00	33.321.295,00
638	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерска опрема	0,00	0,00
639	- - Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	25.946.405,00	28.022.699,00
640	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	3.897.889,00	5.298.596,00
641	- - Набавна вредност на транспортни средства	13.504.320,00	12.841.658,00
642	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на транспортни средства	0,00	0,00
643	- - Акумулирана амортизација на транспортни средства	8.385.164,00	8.812.780,00
644	- - Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)	5.119.156,00	4.028.878,00
645	- - Оригинални уметнички и литературни дела	1.800.206,00	1.800.206,00
646	- - Драгоценни метали и камења	807.375,00	807.375,00
647	- - Антиквитети и други уметнички дела	0,00	0,00
648	- - Други скапоцености	0,00	0,00
649	- - Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придржани друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година) (< или = АОП 018 од БС)	0,00	0,00
650	- - Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придржани друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување над една година) (< или = АОП 018 од БС)	0,00	0,00

	- - Дадени заеми на подружници, придржани друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година)(< или = АОП 019 од БС)	0,00	0,00
651	- - Дадени заеми на подружници, придржани друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување над една година)(< или = АОП 019 од БС)	0,00	0,00
652	- - Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (краткорочни)(< или = АОП 020 од БС)	0,00	0,00
653	- - Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (долгорочни, со рок на достасување над една година)(< или = АОП 020 од БС)	0,00	0,00
654	- - Останати вложувања(< или = АОП 020 од БС)	0,00	0,00
655	- - Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	37.622.190,00	70.022.772,00
656	- - Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	690.279.200,00	608.279.200,00
657	- - Дадени заеми обезбедени со хипотека (до една година)(< или = АОП 037 од БС)	0,00	0,00
658	- - Дадени заеми обезбедени со хипотека (над една година)(< или = АОП 037 од БС)	0,00	0,00
659	- - Останати дадени заеми (до една година)(< или = АОП 038 од БС)	0,00	0,00
660	- - Останати дадени заеми (над една година)(< или = АОП 038 од БС)	0,00	0,00
661	- - Хартии од вредност кои не котираат на активен пазар(< или = АОП 039 од БС)	0,00	0,00
662	- - Останати пласмани депозити и заеми(< или = АОП 039 од БС)	0,00	0,00
663	- - Должнички инструменти (АОП 660+661)(< или = АОП 041 од БС)	0,00	0,00
664	- - Должнички инструменти со рок на достасување до една година	0,00	0,00
665	- - Должнички инструменти со рок на достасување над една година	0,00	0,00
666	- - Сопственички инструменти(< или = АОП 041 од БС)	0,00	0,00
667	- - Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)	0,00	0,00
668	- - Останати финансиски инструменти(< или = АОП 041 од БС)	0,00	0,00
669	- - Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)	526.379,00	581.358,00
670	- - Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	83.951.801,00	79.791.777,00
671	- - Парични еквиваленти(< или = АОП 062 од БС)	0,00	0,00
672			

673	- - Обврски по однос на земени заеми и кредити од банки (АОП 674+675)(< или = АОП 106 од БС)	0,00	0,00
674	- - краткорочни	0,00	0,00
675	- - долгорочни	0,00	0,00
676	- - Обврски по однос на останати земени заеми и кредити (АОП 677+678)(< или = АОП 106 од БС)	0,00	0,00
677	- - краткорочни	0,00	0,00
678	- - долгорочни	0,00	0,00
679	- - Обврски по основ на финансиски лизинг(АОП 680+681)	0,00	0,00
680	- - краткорочни	0,00	0,00
681	- - долгорочни	0,00	0,00
682	- - Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	12.291.789,00	6.573.347,00
683	- - Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка (< или = АОП 234 од БУ)	113.490.538,00	110.774.008,00
684	- - Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)	5.335.089,00	5.348.982,00
685	- - Трошоци за наемници(< или = АОП 277 од БУ)	3.101.921,00	2.784.255,00
686	- - Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	2.487.610,00	1.555.565,00
687	- - Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ)	2.058.080,00	1.998.560,00
688	- - Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	5.791.426,00	5.575.244,00
689	- - Трошоци за услуги за одржување (< или = АОП 277 од БУ)	13.364.223,00	14.859.082,00
690	- - Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	12.339.262,00	11.045.731,00
691	- - Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	12.140.484,00	13.579.157,00
692	- - Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување (< или = АОП 278 од БУ)	0,00	0,00
693	- - Трошоци за канцелариски и потрошени материјал (< или = АОП 278 од БУ)	1.291.580,00	1.078.008,00
694	- - Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	15.942.937,00	14.823.229,00
695	- - Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 264 од БУ)	938.293,00	356.776,00
696	- - Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)	1.759.465,00	0,00
697	- - Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	307.234,00	292.308,00
698	- - Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)	326.096,00	155.576,00
699	- - Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	718.024,00	601.000,00

700	- - Останати материјални трошоци (< 218.731,00 или = АОП 278 од БУ)	210.207,00
701	- - Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)	143.529,00
702	- - Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	162.400,00
703	- - Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	2.804.674,00
704	- - Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279 од БУ)	0,00
705	- - Трошоци за стручно усвршување(< или = АОП 279 од БУ)	2.172.652,00
706	- - Трошоци за управување со заеднички пензиски фонд(< или = АОП 279 од БУ)	0,00
707	- - Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	1.958.931,00
708	- - Трошоци за стипендии и награди на ученици и студенти(< или = АОП 279 од БУ)	0,00
709	- - Трошоци за даноци и придонеси (< или = АОП 279 од БУ)	1.230.720,00
710	- - Останати трошоци од работењето (< или = АОП 279 од БУ)	2.818.855,00
711	- - Исплатени дивиденди	43.897.101,00
712	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	157,00
		150,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2480	- 65.12 - Неживотно осигурување	777.124.313,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ажурирај потпиши Печати Откажи

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија